

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2018/848 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ

од 30 мај 2018 година

за органско производство и етикетање на органски производи и укинување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007

Пречистен текст: Регулатива (ЕУ) 2018/848 (2023-02-21)

ГЛАВА III ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Член 9 Општи правила за производство

1. Операторите треба да ги почитуваат општите правила за производство утврдени во овој член.
 2. Со целото стопанство се управува во согласност со барањата од оваа регулатива кои се однесуваат на органското производство.
 3. За целите и употребите наведени во членовите 24 и 25 и во Анекс II, само производите и супстанциите кои се одобрени во согласност со тие одредби можат да се користат во органското производство, под услов нивната употреба во неорганско производство, исто така, била овластен во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.
- Следниве производи и супстанции наведени во член 2(3) од Регулативата (ЕЗ) бр. 1107/2009 се дозволени за употреба во органско производство, под услов да се овластени во согласност со таа Регулатива:
- (а) заштитувачи, синергисти и ко-формулант како компоненти на производите за заштита на растенијата; (б) адјуванси кои треба да се мешаат со производи за заштита на растенијата.
- Дозволена е употреба во органското производство на производи и супстанции за цели различни од оние опфатени со оваа регулатива, под услов нивната употреба да е во согласност со принципите утврдени во Поглавје II.
4. Јонизирачкото зрачење не смее да се користи за третман на органска храна или добиточна храна, како и за третман на суровини што се користат во органска храна или добиточна храна.
 5. Се забранува употреба на клонирање животни и одгледување на вештачки индуцирани полиплоидни животни.
 6. Се преземаат превентивни и мерки на претпазливост, онаму каде што е соодветно, во секоја фаза на производство, подготовка и дистрибуција.
 7. По исклучок на ставот 2, стопанството може да се подели на јасно и ефективно одвоени производни единици за органско, во конверзија и неорганско производство, под услов за единиците за неорганско производство:
 - (а) што се однесува до добитокот, се вклучени различни видови;
 - (б) што се однесува до растенијата, се вклучени различни сорти што може лесно да се разликуваат.

Што се однесува до алгите и животните од аквакултура, може да бидат вклучени исти видови, под услов да постои јасна и ефективна поделба помеѓу производствените локации или единици.

8. По пат на отстапување од точката (б) од став 7, во случај на повеќегодишни култури за кои е потребен период на одгледување од најмалку три години, може да се вклучат различни сорти што не можат лесно да се разликуваат, или исти сорти, под услов дека предметното производство е во контекст на план за пренамена, и под услов пренамена на последниот дел од областа поврзана со предметното производство во органско производство да започне што е можно поскоро и да биде завршена во рок од најмногу пет години.

Во такви случаи:

(а) фармерот ќе го извести надлежниот орган или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело, за почетокот на бербата на секој од односните производи најмалку 48 часа однапред;

(б) по завршувањето на жетвата, земјоделецот ќе го информира надлежниот орган или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело, за точните количини собрани од односните единици и за мерките преземени за одвојување на производите;

(в) планот за конверзија и мерките што треба да се преземат за да се обезбеди ефективно и јасно раздвојување ќе се потврдуваат секоја година од надлежниот орган или, каде што е соодветно, од контролниот орган или контролното тело, по почетокот на планот за конверзија .

9. Барањата за различни видови и сорти, утврдени во точките (а) и (б) од став 7, не се применуваат во случај на истражувачки и образовни центри, расадници, мултипликатори на семиња и операции за одгледување.

10. Кога, во случаите наведени во ставовите 7, 8 и 9, сите производни единици на стопанството не се управуваат според правилата за органско производство, операторите:

(а) ги чува производите што се користат за органските производствени единици и единиците за производство во конверзија одвоени од оние што се користат за неорганските производствени единици;

(б) да ги чува производите произведени од единиците за органско, во конверзија и неорганско производство одделени една од друга;

(в) води соодветна евиденција за да се покаже ефективното одвојување на производните единици и на производите.

11. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 за изменување и дополнување на ставот 7 на овој член со додавање дополнителни правила за поделба на стопанството на органски, во конверзија и неоргански производствени единици, особено во однос на производите наведени во Анекс I, или со измена на тие додадени правила.

член 10

Конверзија

1. Земјоделците и операторите кои произведуваат алги или животни од аквакултура треба да го почитуваат периодот на конверзија. Во текот на целиот период на конверзија тие ги применуваат сите правила за органско производство утврдени во оваа регулатива, особено важечките правила за конверзија наведени во овој член и во Анекс II.

2. Периодот на конверзија започнува најрано кога фармерот или операторот кој произведува алги или животни од аквакултура ќе ја извести активноста до надлежните органи, во согласност со член 34(1), во земјата-членка во која се врши активноста надвор и во кои тој земјоделец или стопанство на оператор е предмет на контролниот систем.

3. Ниту еден претходен период не може ретроактивно да се признае како дел од периодот на конверзија, освен кога:

(а) земјишните парцели на операторот беа предмет на мерки кои беа дефинирани во програма имплементирана во согласност со Регулацијата (ЕУ) бр. 1305/2013 со цел да се осигура дека не се користат никакви производи или супстанции, освен оние кои се одобрени за употреба во органското производство на тие земјишни парцели; или

(б) операторот може да обезбеди доказ дека земјишните парцели биле природни или земјоделски површини кои, во период од најмалку три години, не биле третирани со производи или супстанции кои не се одобрени за употреба во органско производство.

4. Производите произведени за време на периодот на конверзија нема да се продаваат како органски производи или како производи во конверзија.

Сепак, следните производи произведени за време на периодот на конверзија и во согласност со став 1 може да се продаваат како производи во конверзија:

(а) растителен репродуктивен материјал, под услов да се почитува период на конверзија од најмалку 12 месеци;

(б) прехранбени производи од растително потекло и производи за добиточна храна од растително потекло, под услов производот да содржи само една состојка од земјоделски култури и под услов да е испочитуван период на конверзија од најмалку 12 месеци пред жетвата.

5. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се менува точката 1.2.2 од Дел II од Анекс II со додавање правила за конверзија за видови различни од оние регулирани во Дел II од Анекс II на 17 јуни

2018 година, или со измена на тие додадени правила.

6. Комисијата, онаму каде што е соодветно, донесува имплементарни акти со кои се определуваат документите што треба да се достават заради ретроактивно признавање на претходниот период во согласност со став 3 од овој член.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

член 11

Забрана за употреба на ГМО

1. ГМО, производи произведени од ГМО и производи произведени од ГМО не смеат да се користат во храна или добиточна храна, или како храна, добиточна храна, помагала за обработка, производи за заштита на растенијата, ѓубрива, регенератори на почвата, растителен репродуктивен материјал, микроорганизми или животни. во органското производство.

2. За целите на забраната наведена во став 1, во однос на ГМО и производите произведени од ГМО за храна и добиточна храна, операторите можат да се потпрат на етикетите на производот што се залепени или обезбедени во согласност со Директивата 2001/18/ ЕЗ, Регулатива (ЕЗ) бр. 1829/2003 на Европскиот парламент и на Советот (1) или Регулатива (ЕЗ) бр. 1830/2003 на Европскиот парламент и на Советот (2) или каков било придружен документ обезбеден врз основа на нив.

3. Операторите може да претпостават дека ниту еден ГМО и ниту еден производ произведен од ГМО не се користени во производството на купена храна и добиточна храна каде што тие производи немаат залепена или обезбедена етикета, или не се придружени со обезбеден документ, во согласност со законските актите наведени во став 2, освен ако не добиле други информации што укажуваат дека етикетањето на односните производи не е во согласност со тие правни акти.

4. За целите на забраната утврдена во став 1, во однос на производите што не се опфатени со ставовите 2 и 3, операторите кои користат неоргански производи купени од трети страни ќе бараат од продавачот да потврди дека тие производи не се произведени од ГМО или произведени од ГМО.

член 12

Правила за растително производство

1. Операторите кои произведуваат растенија или растителни производи треба да се усогласат, особено, со деталните правила утврдени во Дел I од Анекс II.

2. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се менуваат: (а) точките 1.3 и 1.4 од Дел I од Анекс II во однос на отстапувањата;

(б) точка 1.8.5 од Дел I од Анекс II во однос на употребата на репродуктивен материјал за растенија во фаза на конверзија и неоргански;

(в) точка 1.9.5 од Дел I од Анекс II со додавање на дополнителни одредби во врска со договорите помеѓу операторите на агрикултурни стопанства, или со изменување на тие додадени одредби;

(г) точка 1.10.1 од Дел I од Анекс II со додавање на дополнителни мерки за управување со штетници и плевел, или со измена на тие додадени мерки;

(д) Дел I од Анекс II со додавање на дополнителни детални правила и практики на одгледување за одредени растенија и растителни производи, вклучувајќи правила за никнати семиња, или со измена на тие додадени правила.

Посебни одредби за промет на растителен репродуктивен материјал од органски хетероген материјал

1. Растителен репродуктивен материјал од органски хетероген материјал може да се пласира на пазарот без да се усогласат со барањата за регистрација и без да се усогласат со категориите за сертификација на предосновен, основен и сертифициран материјал или со барањата за други категории, утврдени во Директивите 66 /401/ЕЕЗ, 66/402/ЕЕЗ, 68/193/ЕЕЗ, 98/56/ЕЗ, 2002/53/ЕЗ, 2002/54/ЕЗ, 2002/55/ЕЗ, 2002/56/ЕЗ, 2002/57/ЕЗ, 2008/72/ЕЗ и 2008/ 90/ЕЗ или акти донесени во согласност со тие директиви.

2. Растителен репродуктивен материјал од органски хетероген материјал како што е наведен во став 1 може да се продава по известување за органскиот хетероген материјал од добавувачот до одговорните официјални тела наведени во Директивите 66/401/ЕЕЗ, 66/402/ЕЕЗ, 68/193/ЕЕЗ, 98/56/ЕЗ, 2002/53/ЕЗ, 2002/54/ЕЗ, 2002/55/ЕЗ, 2002/56/ЕЗ, 2002/57/ЕЗ, 2008/72/ЕЗ и 2008/90/ЕЗ, направени со помош на досие кое содржи:

(а) податоци за контакт на барателот;

(б) видот и деноминацијата на органскиот хетероген материјал;

(в) описот на главните агрономски и фенотипски карактеристики кои се заеднички за таа групација на растенија, вклучувајќи ги и методите на одгледување, сите достапни резултати од тестовите за тие карактеристики, земјата на производство и користениот родителски материјал;

(г) изјава на барателот во врска со вистинитоста на елементите во точките (а), (б) и (в); и

(д) репрезентативен примерок.

Тоа известување се испраќа со препорачано писмо или со кое било друго средство за комуникација прифатено од официјалните тела, со барање за потврда за прием.

Три месеци по датумот прикажан на потврдата за враќање, под услов да не се побарани дополнителни информации или дека нема формално одбивање поради нецелосност на досието или неусогласеност како што е дефинирано во член 3(57) да му биде доставено на добавувачот, одговорниот службеното тело се смета дека го признало известувањето и неговата содржина.

Откако изречно или имплицитно ќе го потврди известувањето, одговорното службено тело може да продолжи со наведувањето на нотифицираниот органски хетероген материјал. Таа листа ќе биде бесплатна за добавувачот.

Листата на кој било органски хетероген материјал се доставува до надлежните органи на другиот земјите-членки и до Комисијата.

Таквиот органски хетероген материјал ги исполнува барањата утврдени во делегираните акти донесени во согласност со став 3.

3. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се дополнува оваа Регулатива со утврдување правила кои го регулираат производството и прометот на растителен репродуктивен материјал од органски хетероген материјал од одредени родови или видови, во однос на:

(а) описот на органскиот хетероген материјал, вклучувајќи ги релевантните методи за одгледување и производство и употребениот родителски материјал;

(б) минималните барања за квалитет за семиња, вклучувајќи идентитет, специфична чистота, стапки на 'ртење и санитарен квалитет;

(в) етикетање и пакување;

(г) информации и примероци од производството што треба да ги чуваат професионалните оператори; (д) каде што е применливо, одржување на органскиот хетероген материјал.

Кога операторот се сомнева дека производ што го произвел, подготвил, увезол или примил од друг оператор не е во согласност со оваа регулатива, тој оператор, предмет на член 28(2):

(а) да го идентификува и одвои односниот производ;

(б) проверете дали сомнежот може да се потврди;

(в) да не го пласира предметниот производ на пазарот како органски или производ во конверзија и да не го користи во органско производство, освен ако сомневањето може да се отстрани;

(г) кога сомнежот е оправдан или кога тоа не може да се отстрани, веднаш информирајте го релевантниот надлежен орган или, каде што е соодветно, релевантниот контролен орган или контролно тело, и дајте му достапни елементи, каде што е соодветно;

(д) целосно да соработува со релевантниот надлежен орган, или, каде што е соодветно, со релевантниот контролен орган или контролно тело, при верификација и идентификување на причините за сомнителната неусогласеност.

член 28

Мерки на претпазливост за да се избегне присуство на неовластени производи и супстанции

1. Со цел да се избегне контаминација со производи или супстанции кои не се одобрени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство, операторите ги преземаат следните мерки на претпазливост во секоја фаза на производство, подготовка и дистрибуција:

(а) воведете и одржува мерки кои се пропорционални и соодветни за да се идентификуваат ризиците од контаминација на органското производство и производи со неовластени производи или супстанции, вклучително и систематско идентификување на критичните процедурални чекори;

(б) воведете и одржува мерки кои се пропорционални и соодветни за да се избегнат ризиците од контаминација на органското производство и производите со неовластени производи или супстанции;

(в) редовно ги разгледува и прилагодува таквите мерки; и

(г) да се усогласат со другите релевантни барања од оваа регулатива кои обезбедуваат одвојување на органски, во конверзија и неоргански производи.

2. Кога операторот се сомнева, поради присуството на производ или супстанција што не е овластена согласно првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство во производ кој е наменет да се користи или да се продава како органски или производ во конверзија, дека вториот производ не е во согласност со оваа регулатива, операторот:

(а) да го идентификува и одвои односниот производ;

(б) проверете дали сомнежот може да се потврди;

(в) да не го пласира предметниот производ на пазарот како органски или производ во фаза на конверзија и да не го користи во органско производство, освен ако сомнежот не може да се отстрани;

(г) кога сомнежот е оправдан или кога тоа не може да се отстрани, веднаш информирајте го релевантниот надлежен орган или, каде што е соодветно, релевантниот контролен орган или контролно тело, и дајте му достапни елементи, каде што е соодветно;

(д) целосно да соработува со релевантниот надлежен орган, или, каде што е соодветно, со релевантниот контролен орган или контролно тело, при идентификување и потврдување на причините за присуството на неовластени производи или супстанции.

3. Комисијата може да донесе акти за спроведување со кои се утврдуваат единствени правила за да се специфицира:

(а) процедуралните чекори што треба да ги следат операторите во согласност со точките (а) до (д) од став 2 и релевантните документи што треба да ги обезбедат;

(б) пропорционалните и соодветни мерки што треба да ги усвојат и прегледаат операторите за да ги идентификуваат и избегнат ризиците од контаминација во согласност со точките (а), (б) и (в) од став 1.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

член 29

Мерки што треба да се преземат во случај на присуство на неовластени производи или супстанции

1. Кога надлежниот орган, или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело, добива поткрепени информации за присуството на производи или супстанции кои не се одобрени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство, или бил информиран од оператор во согласност со точка (г) од член 28(2), или детектира такви производи или супстанции во органски или производ во фаза на конверзија:

(а) веднаш ќе спроведе официјална истрага во согласност со Регулативата (ЕУ) 2017/625 со цел да се утврди изворот и причината со цел да се потврди усогласеноста со првиот потстав од член 9(3) и со член 28 (1); таквата истрага ќе биде завршена што е можно поскоро, во разумен рок и ќе ја земе предвид издржливоста на производот и сложеноста на случајот;

(б) привремено ќе го забрани и пласирањето на пазарот на односните производи како органски производи или производи кои се во фаза на конверзија и нивната употреба во органското производство во очекување на резултатите од истрагата наведена во точка (а).

2. Засегнатиот производ нема да се продава како органски или производ во конверзија или да се користи во органско производство кога надлежниот орган, или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело, утврди дека односниот оператор:

(а) користел производи или супстанции кои не се овластени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство;

(б) не ги презел мерките на претпазливост наведени во член 28(1); или

(в) не презел мерки како одговор на релевантни претходни барања од надлежните органи, контролните органи или контролните тела.

3. На засегнатиот оператор ќе му се даде можност да ги коментира резултатите од истрагата наведена во точка (а) од став 1. Надлежниот орган, или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело, води евиденција за истрага што ја спроведе.

Онаму каде што е потребно, засегнатиот оператор ќе преземе такви корективни мерки што се неопходни за да се избегне идна контаминација.

4. До 31 декември 2024 година, Комисијата ќе поднесе извештај до Европскиот парламент и Советот за спроведувањето на овој член, за присуството на производи и супстанции кои не се овластени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство и за оцена на националните правила од ставот 5 на овој член. Тој извештај може да биде придружен, онаму каде што е соодветно, со законски предлог за понатамошно усогласување.

5. Земјите-членки кои имаат правила кои предвидуваат производите што содржат повеќе од одредено ниво на производи или супстанции кои не се одобрени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство, да не се продаваат како органски производи, може да продолжат да ги применуваат тие правила, под услов тие правила да не го забрануваат, ограничуваат или попречуваат пласирањето на пазарот на производи произведени во други земји-членки како органски производи, каде што тие производи се произведени во согласност со оваа Регулатива. Земјите-членки кои го користат овој став ќе ја информираат Комисијата без одлагање.

6. Надлежните органи ги документираат резултатите од истрагите наведени во став 1, како и сите мерки што ги презеле за целите на формулирање на најдобри практики и понатамошни мерки за да се избегне присуството на производи и супстанции кои не се одобрени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство.

Земјите-членки ги ставаат тие информации достапни на другите земји-членки и на Комисијата преку компјутерски систем кој овозможува електронска размена на документи и информации достапни од Комисијата.

7. Земјите-членки можат да преземат соодветни мерки на нивната територија за да избегнат ненамерно присуство во органското земјоделство на производи и супстанции кои не се овластени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органското производство. Таквите мерки нема да го забрануваат, ограничуваат или попречуваат пласирањето на пазарот на производи произведени во други земји-членки како органски производи или производи во конверзија, каде што тие производи се произведени во согласност со оваа Регулатива. Земјите-членки кои го користат овој став ќе ја информираат Комисијата и другите земји-членки без одлагање.

8. Комисијата донесува акти за спроведување со кои се утврдуваат единствени правила за да се специфицира:

(а) методологијата што треба да ја применат надлежните органи, или, каде што е соодветно, контролните органи или контролните тела, за откривање и евалуација на присуството на производи и супстанции кои не се овластени во согласност со првиот потстав од член 9(3) за употреба во органско производство;

(б) деталите и форматот на информациите што земјите-членки треба да ги стават на располагање на Комисијата и други земјите-членки согласно став 6 на овој член.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

9. До 31 март секоја година, земјите-членки електронски доставуваат до Комисијата релевантни информации за случаите кои вклучуваат контаминација со неовластени производи или супстанции во претходната година, вклучувајќи ги и информациите собрани на граничните контролни пунктови, во врска со природата на откриената контаминација, а особено причината, изворот и нивото на контаминација, како и обемот и природата на контаминираниот производ. Овие информации ќе ги собира Комисијата преку компјутерскиот систем што Комисијата го дава на располагање и ќе се користи за да се олесни формулирањето на најдобрите практики за избегнување на контаминација.

ГЛАВА IV ОЗНАЧУВАЊЕ

Член 30

Употреба на термини кои се однесуваат на органско производство

1. За целите на оваа регулатива, производот ќе се смета дека содржи термини кои се однесуваат на органско производство каде што, во етикетањето, рекламниот материјал или комерцијалните документи, таков производ, неговите состојки или материјали за добиточна храна што се користат за неговото производство се опишани во термини сугерирајќи му на купувачот дека производот, состојките или материјалите за добиточна храна се произведени во согласност со оваа регулатива. Особено, термините наведени во Анекс IV и нивните деривати и деминутиви, како што се „био“ и „еко“, без разлика дали се сами или во комбинација, може да се користат низ целата Унија и на кој било јазик наведен во тој Анекс за етикетање и рекламирање на производите наведени во член 2(1) кои се во согласност со оваа регулатива.

2. За производите наведени во член 2(1), термините од став 1 на овој член нема да се користат никаде во Унијата, на кој било јазик наведен во Анекс IV, за етикетање, рекламен материјал или комерцијални документи на производ кој не е во согласност со оваа регулатива.

Понатаму, никакви термини, вклучително и термини употребени во трговски марки или имиња на компании, или практики нема да се користат при етикетање или рекламирање, доколку тие можат да го доведат во заблуда потрошувачот или корисникот сугерирајќи дека производот или неговите состојки се усогласени со оваа Регулатива.

3. Производите кои биле произведени за време на периодот на конверзија нема да бидат етикетираны или рекламирани како органски производи или како производи во конверзија.

Сепак, растителниот репродуктивен материјал, прехранбените производи од растително потекло и производите за добиточна храна од растително потекло кои се произведени во периодот на конверзија, кои се во согласност со член 10(4), може да се означат и рекламираат како производи во конверзија со користење на терминот „ во конверзија“ или соодветен термин, заедно со условите наведени во став 1.

4. Термините наведени во ставовите 1 и 3 нема да се користат за производ за кој законот на Унијата бара етикетањето или рекламирањето да наведе дека производот содржи ГМО, се состои од ГМО или е произведен од ГМО.

5. За преработена храна, термините наведени во став 1 може да се користат:

(а) во описот на продажбата и во списокот на состојки каде што таквата листа е задолжителна во согласност со законодавството на Унијата, под услов:

(з) преработената храна е во согласност со правилата за производство утврдени во Дел IV од Анекс II и со правилата утврдени во согласност со член 16(3);

(ii) најмалку 95 % од земјоделските состојки на производот по тежина се органски; и

(iii) во случај на ароми, тие се користат само за природни ароматични супстанции и природни ароматични препарати означени во согласност со член 16(2), (3) и (4) од Регулацијата (ЕЗ) бр. 1334/2008 и сите од ароматичните компоненти и носачите на ароматичните компоненти во односната арома се органски;

(б) само во списокот на состојки, под услов:

(з) помалку од 95 % од земјоделските состојки на производот по тежина се органски, и под услов тие состојки да се усогласат со правилата за производство утврдени во оваа регулатива; и

(ii) преработената храна е во согласност со правилата за производство наведени во точките 1.5, 2.1(а), 2.1(б) и 2.2.1 од Дел IV од Анекс II и со правилата утврдени во согласност со член 16(3);

(в) во продажниот опис и во листата на состојки, под услов: (i) главната состојка да е производ на лов или риболов;

(ii) терминот наведен во став 1 е јасно поврзан во описот на продажбата со друга состојка која е органска и различна од главната состојка;

(iii) сите други земјоделски состојки се органски; и

(iv) храната е во согласност со точките 1.5, 2.1(а), 2.1(б) и 2.2.1 од Дел IV од Анекс II и со правилата утврдени во согласност со член 16(3).

Списокот на состојки наведени во точките (а), (б) и (в) од првиот потстав означува кои состојки се органски. Референците за органско производство може да се појавуваат само во однос на органските состојки.

Списокот на состојки наведени во точките (б) и (в) од првиот потстав вклучува ознака за вкупниот процент на органски состојки пропорционално на вкупната количина на земјоделски состојки.

Термините наведени во став 1, кога се користат во списокот на состојки наведени во точките (а), (б) и (в) од првиот потстав на овој став и назначувањето на процентот наведен во третата потстав од овој став се појавува во иста боја, идентична големина и стил на букви како и другите индикации во списокот со состојки.

6. За преработена добиточна храна, термините наведени во став 1 може да се користат во продажниот опис и во листата на состојки, под услов:

(а) преработената добиточна храна е во согласност со правилата за производство утврдени во Деловите II, III и V од Анекс II и со посебните правила утврдени во согласност со член 16(3);

(б) сите состојки од земјоделско потекло кои се содржани во преработената добиточна храна се органски; и

(в) најмалку 95 % од сувата материја на производот се органски.

7. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се менува:

(а) овој член со додавање на дополнителни правила за означување на производите наведени во Анекс I или со измена на тие додадени правила;

и

(б) списокот на термини утврдени во Анекс IV, земајќи ги предвид јазичните случувања во земјите-членки.

8. Комисијата може да донесе акти за спроведување за утврдување на детални барања за примена на став 3 на овој член.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

член 31

Обележување на производи и супстанции кои се користат во растителното производство

Без оглед на опсегот на оваа регулатива како што е наведено во член 2(1), производитите и супстанциите што се користат во производите за заштита на растенијата или како ѓубрива, кондиционери на почвата или хранливи материи кои се одобрени во согласност со членовите 9 и 24 може да носат упатување што укажува дека тие производи или супстанции се одобрени за употреба во органско производство во согласност со оваа регулатива.

член 45

Увоз на органски и производи во конверзија

1. Производ може да се увезе од трета земја со цел тој производ да се пласира на пазарот во рамките на Унија како органски производ или како производ во конверзија, под услов да се исполнети следните три услови:

- (а) производот е производ како што е наведено во член 2(1); (б) се применува едно од следниве:
- (з) производот е во согласност со поглавјата II, III и IV од оваа регулатива, и сите оператори и групи на оператори наведени во член 36, вклучувајќи ги и извозниците во односната трета земја, биле предмет на контроли од контролните органи или контролните тела признати во согласност со член 46, и тие органи или тела им доставиле на сите такви оператори, групи на оператори и извозници сертификат со кој се потврдува дека тие се усогласени со оваа Регулација;
- (ii) во случаи кога производот доаѓа од трета земја која е призната во согласност со член 47, тој производ ги исполнува условите пропишани во релевантниот трговски договор; или
- (iii) во случаи кога производот доаѓа од трета земја која е призната во согласност со член 48, тој производ е во согласност со еквивалентните правила за производство и контрола на таа трета земја и е увезен со сертификат за инспекција што ја потврдува оваа усогласеност што е издадена од страна на надлежните органи, контролните органи или контролните тела на таа трета земја; и
- (в) операторите во трети земји се во можност во секое време да им дадат на увозниците и на националните власти во Унијата и во тие трети земји информации што овозможуваат идентификација на операторите кои се нивни добавувачи и контролните органи или контролните тела на тие добавувачи, со цел да се обезбеди следливост на предметниот органски или во конверзија производ. Тие информации се достапни и на контролните органи или контролните тела на увозниците.

2. Комисијата може, во согласност со постапката утврдена во член 24(9), да додели специфични овластувања за употреба на производи и супстанции во трети земји и во најоддалечените региони на Унијата, земајќи ги предвид разликите во еколошката рамнотежа во растително или животинско производство, специфични климатски услови, традиции и локални услови во тие области. Таквите специфични овластувања може да се даваат за период од две години со можност за обновување и ќе подлежат на принципите утврдени во Поглавје II и на критериумите утврдени во член 24(3) и (6).

3. При утврдувањето на критериумите за утврдување дали ситуацијата се квалификува како катастрофални околности и кога утврдува конкретни правила за тоа како да се постапува со такви околности во согласност со член 22, Комисијата ги зема предвид разликите во еколошката рамнотежа, климата и локални услови во трети земји и во најоддалечените региони на Унијата.

4. Комисијата донесува имплементарни акти за утврдување на посебни правила во врска со содржината на сертификатите од точка (б) од став 1, постапката што треба да се следи за нивното издавање, нивната верификација и техничките средства со кои се добива сертификатот. Издадени, особено во однос на улогата на надлежните органи, контролните органи и контролните тела, обезбедувајќи следливост и усогласеност на увезените производи наменети да се пласираат на пазарот на Унијата како органски производи или како производи во конверзија, како што е наведено во став 1.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

5. Усогласеноста со условите и мерките за увоз на органски производи и производи во конверзија од став 1 во Унијата се утврдува на граничните контролни пунктови, во согласност со член 47(1) од Регулацијата (ЕУ) 2017/625. Фреквенцијата на физичките проверки наведени во член 49(2) од таа регулатива зависи од веројатноста за неусогласеност како што е дефинирано во точка (57) од член 3 од оваа регулатива.

член 53

Отстапувања, овластувања и извештај

1. Отстапувањата од употребата на органски растителен репродуктивен материјал и од употребата на органски животни предвидени во точките 1.8.5 од Дел I од Анекс II и точките 1.3.4.3 и 1.3.4.4 од Дел II од Анекс II, со исклучок од точка 1.3.4.4.2 од Дел II од Анекс II, истекува на 31 декември 2035 година.

2. Од 1 јануари 2028 година, врз основа на заклучоците во однос на достапноста на органски растителен репродуктивен материјал и животни презентирани во извештајот предвиден во став 7 на овој член, Комисијата ќе има овластување да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се менува овој Регулатива од:

(а) ставање крај на отстапувањата наведени во точка 1.8.5 од Дел I од Анекс II и во точките 1.3.4.3 и 1.3.4.4 од Дел II од Анекс II, со исклучок на точка 1.3.4.4.2 од Дел II од Анекс II, на претходен датум од 31 декември 2035 година или нивно продолжување по тој датум; или

(б) ставање крај на отстапувањето наведено во точка 1.3.4.4.2 од Дел II од Анекс II.

3. Од 1 јануари 2026 година, Комисијата ќе има овластување да донесува делегирани акти во согласност со член 54 за изменување и дополнување на точката (б) од член 26(2) за да се прошири опсегот на информацискиот систем наведен во член 26(2) на пултите и точка 1.3.4.3 од Дел II од Анекс II да ги заснова отстапувањата во врска со пултите на податоците собрани во согласност со овој систем.

4. Од 1 јануари 2025 година, Комисијата ќе има овластување да донесува делегирани акти во согласност со член 54, врз основа на информациите во врска со достапноста на органска протеинска храна за живина и свињи, ставени на располагање од земјите-членки во согласност со став 6 од овој член или претставен во извештајот од став 7 на овој член, со кој завршуваат овластувањата за употреба на неорганска протеинска храна во исхраната на живината и свињите од точките 1.9.3.1(в) и 1.9.4.2(в) од Дел II од Анекс II на претходен датум од 31 декември 2025 година или нивно продолжување по тој датум.

5. Кога ги продолжува отстапувањата или овластувањата наведени во ставовите 2, 3 и 4, Комисијата го прави тоа само додека има информации, особено информации обезбедени од земјите-членки во согласност со став 6, кои ја потврдуваат недостапноста на пазарот на Унијата на односниот растителен репродуктивен материјал, животни или добиточна храна.

6. До 30 јуни секоја година, земјите-членки им ставаат на располагање на Комисијата и на другите земји-членки: (а) информациите дадени во базата на податоци наведена во член 26(1) и во системите наведени во член 26(2) и, ако релевантни, во системите наведени во член 26(3);

(б) информации за отстапувањата доделени во согласност со точка 1.8.5 од Дел I од Анекс II и точки 1.3.4.3 и 1.3.4.4 од Дел II од Анекс II; и

(в) информации за достапноста на пазарот на Унијата на органска протеинска храна за живина и свињи и за одобреноста дадени во согласност со точките 1.9.3.1(в) и 1.9.4.2(в) од Дел II од Анекс II.

7. До 31 декември 2025 година, Комисијата ќе поднесе извештај до Европскиот парламент и Советот за достапноста на пазарот на Унијата и, доколку е релевантно, за причините за ограничениот пристап до:

(а) органски растителен репродуктивен материјал;

(б) органски животни опфатени со отстапувањата наведени во точките 1.3.4.3 и 1.3.4.4 од Дел II од Анекс II;

(в) органска протеинска храна наменета за исхрана на живина и свињи кои подлежат на овластувањата наведени во точките 1.9.3.1(в) и 1.9.4.2(в) од Дел II од Анекс II.

При изготвувањето на тој извештај, Комисијата ги зема предвид, особено, податоците собрани во согласност со член 26 и информациите во врска со отстапувањата и овластувањата од ставот 6 на овој член.

АНЕКС II

ДЕТАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СОВЕТУВААТ ВО ПОГЛАВЈЕ III

Дел I: Правила за растително производство

Покрај правилата за производство утврдени во членовите 9 до 12, правилата утврдени во овој дел се применуваат и за органското растително производство.

1. Општи барања
- 1.1. Органските култури, освен оние кои природно се одгледуваат во вода, се произведуваат во жива почва или во жива почва измешана или оплодена со материјали и производи дозволени за органско производство, во врска со подземјето и основата.
- 1.2. Забрането е хидропонско производство, кое е метод за одгледување на растенија кои природно не растат во вода со нивните корени само во хранлив раствор или во инертен медиум во кој се додава хранлив раствор.
- 1.3. По исклучок од точка 1.1, се дозволува производство на никулци со навлажнување на семиња и добивање глави од цикорија, вклучително и со потопување во чиста вода.
- 1.4. По пат на отстапување од точка 1.1, се дозволени следните практики:

(а) одгледување растенија за производство на украсни и билки во саксии кои ќе се продаваат заедно со саксијата на крајниот потрошувач;

(б) одгледување садници или пресадување во контејнери за понатамошно пресадување.

- 1.5. По пат на отстапување од точката 1.1, одгледувањето култури во разграничени кревети ќе биде дозволено само за површините кои биле сертифицирани како органски за таа практика пред 28 јуни 2017 година во Финска, Шведска и Данска. Не смее да се дозволи проширување на тие површини.

Тоа отстапување истекува на 31 декември 2030 година.

До 31 декември 2025 година, Комисијата ќе поднесе извештај до Европскиот парламент и Советот за употребата на разграничени кревети во органското земјоделство. Тој извештај може да биде придружен, онаму каде што е соодветно, со законски предлог за употреба на разграничени кревети во органското земјоделство.

- 1.6. Сите употребени техники за производство на растенијата треба да спречат или минимизираат каков било придонес кон контаминација на животната средина.
- 1.7. Конверзија
- 1.7.1. За растенијата и растителните производи да се сметаат за органски производи, правилата за производство утврдени во оваа регулатива се применуваат во однос на парцелите за време на период на конверзија од најмалку две години пред сеидбата, или, во случај на пасишта или повеќегодишни сточна храна, во период од најмалку две години пред неговата употреба како органска добиточна храна, или, во случај на повеќегодишни култури, освен сточна храна, во период од најмалку три години пред првата берба на органски производи. 1.7.2.

Кога земјиштето или една или повеќе парцели од него се контаминирани со производи или супстанции кои не се овластени за употреба во органско производство, надлежниот орган може да одлучи да го продолжи периодот на конверзија за односното земјиште или парцели надвор од периодот наведен во точка 1.7.1. .

- 1.7.3. Во случај на третман со производ или супстанца што не е овластена за употреба во органско производство, надлежниот орган бара нов период на конверзија во согласност со точка 1.7.1.

Тој период може да се скрати во следниве два случаи:

(а) третман со производ или супстанца што не е овластена за употреба во органско производство како дел од задолжителна мерка за контрола на штетници или плевели, вклучувајќи карантински организми или инвазивни видови, наметнати од надлежниот орган на засегнатата земја-членка;

(б) третман со производ или супстанца што не е одобрена за употреба во органско производство како дел од научни тестови одобрени од надлежниот орган на засегнатата земја-членка.

- 1.7.4. Во случаите наведени во точките 1.7.2 и 1.7.3, должината на периодот на конверзија се одредува земајќи ги предвид следните барања:
(а) процесот на деградација на односниот производ или супстанција мора да гарантира, на крајот на периодот на конверзија, незначително ниво на остатоци во почвата и, во случај на повеќегодишна култура, во растението;

(б) жетвата по третманот не може да се пласира на пазарот како органски производи или производи кои се во фаза на конверзија.

- 1.7.4.1. Земјите-членки ја информираат Комисијата и другите земји-членки за секоја одлука донесена од нивна страна, со која се пропишуваат задолжителни мерки поврзани со третман со производ или супстанција што не е одобрена за употреба во органското производство.

- 1.7.4.2. Во случај на третман со производ или супстанција што не е одобрена за употреба во органско производство, точка 1.7.5(б) не се применува.

- 1.7.5. Во случај на земјиште поврзано со органско сточарско производство:

(а) правилата за конверзија се применуваат на целата површина на производната единица на која се произведува добиточна храна;

(б) и покрај точката (а), периодот на конверзија може да се намали на една година за пасиштата и отворените површини што ги користат видовите што не се тревопасни животни.

- 1.8. Потекло на растенијата вклучувајќи го и растителниот репродуктивен материјал

- 1.8.1. За производство на растенија и растителни производи, освен растителен репродуктивен материјал, ќе се користи само органски растителен репродуктивен материјал.

- 1.8.2. За да се добие органски растителен репродуктивен материјал што ќе се користи за производство на производи различни од растителен репродуктивен материјал, мајчиното растение и, каде што е релевантно, други растенија наменети за производство на растителен репродуктивен материјал треба да се произведуваат во согласност со оваа регулатива најмалку една генерација, или, во случај на повеќегодишни култури, најмалку една генерација во текот на две сезони на растење.

- 1.8.3. При изборот на органски растителен репродуктивен материјал, операторите ќе дадат предност на органското растително репродуктивен материјал погоден за органско земјоделство.

- 1.8.4. За производство на органски сорти погодни за органско производство, активностите на органско одгледување ќе се спроведуваат под органски услови и ќе се фокусираат на подобрување на генетската разновидност, потпирање на природната репродуктивна способност, како и агрономски перформанси, отпорност на болести и адаптација на разновидна локална почва и климатските услови.

Сите практики за множење освен меристемската култура ќе се вршат под сертифицирано органско управување.

- 1.8.5. Употреба на во-конверзија и неоргански растителен репродуктивен материјал

- 1.8.5.1. По пат на отстапување од точка 1.8.1, каде што податоците собрани во базата на податоци наведена во член 26(1) или системот наведен во точка (а) од член 26(2) покажуваат дека квалитативните или квантитативните потреби на операторот во однос на релевантниот органски репродуктивен материјал на растенија, со исклучок на садници, не се исполнети, надлежните органи можат да одобрат употреба на репродуктивен материјал во фаза на конверзија или неоргански растителен материјал под условите наведени во точките 1.8.5.3, 1.8.5.4 и 1.8.5.5.

Пред да побара такво отстапување, операторот ја консултира базата на податоци наведена во член 26(1) или системот наведен во точка (а) од член 26(2) со цел да потврди дали неговото или нејзиното барање е оправдано.

- 1.8.5.2. Контролните органи или контролните тела признати во согласност со член 46(1) можат да овластат оператори во трети земји да користат репродуктивен материјал за растенија во фаза на конверзија или неоргански репродуктивен материјал во единица за органско производство кога органскиот репродуктивен материјал од растенија не е достапен во доволен квалитет или квантитет на територијата на третата земја во која се наоѓа операторот, под условите пропишани во точките 1.8.5.3, 1.8.5.4 и 1.8.5.5.

- 1.8.5.3. Неорганскиот растителен репродуктивен материјал нема да се третира со производи за заштита на растенијата, освен оние кои се одобрени за третман на семе во согласност со член 24(1) од оваа регулатива, освен ако хемискиот третман не е пропишан во согласност со Регулацијата (ЕУ) 2016/ 2031 година за фитосанитарни цели од надлежниот орган на засегнатата земја-членка за сите сорти на даден вид во областа во која треба да се користи растителниот репродуктивен материјал.

- 1.8.5.4. Одобрението за употреба во конверзија или неоргански растителен репродуктивен материјал се добива пред сеидбата на културата.

- 1.8.5.5. Одобрението за употреба во конверзија или неоргански растителен репродуктивен материјал се доделува само на индивидуални корисници по една сезона, а надлежниот орган одговорен за овластувања ги наведува количините на одобрениот растителен репродуктивен материјал.

1.9. Управување со почвата и ѓубрење

1.9.1. Во органското растително производство, се користат практики за обработување и одгледување кои ја одржуваат или зголемуваат органската материја на почвата, ја подобруваат стабилноста на почвата и биодиверзитетот на почвата и спречуваат набивање и ерозија на почвата.

1.9.2. Плодноста и биолошката активност на почвата треба да се одржуваат и зголемуваат:

(а) освен во случај на пасишта или повеќегодишна сточна храна, со употреба на повеќегодишна плодоред, вклучувајќи задолжителни мешункасти култури како главна или покривна култура за ротирачки култури и други култури со зелено ѓубриво;

(б) во случај на оранжерији или повеќегодишни култури, освен сточна храна, со употреба на краткорочни култури со зелено ѓубриво и мешунки, како и употреба на растителна разновидност; и

(в) во сите случаи, со примена на ѓубриво од добиток или органска материја, и двете по можност компостирани, од органско производство.

1.9.3. Кога нутритивните потреби на растенијата не можат да се задоволат со мерките предвидени во точките 1.9.1 и 1.9.2, ќе се користат само ѓубрива и регенератори на почвата кои се одобрени во согласност со член 24 за употреба во органско производство, и само за степенот неопходен. Операторите водат евиденција за употребата на тие производи.

1.9.4. Вкупната количина на сточно ѓубриво, како што е дефинирано во Директивата 91/676/ЕЕЗ, што се користи во единиците за конверзија и органско производство не смее да надмине 170 kg азот годишно/хектар користена земјоделска површина. Тоа ограничување се применува само за употреба на ѓубриво во фармите, сушено ѓубриво од фармите и дехидрирано ѓубриво од живина, компостиран животински измет, вклучително и ѓубриво од живина, компостиран ѓубриво од фармите и течен животински измет.

1.9.5. Операторите на земјоделските стопанства можат да склучуваат писмени договори за соработка исклучиво со оператори на други земјоделски стопанства и претпријатија кои ги почитуваат правилата за органско производство, заради ширење на вишокот ѓубриво од единиците за органско производство. Максималната граница наведена во точка 1.9.4 се пресметува врз основа на сите единици за органско производство вклучени во таквата соработка.

1.9.6. Операторите на земјоделските стопанства можат да склучуваат писмени договори за соработка исклучиво со оператори на други земјоделски стопанства и претпријатија кои ги почитуваат правилата за органско производство, заради ширење на вишокот ѓубриво од единиците за органско производство. Максималната граница наведена во точка 1.9.4 се пресметува врз основа на сите единици за органско производство вклучени во таквата соработка.

1.9.7. За активирање на компостот, може да се користат соодветни препарати од растителна основа и препарати од микроорганизми.

1.9.8. Не треба да се користат минерални азотни ѓубрива.

1.9.9. Може да се користат биодинамички препарати.

1.10. Управување со штетници и плевел

1.10.1. Спречувањето на штетите предизвикани од штетници и плевели ќе се потпира првенствено на заштитата by:

— природни непријатели,

— изборот на видови, сорти и хетероген материјал,

— плодоред,

— техники на одгледување како што се биофумигација, механички и физички методи и

— термички процеси како што се соларизација и, во случај на заштитени култури, плитка обработка на почвата со пара (до максимална длабочина од 10 cm).

1.10.2. Кога растенијата не можат соодветно да се заштитат од штетници со мерки предвидени во точка 1.10.1 или во случај на утврдена закана за културата, ќе се користат само производи и супстанции овластени во согласност со членовите 9 и 24 за употреба во органско производство, и само онолку колку што е потребно. Операторите водат евиденција со која се докажува потребата од користење на такви производи.

1.10.3. Во однос на производите и супстанциите што се користат во стапици или во диспензери на производи и супстанции освен феромони, стапиците или диспензерите треба да спречат производите и супстанциите да се испуштаат во животната средина и да спречат контакт помеѓу производите и супстанциите и културите што се одгледуваат. Сите стапици, вклучително и феромонските стапици, треба да се собираат по употребата и безбедно да се отстранат.

1.11. Производи кои се користат за чистење и дезинфекција

За таа цел ќе се користат само оние производи за чистење и дезинфекција во растително производство одобрени согласно член 24 за употреба во органско производство.

1.12. Обврска за водење евиденција

Операторите водат евиденција за односните парцели и количината на жетвата.

1.13. Подготовка на непреработени производи

Доколку на растенијата се вршат други операции на подготовка освен преработка, општите барања утврдени во точките 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 2.2.3 од Дел IV се применуваат *mutatis mutandis* за таквите операции.

2. Детални правила за специфични растенија и растителни производи

2.1. Правила за производство на печурки

За производство на печурки, може да се користат супстрати доколку се составени само од следниве компоненти:

- (a) ѓубриво во фармите и животински измет:
 - (i) или од единици за органско производство или од единици во конверзија во нивната втора година на конверзија; или
 - (ii) наведено во точка 1.9.3, само кога производот наведен во точка (i) не е достапен, под услов ѓубривото во фармите и животинскиот измет да не надминуваат 25 % од тежината на вкупните компоненти на подлогата, со исклучок на материјалот за покривање и секоја додадена вода, пред компостирање;
- (b) производи од земјоделско потекло, освен оние наведени во точка (a), од органски производствени единици; (в) тресет, необработен со хемиски производи;
- (d) дрво, необработено со хемиски производи по сеча;
- (e) минерални производи наведени во точка 1.9.3, вода и почва.

2.2. Правила за собирање на диви растенија

За органско производство се смета збирката на диви растенија и нивни делови кои природно растат во природни области, шуми и земјоделски површини, под услов:

- (a) за период од најмалку три години пред собирањето, тие површини не биле третираны со производи или супстанции различни од оние кои се одобрени во согласност со членовите 9 и 24 за употреба во органско производство;
- (b) собирањето не влијае на стабилноста на природното живеалиште или на одржувањето на видовите во зоната на собирање.

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2018/848 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ

од 30 мај 2018 година

за органско производство и етикетирање на органски производи и укинување на
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007

Пречистен текст: Регулација (ЕУ) 2018/848

(2023-02-21)

ПОГЛАВЈЕ V

СЕРТИФИКАЦИЈА

Член 34

Систем за сертификација

1. Пред да пласираат какви било производи на пазарот како „органски“ или како „во фаза на конверзија“ или пред периодот на конверзија, операторите и групите оператори наведени во член 36 кои произведуваат, подготвуваат, дистрибуираат или складираат органски или во производите за конверзија, кои увезуваат такви производи од трета земја или извезуваат такви производи во трета земја, или кои пласираат такви производи на пазарот, ќе ги известат своите активности до надлежните органи на земјата-членка во која се врши и во која нивното преземање е предмет на контролниот систем.
Кога надлежните органи ги доделиле своите одговорности или делегирале одредени службени контролни задачи или одредени задачи поврзани со други официјални активности на повеќе од еден контролен орган или контролно тело, операторите или групите на оператори ќе наведат во известувањето наведено во првиот потстав кој контролниот орган или контролното тело потврдува дали нивната активност е во согласност со оваа регулатива и го дава сертификатот наведен во член 35(1).
2. Операторите кои продаваат препакувани органски производи директно на крајниот потрошувач или корисник се ослободени од обврската за известување од став 1 на овој член и од обврската да поседуваат сертификат од член 35(2). под услов да не произведуваат, подготвуваат, складираат поинаку освен во врска со продажното место, или увезуваат такви производи од трета земја, или да не ги отстапуваат таквите активности на поддоговарач.
3. Кога операторите или групите на оператори склучуваат поддоговор за некоја од нивните активности на трети страни, и операторите или групите на оператори и третите страни на кои тие активности им се поддоговори ќе се усогласат со став 1, освен ако операторот или групата на оператори изјавиле во известувањето од став 1 дека останува одговорен во однос на органското производство и дека таа одговорност не ја префрлил на подизведувачот. Во такви случаи, надлежниот орган, или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело, ќе потврди дека активностите со поддоговор се во согласност со оваа Регулација, во контекст на контролата што ја врши врз операторите или групите оператори кои склучиле поддоговор нивните активности.

4. Земјите-членки може да назначат орган или да одобрат тело кое треба да ги прима известувањата наведени во став 1.

5. Операторите, групите на оператори и подизведувачите водат евиденција во согласност со оваа регулатива за различните активности во кои се занимаваат.

6. Земјите-членки чуваат ажурирани списоци што ги содржат имињата и адресите на операторите и групите оператори кои ги известиле своите активности во согласност со став 1 и објавуваат на соодветен начин, вклучително и преку линкови до единствена интернет-страница, сеопфатен список на овие податоци, заедно со информациите во врска со сертификатите доставени до тие оператори и групи на оператори во согласност со член 35(1). Кога го прават тоа, земјите-членки се усогласуваат со барањата за заштита на личните податоци според Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот (22).

7. Земјите-членки обезбедуваат дека секој оператор или група на оператори што е во согласност со оваа Регулатива и, во случаи кога се наплатува такса во согласност со членовите 78 и 80 од Регулативата (ЕУ) 2017/625, плаќа разумна такса што го покрива трошоците за контроли има право да бидат покриени од контролниот систем. Земјите-членки гарантираат дека сите такси што може да се наплатат се објавуваат.

8. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се менува Анекс II во однос на барањата за водење евиденција.

9. Комисијата може да донесе акти за спроведување за да обезбеди детали и спецификации во врска со:

(а) форматот и техничките средства на известувањето од став 1;

(б) аранжманите за објавување на списоците од став 6; и

(в) постапките и аранжманите за објавување на таксите од став 7.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

Член 35

Сертификат

1. Надлежните органи, или, каде што е соодветно, контролните органи или контролните тела, обезбедуваат сертификат на кој било оператор или група на оператори што ја известиле својата активност во согласност со член 34(1) и е во согласност со оваа Регулатива. Сертификатот треба:

(а) да се издаваат во електронска форма секогаш кога е можно;

(б) да дозволи барем идентификација на операторот или група на оператори вклучувајќи го списокот на членови, категоријата на производи опфатени со сертификатот и неговиот период на важност;

(в) потврди дека пријавената активност е во согласност со оваа регулатива; и

(г) се издаваат во согласност со моделот наведен во Анекс VI.

2. Без да е во спротивност со став 8 од овој член и член 34(2), операторите и групите на оператори не смеат да пласираат производи наведени во член 2(1) на пазарот како органски производи или производи во конверзија, освен ако тие се веќе поседување на потврда од ставот 1 на овој член.

3. Сертификатот наведен во овој член е официјален сертификат во смисла на точка (а) од член 86(1) од Регулативата (ЕУ) 2017/625.

4. Операторот или група на оператори нема право да добие сертификат од повеќе контролни тела во врска со активностите што се вршат во иста земја-членка во однос на иста категорија производи, вклучувајќи ги и случаите во кои тој оператор или група на операторите работи во различни фази на производство, подготовка и дистрибуција.

5. Членовите на група на оператори немаат право да добијат поединечен сертификат за која било од активностите опфатени со сертификацијата на групата на оператори на која припаѓаат.

6. Операторите ги проверуваат сертификатите на оние оператори кои се нивни добавувачи.

7. За целите на ставовите 1 и 4 на овој член, производите се класифицираат во согласност со следните категории:

(а) непреработени растенија и растителни производи, вклучувајќи семиња и друг растителен репродуктивен материјал;

(б) добиток и непреработени сточарски производи;

(в) алги и непреработени производи од аквакултура;

(г) преработени земјоделски производи, вклучително и производи од аквакултура, за употреба како храна;

(д) се хранат;

(е) вино;

(ж) други производи наведени во Анекс I на оваа регулатива или кои не се опфатени со претходните категории.

8. Земјите-членки можат да ги ослободат од обврската да поседуваат сертификат, предвиден во став 2, операторите кои продаваат непакувани органски производи, освен сточна храна директно на крајниот потрошувач, под услов тие оператори да не произведуваат, подготвуваат, складираат освен во врска со продажното место, или увезуваат такви производи од трета земја, или ги договараат таквите активности на трето лице, и под услов:

(а) таквите продажби не надминуваат 5 000 kg годишно;

(б) таквата продажба не претставува годишен обрт во однос на непакувани органски производи што надминува 20 000 евра; или

(в) потенцијалниот трошок за сертификација на операторот надминува 2 % од вкупниот промет на непакувани органски производи што ги продава тој оператор.

Доколку земја-членка одлучи да ги из земе операторите наведени во првиот потстав, таа може да постави построги ограничувања од оние утврдени во првиот потстав.

Земјите-членки ја информираат Комисијата и другите земји-членки за секоја одлука за изземање на операторите во согласност со првиот потстав и за границите до кои тие оператори се изземени.

9. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се менува моделот на сертификатот наведен во Анекс VI.

10. Комисијата донесува акти за спроведување за да обезбеди детали и спецификации во врска со формата на сертификатот од став 1 и техничките средства со кои се издава.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

Член 36

Група на оператори

Во Прирачникот за квалитет на Балкан Биосерт Македонија ДООЕЛ Скопје, дел Инспекција (стр.5 од 7) деклариранио е дека: „ Балкан Биосерт Македонија не врши контрола и сертификација на проекти или група од оператори со воведен „внатрешен систем за контрола“, при кој контролниот орган проверува дел од клиентите, а останатите се одобруват на база на резултатите од спроведената внатрешна контрола во проектот или групата,,.

ПОГЛАВЈЕ VI

ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ И ДРУГИ ОФИЦИЈАЛНИ АКТИВНОСТИ

Член 37

Однос со Регулативата (ЕУ) 2017/625 и дополнителни правила за официјални контроли и други официјални активности во врска со органското производство и означување на органски производи

Посебните правила од ова поглавје се применуваат, покрај правилата утврдени во Регулативата (ЕУ) 2017/625, освен ако поинаку не е предвидено во член 40(2) од оваа регулатива, а покрај член 29 од оваа регулатива, освен ако не е поинаку предвидено во член 41(1) од оваа регулатива, до официјалните контроли и други официјални активности извршени за да се потврди во текот на целиот процес во сите фази на производство, подготовка и дистрибуција дека производите наведени во член 2(1) од оваа регулатива се изработени во согласност со оваа регулатива.

Член 38

Дополнителни правила за официјални контроли и за активностите што треба да ги преземат надлежните органи

1. Официјалните контроли извршени во согласност со член 9 од Регулативата (ЕУ) 2017/625 за верификација на усогласеноста со оваа Регулатива, особено вклучуваат:

(а) верификација на примената од страна на операторите на превентивни и мерки на претпазливост, како што е наведено во член 9(б) и во член 28 од оваа регулатива, во секоја фаза на производство, подготовка и дистрибуција;

(б) кога стопанството вклучува производни единици кои не се органски или во конверзија, проверка на евиденцијата и на мерките или процедурите или аранжманите што се воспоставени за да се обезбеди јасна и ефикасна поделба помеѓу органските, во конверзија и неорганските производствени единици, исто така. помеѓу соодветните производи произведени од тие единици, и супстанциите и производите што се користат за органски, во конверзија и неоргански производни единици; таквата верификација вклучува проверки на парцели за кои претходен период е

ретроактивно признаен како дел од периодот на конверзија и проверки на единиците за неорганско производство;

(в) кога органските, во конверзија и неорганските производи се собираат истовремено од операторите, се подготвуваат или складираат во иста единица за подготовка, област или простории или се транспортираат до други оператори или единици, проверка на евиденцијата и мерките, воспоставени процедури или аранжмани за да се осигури дека операциите се изведуваат одделно по место или време, дека се спроведуваат соодветни мерки за чистење и, каде што е соодветно, мерки за спречување на замена на производите, дека органските производи и производите кои се во фаза на конверзија се идентификуваат во секое време и дека органските, во конверзија и неорганските производи се складираат, пред и по подготовките, одделени по место или време едни од други;

(г) верификацијата на поставеноста и функционирањето на системот за внатрешна контрола на групи оператори;

(д) кога операторите се ослободени од обврската за известување во согласност со член 34(2) од оваа регулатива или од обврската да поседуваат сертификат во согласност со член 35(8) од оваа регулатива, верификацијата дека барањата за тоа исклучувањето е исполнето и верификацијата на производите што ги продаваат тие оператори.

2. Официјалните контроли извршени во согласност со член 9 од Регулацијата (ЕУ) 2017/625 за верификација на усогласеноста со оваа регулатива ќе се вршат во текот на целиот процес во сите фази на производство, подготовка и дистрибуција врз основа на веројатноста за не - усогласеност како што е дефинирано во точка (57) од член 3 од оваа регулатива, која се утврдува земајќи ги предвид, покрај елементите наведени во член 9 од Регулацијата (ЕУ) 2017/625, особено следните елементи:

(а) видот, големината и структурата на операторите и групите на оператори;

(б) должината на времето во кое операторите и групите на оператори биле вклучени во органското производство, подготовка и дистрибуција;

(в) резултатите од извршените контроли согласно со овој член;

(г) моментот во времето релевантен за извршените активности;

(д) категориите на производи;

(ф) видот, количината и вредноста на производите и нивниот развој со текот на времето;

(е) можноста за мешање на производи или контаминација со неовластени производи или супстанции;

(ж) примена на отстапувања или исклучоци од правилата од страна на операторите и групите на оператори;

(и) критичните точки за неусогласеност и веројатноста за неусогласеност во секоја фаза на производство, подготовка и дистрибуција;

(с) поддоговорни активности.

3. Во секој случај, сите оператори и групи на оператори, со исклучок на оние наведени во членовите 34(2) и 35(8), ќе подлежат на верификација на усогласеноста најмалку еднаш годишно.

Проверката на усогласеноста вклучува физичка инспекција на лице место, освен кога се исполнети следните услови:

(а) претходните контроли на засегнатиот оператор или група на оператори не откриле никаква неусогласеност што влијае на интегритетот на органските производи или производите кои се во фаза на конверзија во текот на најмалку три последователни години; и

(б) засегнатиот оператор или група на оператори е оценет врз основа на елементите наведени во став 2 на овој член и во член 9 од Регулативата (ЕУ) 2017/625 дека претставуваат мала веројатност за неусогласеност.

Во овој случај, периодот помеѓу две физички контроли на лице место не смее да надмине 24 месеци.

4. Официјалните контроли извршени во согласност со член 9 од Регулативата (ЕУ) 2017/625 за верификација на усогласеноста со оваа регулатива:

(а) да се врши во согласност со член 9(4) од Регулативата (ЕУ) 2017/625, истовремено обезбедувајќи дека минимален процент од сите официјални контроли на оператори или групи на оператори се вршат без претходно известување;

(б) се грижи за спроведување на минимален процент дополнителни контроли на оние од став 3 на овој член;

(в) да се изврши со земање на минимален број на мостри кои се земени во согласност со точка (ж) од член 14 од Регулативата (ЕУ) 2017/625;

(г) обезбедуваат дека се контролира минимален број на оператори кои се членови на група на оператори во врска со верификацијата на усогласеноста од ставот 3 на овој член.

5. Доставувањето или обновувањето на сертификатот од член 35(1) се заснова на резултатите од верификацијата на усогласеноста наведена во ставовите 1 до 4 на овој член.

6. Писмената евиденција што треба да се состави во врска со секоја официјална контрола што е извршена за да се потврди усогласеноста со оваа регулатива во согласност со член 13(1) од Регулативата (ЕУ) 2017/625, операторот или групите оператори го потпишуваат како потврда за нивното примање на тој писмен запис.

7. Член 13(1) од Регулативата (ЕУ) 2017/625 не се применува на ревизии и инспекции што ги вршат надлежните органи во контекст на нивните надзорни активности над контролните тела на кои одредени службени контролни задачи или одредени задачи поврзани со други службени лица активностите се делегирани.

8. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54:

(а) дополнување на оваа Регулатива со утврдување на специфични критериуми и услови за извршување на официјални контроли спроведени за да се обезбеди следливост во сите фази на производство, подготовка и дистрибуција и усогласеност со оваа регулатива, во врска со:

(i) проверки на документарни сметки;

(ii) контроли извршени на одредени категории на оператори;

(iii) каде што е соодветно, периодот во кој треба да се извршат контролите предвидени во оваа регулатива, вклучително и физичките инспекции на лице место од ставот 3 на овој член и одредени простории во или област во кои тие треба да бидат изведена;

(б) изменување и дополнување на ставот 2 на овој член со додавање на дополнителни елементи врз основа на практично искуство или со изменување на тие додадени елементи.

9. Комисијата може да донесе имплементарни акти за да определи:

(а) минималниот процент од сите официјални контроли на оператори или групи на оператори што треба да се спроведат без претходно известување како што е наведено во точка (а) од став 4;

(б) минималниот процент на дополнителни контроли наведени во точка (б) од став 4;

(в) минималниот број на примероци наведени во точка (в) од став 4;

(г) минималниот број на оператори кои се членови на група на оператори од точка (г) од став 4.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

Член 39

Дополнителни правила за дејствија што треба да ги преземат операторите и групите на оператори

1. Покрај обврските утврдени во член 15 од Регулативата (ЕУ) 2017/625, операторите и групите на оператори треба:

- (а) води евиденција за докажување на нивната усогласеност со оваа регулатива;
- (б) ги дава сите декларации и други соопштенија кои се неопходни за официјални контроли;
- (в) преземаат соодветни практични мерки за да се обезбеди усогласеност со оваа Регулатива;
- (г) обезбедете, во форма на декларација што треба да се потпише и ажурира по потреба:
 - (i) целосниот опис на органското производство или единицата за производство во конверзија и на активностите што треба да се вршат во согласност со оваа регулатива;
 - (ii) релевантните практични мерки што треба да се преземат за да се обезбеди усогласеност со оваа Регулатива;
 - (iii) се обврзуваат:
 - да ги информира писмено и без непотребно одложување купувачите на производите и да разменува релевантни информации со надлежниот орган или, каде што е соодветно, со контролниот орган или контролното тело, во случај кога е потврдено сомневање за неусогласеност, дека сомнежот за неусогласеност не може да се елиминира или дека е утврдено неусогласеност што влијае на интегритетот на предметните производи,
 - да прифати пренос на контролното досие во случај на промена на контролен орган или контролно тело или, во случај на повлекување од органско производство, чување на контролното досие најмалку пет години од последниот контролен орган или контролно тело,
 - веднаш да го извести надлежниот орган или органот или телото назначено во согласност со член 34(4) во случај на повлекување од органското производство, и
 - да прифати размена на информации меѓу тие органи или тела во случај подизведувачите да бидат предмет на контроли од различни контролни органи или контролни тела.

2. Комисијата може да донесе акти за спроведување за да обезбеди детали и спецификации во врска со:

- (а) евиденцијата за докажување усогласеност со оваа регулатива;
- (б) декларации и други соопштенија кои се неопходни за официјални контроли;
- (в) релевантните практични мерки за обезбедување на усогласеност со оваа Регулатива.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

Член 40

Дополнителни правила за делегирање на службени контролни задачи и задачи поврзани со други службени активности

1. Надлежните органи можат да делегираат на контролните тела одредени службени контролни задачи и одредени задачи поврзани со други официјални активности само доколку се исполнети следните услови, покрај оние наведени во Поглавје III од Регулативата (ЕУ) 2017/625:

(а) делегацијата содржи детален опис на делегираните службени контролни задачи и задачи поврзани со други официјални активности, вклучувајќи ги и обврските за известување и други специфични обврски, како и условите под кои контролното тело може да ги извршува. Контролното тело особено треба да го достави следново до надлежните органи за претходно одобрување:

(i) неговата постапка за процена на ризик, која треба да ја утврди, особено, основата за интензитетот и зачестеноста на верификацијата на усогласеноста на операторите и групите оператори, која треба да се утврди врз основа на елементите наведени во член 9 од Регулатива (ЕУ) 2017/625 и член 38 од оваа регулатива, а која треба да се следи за официјални контроли на оператори и групи на оператори;

(ii) стандардната процедура за контрола, која треба да содржи детален опис на контролните мерки што контролното тело се обврзува да ги применува на операторите и групите оператори кои се предмет на неговите контроли;

(iii) список на мерки кои се во согласност со заедничкиот каталог наведен во член 41(4) и кои треба да се применат на оператори и групи на оператори во случаи на сомневање или утврдена неусогласеност;

(iv) аранжманите за ефективно следење на официјалните контролни задачи и задачи поврзани со други официјални активности извршени во врска со операторите и групите на оператори и аранжманите за известување за тие задачи.

Контролното тело го известува надлежниот орган за последователна измена на елементите наведени во точките (i) до (iv);

(б) тие надлежни органи имаат воспоставено процедури и аранжмани за да обезбедат надзор на контролните тела, вклучително и да потврдат дека делегираните задачи се извршуваат ефективно, независно и објективно, особено во однос на интензитетот и зачестеноста на верификацијата на усогласеноста.

Најмалку еднаш годишно, надлежните органи, согласно точката (а) од член 33 од Регулативата (ЕУ) 2017/625, организираат ревизии на контролните тела на кои им делегирале официјални контролни задачи или задачи поврзани со други официјални активности.

2. По исклучок од член 31(3) од Регулативата (ЕУ) 2017/625, надлежните органи можат да ја делегираат на контролно тело одлуката во врска со задачите предвидени во точка (б) од член 138(1) и во член 138(2) и (3) од таа Регулатива.

3. За целите на точката (б) (iv) од член 29 од Регулативата (ЕУ) 2017/625, стандардот за делегирање на одредени службени контролни задачи и одредени задачи поврзани со други официјални активности за да се потврди усогласеноста со оваа Регулатива која е релевантна во однос на опсегот на оваа регулатива е најновата нотифицирана верзија на меѓународниот хармонизиран стандард за „Оцена на сообразност – Барања за тела кои ги потврдуваат производите, процесите и услугите“, чија референца е објавена во Службениот весник на Европска унија.

4. Надлежните органи нема да ги делегираат следните официјални контролни задачи и задачи поврзани со други официјални активности на контролните тела:

(а) надзор и ревизија на други контролни органи или контролни тела;

(б) овластување за доделување отстапки, освен отстапувања за употреба на растителен репродуктивен материјал кој не е добиен од органско производство;

(в) овластување да прима известувања за активности од оператори или групи на оператори согласно член 34(1) од оваа регулатива;

(г) проценката на веројатноста за неусогласеност со одредбите од оваа регулатива кои ја одредуваат зачестеноста со која треба да се вршат физички проверки на органските пратки пред нивното пуштање во слободен промет во Унијата во согласност со член 54 од Регулотивата (ЕУ) 2017/625 година;

(д) воспоставување на заеднички каталог на мерки наведени во член 41(4) од оваа регулатива.

5. Надлежните органи нема да делегираат службени контролни задачи или задачи поврзани со други официјални активности на физички лица.

6. Надлежните органи гарантираат дека информациите добиени од контролните тела согласно член 32 од Регулотивата (ЕУ) 2017/625 и информациите за мерките што ги применуваат контролните тела во случај на утврдена или веројатна неусогласеност се собираат и користат од страна на надлежните органи со цел да ги надгледуваат активностите на тие контролни тела.

7. Кога надлежен орган целосно или делумно го повлече делегирањето на одредени службени контролни задачи или одредени задачи поврзани со други официјални активности во согласност со точка (б) од член 33 од Регулотивата (ЕУ) 2017/625, тој одлучува дали некој сертификатите издадени од засегнатите контролни тела пред датумот на тоа делумно или целосно повлекување остануваат валидни и ги информираат засегнатите оператори за таа одлука.

8. Без да е во спротивност со точката (б) од член 33 од Регулотивата (ЕУ) 2017/625, пред целосно или делумно повлекување на делегирањето на службените контролни задачи или задачи поврзани со други официјални активности во случаите наведени во таа точка, надлежните органи може целосно или делумно да го суспендира тоа делегирање:

(а) за период кој не смее да надмине 12 месеци, во текот на кој контролното тело треба да ги отстрани недостатоците утврдени за време на ревизиите и инспекциите или да го реши неусогласеноста за која информациите беа споделени со други контролни органи и контролни тела, како и со надлежните органи, како и со Комисијата во согласност со член 43 од оваа регулатива; или
(б) за периодот во кој акредитацијата наведена во точка (б) (iv) од член 29 од Регулотивата (ЕУ) 2017/625, во врска со член 40(3) од оваа Регулатива, е суспендирана.

Кога делегирањето на официјални контролни задачи или задачи поврзани со други официјални активности е суспендирано, засегнатите контролни тела нема да издаваат сертификати наведени во член 35 за оние делови за кои делегирањето е суспендирано. Надлежните органи одлучуваат дали сертификатите издадени од засегнатите контролни тела пред датумот на тоа делумно или целосно суспендирање ќе останат валидни и ќе ги информираат засегнатите оператори за таа одлука.

Без да е во спротивност со член 33 од Регулотивата (ЕУ) 2017/625, надлежните органи ќе ја укинат суспензијата на делегирањето на официјални контролни задачи или задачи поврзани со други официјални активности што е можно поскоро откако контролното тело ќе ги отстрани недостатоците или не-усогласеноста наведена во точката (а) од првиот потстав или откако телото за акредитација ќе ја укина суспензијата на акредитацијата наведена во точката (б) од првиот потстав.

9. Кога контролното тело на кое надлежните органи делегирале одредени службени контролни задачи или одредени задачи поврзани со други официјални активности, исто така, е признаено од страна на Комисијата во согласност со член 46(1) од оваа регулатива за спроведување контролни активности во трети земји и Комисијата има намера да го повлече или го повлече признавањето на тоа контролно тело, надлежните органи организираат ревизии или инспекции на контролното тело во однос на неговите активности во односната земја-членка во согласност со точка (а) од член 33 од Регулотивата (ЕУ) 2017/625.

10. Контролните тела до надлежните органи доставуваат:

(а) список на оператори кои биле предмет на нивна контрола на 31 декември претходната година до 31 јануари секоја година; и

(б) информации за официјалните контроли и други официјални активности спроведени во претходната година за поддршка на подготовката на делот за органско производство и означување на органски производи од годишниот извештај од член 113 од Регулативата (ЕУ) 2017/625 до 31 март на секоја година.

11. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 54 со кој се дополнува оваа регулатива во однос на условите за делегирање на службени контролни задачи и задачи поврзани со други официјални активности на контролни тела дополнително на условите утврдени во став 1 на овој член.

Член 41

Дополнителни правила за дејствија во случај на сомневање и утврдена неусогласеност и заеднички каталог на мерки

1. Предмет на член 29, кога надлежен орган, или, каде што е соодветно, контролен орган или контролно тело, се сомнева или добива поткрепени информации, вклучувајќи информации од други надлежни органи, или, каде што е соодветно, од други контролни органи или контролни тела, дека операторот има намера да користи или да пласира на пазарот производ кој можеби не е во согласност со оваа регулатива, но кој содржи услови кои се однесуваат на органското производство, или кога таквиот надлежен орган, контролен орган или контролно тело бил информиран од оператор за сомневање за неусогласеност согласно член 27:

(а) веднаш ќе спроведе официјална истрага во согласност со Регулативата (ЕУ) 2017/625 со цел да се потврди усогласеноста со оваа Регулатива; таквата истрага ќе биде завршена што е можно поскоро, во разумен рок и ќе ја земе предвид издржливоста на производот и сложеноста на случајот;

(б) привремено ќе го забрани и пласирањето на пазарот на односните производи како органски производи или производи во фаза на конверзија и нивната употреба во органското производство во очекување на резултатите од истрагата наведена во точка (а). Пред да донесе таква одлука, надлежниот орган или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело, му даваат можност на операторот да даде коментар.

2. Во случај резултатите од истрагата наведена во точка (а) од став 1 да не покажат каква било неусогласеност што влијае на интегритетот на органските производи или производите кои се во фаза на конверзија, на операторот ќе му биде дозволено да ги користи односните производи или да ги пласираат на пазарот како органски или производи кои се во фаза на конверзија.

3. Земјите-членки ги преземаат сите мерки и ги обезбедуваат потребните санкции за да спречат лажна употреба на индикациите наведени во Поглавје IV од оваа регулатива.

4. Надлежните органи обезбедуваат заеднички каталог на мерки за случаи на сомневање за неусогласеност и утврдена неусогласеност што треба да се применат на нивната територија, вклучително и од контролните органи и контролните тела.

5. Комисијата може да донесе акти за спроведување за да определи униформни аранжмани за случаите кога надлежните органи треба да преземат мерки во врска со сомнителна или утврдена неусогласеност.

Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

Член 42

Дополнителни правила за мерки во случај на непочитување што влијае на интегритетот

1. Во случај на неусогласеност што влијае на интегритетот на органските производи или производите кои се во фаза на конверзија во која било од фазите на производство, подготовка и дистрибуција, на пример како резултат на употреба на неовластени производи, супстанции или техники или мешање со неоргански производи, надлежните органи и, каде што е соодветно, контролните органи и контролните тела, обезбедуваат, покрај мерките што треба да се преземат во согласност со член 138 од Регулацијата (ЕУ) 2017/625, да не се упатува за органско производство во етикетање и рекламирање на целата парта или производствен тек.
2. Во случај на сериозно, или повторувачко или континуирано неусогласеност, надлежните органи и, каде што е соодветно, контролните органи и контролните тела, обезбедуваат дека операторите или засегнатите групи оператори, покрај мерките пропишани во став 1 и сите соодветни мерки преземени особено во согласност со член 138 од Регулацијата (ЕУ) 2017/625, им се забранува ставање во промет на производи кои се однесуваат на органско производство за даден период, и дека нивниот сертификат наведен во член 35 биде суспендиран или повлечен, како што е соодветно.

член 43

Дополнителни правила за размена на информации

1. Покрај обврските утврдени во член 105(1) и член 106(1) од Регулацијата (ЕУ) 2017/625, надлежните органи веднаш ќе споделуваат информации со другите надлежни органи, како и со Комисијата, за кое било сомневање за неусогласеност што влијае на интегритетот на органските производи или производите кои се во фаза на конверзија.
Надлежните органи ги споделуваат тие информации со другите надлежни органи и Комисијата преку компјутерски систем кој овозможува електронска размена на документи и информации достапни од Комисијата.
2. Во случаи кога е идентификувана сомнеж или утврдена неусогласеност во однос на производите кои се под контрола на други контролни органи или контролни тела, контролните органи и контролните тела веднаш ги информираат тие други контролни органи или контролни тела.
3. Контролните органи и контролните тела разменуваат други релевантни информации со други контролни органи и контролни тела.
4. По добивањето барање за информации што се оправдани со потребата да се гарантира дека производот е произведен во согласност со оваа регулатива, контролните органи и контролните тела разменуваат со други надлежни органи, како и со Комисијата, информации за резултатите од нивните контроли.
5. Надлежните органи разменуваат информации за надзорот на контролните тела со националните тела за акредитација како што е дефинирано во точка (11) од член 2 од Регулацијата (ЕЗ) бр. 765/2008 на Европскиот парламент и на Советот (23).
6. Надлежните органи преземаат соодветни мерки и воспоставуваат документирани процедури со цел да обезбедат дека информациите за резултатите од контролите се доставуваат до платежната

агенција во согласност со нејзините потреби за целите на член 58 од Регулацијата (ЕУ) бр. 1306/2013 од Европскиот парламент и Советот (24) и актите донесени врз основа на тој член.

7. Комисијата може да донесе акти за спроведување за да ги специфицира информациите што треба да ги обезбедат надлежните органи, контролните органи и контролните тела задолжени за официјалните контроли и другите официјални активности во согласност со овој член, релевантните приматели на тие информации и процедурите во согласност со кои треба да се обезбедат овие информации, вклучувајќи ги и функционалностите на компјутерскиот систем наведен во став 1. Тие акти за спроведување се донесуваат во согласност со постапката за испитување наведена во член 55(2).

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2018/848 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ

од 30 мај 2018 година

за органско производство и етикетирање на органски производи и укинување на
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007

Пречистен текст: Регулација (ЕУ) 2018/848 (2023-02-21)

АНЕКС II

ДЕТАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СОВЕТУВААТ ВО ПОГЛАВЈЕ III

Дел II: Правила за сточарско производство

Покрај правилата за производство утврдени во членовите 9, 10, 11 и 14, правилата утврдени во овој дел се применуваат и за органското сточарско производство.

1. Општи барања

1.1. Освен во случај на пчеларство, сточарско производство без земја, каде што фармерот кој има намера да произведува органски добиток не управува со земјоделско земјиште и нема воспоставено писмен договор за соработка со земјоделец во однос на употребата на единиците за органско производство или производните единици во конверзија за тој добиток ќе биде забранет.

1.2. Конверзија

1.2.1. Во случај на истовремен почеток на пренамена на производната единица, вклучително и пасиштата или кое било земјиште што се користи за добиточна храна, и на животните што постојат на оваа производна единица на почетокот на периодот на пренамена на оваа производна единица како што е наведено во точките 1.7. 1 и 1.7.5(б) од Дел I, животните и животинските производи може да се сметаат за органски на крајот од периодот на конверзија на производната единица, дури и ако периодот на конверзија утврден во точка 1.2.2 од овој дел за типот на засегнатото животно е подолг од периодот на конверзија за производната единица.

Со отстапување од точката 1.4.3.1, во случај на таква истовремена преобразба и за време на периодот на конверзија на производната единица, животните присутни во оваа производна единица од почетокот на периодот на конверзија може да се хранат со храна во конверзија произведена на - производна единица за конверзија во текот на првата година на пренамена и/или со добиточна храна во согласност со точка 1.4.3.1 и/или со органска добиточна храна.

Неорганските животни може да се внесат во производствена единица во конверзија по почетокот на периодот на конверзија во согласност со точка 1.3.4.

1.2.2. Периодите на конверзија специфични за видот на животинското производство се поставени на следниов начин:

(а) 12 месеци во случај на говеда и коњи за производство на месо, и во секој случај не помалку од три четвртини од нивниот животен век;

(б) шест месеци во случај на овци, кози и свињи и животни за производство на млеко;

(в) 10 недели за живина за производство на месо, освен за пекиншки патки, донесени пред да наполнат три дена;

(г) седум недели за пекиншки патки донесени пред да наполнат три дена;

(д) шест недели во случај на живина за производство на јајца донесена пред да наполнат три дена; (ѓ) 12 месеци за пчели.

За време на периодот на конверзија, восокот се заменува со восок од органско пчеларство. Сепак, неорганскиот пчелин восок може да се користи:

(з) кога пчелин восок од органско пчеларство не е достапен на пазарот;

(ii) кога е докажано дека нема контаминација со производи или супстанции кои не се овластени за употреба во органско производство; и

(iii) под услов да доаѓа од капачето; (е) три месеци за зајаци;

(ж) 12 месеци за грлото на животните.

1.3. Потекло на животните

1.3.1. Без да се нарушува правилата за конверзија, органскиот добиток се раѓа или се изведува и се одгледува во единиците за органско производство.

1.3.2. Во однос на одгледувањето органски животни:

(а) репродукцијата користи природни методи; сепак, ќе биде дозволено вештачко оплодување;

(б) репродукцијата нема да биде предизвикана или попречена со третман со хормони или други супстанции со сличен ефект, освен како форма на ветеринарно терапевтско лекување во случај на индивидуално животно;

(в) други форми на вештачко размножување, како што се клонирање и трансфер на ембриони, нема да се користат;

(г) изборот на раси треба да биде соодветен на принципите на органско производство, да обезбеди висок стандард на благосостојбата на животните и да придонесе за спречување на какво било страдање и избегнување на потребата за осакатување на животните.

1.3.3. При изборот на раси или соеви, операторите треба да размислат да дадат предност на раси или соеви со висок степен на генетска разновидност, капацитет на животните да се прилагодат на локалните услови, нивната размножувачка вредност, нивната долговечност, нивната виталност и нивната отпорност на болести или здравствени проблеми, сите без нарушување на нивната благосостојба. Дополнително, треба да се изберат раси или соеви на животни за да се избегнат специфични болести или здравствени проблеми поврзани со некои раси или соеви кои се користат во интензивното производство, како што е синдромот на свински стрес, кој можеби ќе доведе до бледо-меко-ексудативно (PSE) месо, ненадејна смрт, спонтан абортус и тешки породувања кои бараат царски рез. Предност ќе им се даде на автохтоните раси и соеви.

За да ги изберат расите и видовите во согласност со првиот став, операторите ги користат информациите достапни во системите наведени во член 26(3).

1.3.4. Употреба на неоргански животни

1.3.4.1. По исклучок од точката 1.3.1, за цели на размножување, неоргански одгледани животни може да се донесат во единица за органско производство кога расите се во опасност да бидат изгубени за земјоделство како што е наведено во точка (б) од член 28(10).) од Регулативата (ЕУ) бр. 1305/2013 и актите донесени врз основа на тоа. Во таков случај, животните од тие раси не мора да бидат нулипари.

1.3.4.2. По исклучок од точка 1.3.1, за реновирање на пчеларниците, 20 % годишно од пчелите и роевите може да се заменат со неоргански пчели и роеви во единицата за органско производство, под услов пчелите и роевите се ставаат во кошници со чешли или темели за чешли кои доаѓаат од единици за органско производство. Во секој случај, еден рој или пчела матица може да се замени годишно со неоргански рој или пчела матица.

1.3.4.3. По исклучок од точката 1.3.1, кога стадото се конституира за прв пат, или се обновува или реконституира, и кога квалитативните и квантитативните потреби на фармерите не можат да се задоволат, надлежниот орган може да одлучи дека неоргански одгледувана живина може да се внесе во единица за органско производство на живина, под услов пулетите за производство на јајца и живина за производство на месо да се стари помалку од три дена. Производите добиени од нив може да се сметаат за органски само доколку е испочитуван периодот на конверзија наведен во точка 1.2.

1.3.4.4. По исклучок од точка 1.3.1, кога податоците собрани во системот наведен во точка (б) од член 26(2) покажуваат дека не се задоволени квалитативните или квантитативните потреби на фармерот во однос на органските животни, надлежните органи можат да одобри внесување на неоргански животни во единица за органско производство, под условите предвидени во точките 1.3.4.4.1 до 1.3.4.4.4.

Пред да побара такво отстапување, земјоделецот ги консултира податоците собрани во системот наведен во точка (б) од член 26(2) со цел да потврди дали неговото или нејзиното барање е оправдано.

За операторите во трети земји, контролните органи и контролните тела признати во согласност со член 46(1) можат да одобрат внесување на неоргански животни во единица за органско производство каде што органските животни не се достапни во доволен квалитет или количина на територијата на земја каде што се наоѓа операторот.

1.3.4.4.1. За потребите на размножувањето, неорганските млади животни може да се воведат кога за прв пат се формира стадо или стадо. Тие се одгледуваат во согласност со правилата за органско производство веднаш по нивното одвикнување. Дополнително, следните ограничувања се применуваат на датумот на кој тие животни влегуваат во стадото или стадото:

- (а) говедата, коњите и вратовите животни треба да бидат стари помалку од шест месеци; (б) овците и козите треба да бидат постари од 60 дена;
- (в) свињите треба да тежат помала од 35 kg; (г) зајациите треба да бидат постари од три месеци.

1.3.4.4.2. За потребите на одгледување, неоргански возрасни машки и неоргански нулипарите женски животни може да се воведат за обновување на стадо или јато. Тие ќе се одгледуваат последователно во согласност со правилата за органско производство. Дополнително, бројот на женски животни ќе подлежи на следните ограничувања годишно:

- (а) може да се внесат најмногу до 10% од возрасни коњи или говеда и 20% од возрасни свињи, овци, кози, зајаци или жили;
- (б) за единици со помалку од 10 коњи, жили или говеда или зајаци, или со помалку од пет свињи, овци или кози, секое такво обновување ќе биде ограничено на максимум едно животно годишно.

1.3.4.4.3. Процентите утврдени во точка 1.3.4.4.2 може да се зголемат до 40%, под услов надлежниот орган да потврди дека е исполнет некој од следниве услови:

- (а) преземено е големо проширување на фармата; (б) една раса е заменета со друга;
- (в) започната е нова специјализација за сточарство.

1.3.4.4.4. Во случаите наведени во точките 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 и 1.3.4.4.3, неорганските животни може да се сметаат за органски само доколку е испочитуван периодот на конверзија наведен во точка 1.2. Периодот на конверзија утврден во точка 1.2.2 започнува, најрано, откако животните ќе се внесат во производствената единица во конверзија.

1.3.4.4.5. Во случаите наведени во точките 1.3.4.4.1 до 1.3.4.4.4, неорганските животни или ќе се чуваат одвоено од другиот добиток или ќе се чуваат да се идентификуваат до крајот на периодот на конверзија наведен во точка 1.3.4.4.4.

1.4. Исхрана

1.4.1. Општи барања за исхрана

Во однос на исхраната, се применуваат следниве правила:

(а) добиточната храна за добитокот се добива првенствено од земјоделското стопанство каде што се чуваат животните или ќе се добива од единици за органско производство или во конверзија кои припаѓаат на други стопанства во истиот регион;

(б) добитокот треба да се храни со органска храна или добиточна храна во фаза на конверзија која ги задоволува нутритивните барања на животното во различни фази од неговиот развој; не е дозволено ограничено хранење во сточарското производство, освен ако тоа не е оправдано од ветеринарни причини;

(в) добитокот не треба да се чува во услови или на диета што може да поттикне анемија;

(г) практиките на гоеење секогаш треба да ги почитуваат нормалните нутритивни обрасци за секој вид и животните благосостојба во секоја фаза од процесот на одгледување; забрането е присилно хранење;

(д) со исклучок на свињи, живина и пчели, добитокот ќе има постојан пристап до пасиштата секогаш кога условите дозволуваат или ќе имаат постојан пристап до брутална храна;

(е) нема да се користат промотори на раст и синтетички аминокиселини;

(ж) доилките по можност се хранат со мајчино млеко за минимален период утврден од Комисијата во согласност со точка (а) од член 14(3); заменуваците на млеко што содржат хемиски синтетизирани компоненти или компоненти од растително потекло нема да се користат во тој период;

(з) материјалите за добиточна храна од растително, алги, животинско или квасец потекло треба да бидат органски;

(д) неоргански материјали за добиточна храна од растително, алги, животинско или квасец потекло, материјали за добиточна храна од микроби или минерално потекло, адитиви за добиточна храна и помагала за преработка може да се користат само доколку се одобрени во согласност со член 24 за употреба во органско производство .

1.4.2. Пасење

1.4.2.1. Пасење на органско земјиште

Без да е во спротивност со точка 1.4.2.2, органските животни пасат на органско земјиште. Сепак, неорганските животни можат да користат органски пасишта за ограничен период секоја година, под услов да се одгледувани на еколошки начин на земјиште поддржано според членовите 23, 25, 28, 30, 31 и 34 од Регулацијата (ЕУ) бр. 1305/2013 и дека не се присутни на органското земјиште во исто време со органските животни.

1.4.2.2. Пасење на заедничко земјиште и трансхуманс

1.4.2.2.1. Органските животни можат да пасат на заедничка земја, под услов:

(а) заедничкото земјиште не било третирано со производи или супстанции кои не се одобрени за употреба во органско производство најмалку три години;

(б) сите неоргански животни кои го користат заедничкото земјиште се одгледувани на еколошки начин на земјиште поддржано според членовите 23, 25, 28, 30, 31 и 34 од Регулативата (ЕУ) бр. 1305/2013;

(в) сите сточарски производи од органски животни кои биле произведени во периодот кога тие животни паселе на заедничко земјиште не се сметаат за органски производи освен ако не може да се докаже соодветна сегрегација од неоргански животни.

1.4.2.2.2. За време на периодот на трансхумација, органските животни може да пасат на неорганско земјиште кога се преместуваат пеш од една пасишта во друга. Во тој период, органските животни се чуваат одвоено од другите животни. Дозволено е внесување на неорганска храна, во форма на трева и друга вегетација на која пасат животните:

(а) за максимум 35 дена кои ги покриваат и патувањата за надвор и за враќање; или

(б) за максимум 10 % од вкупната храна за добиточна храна годишно, пресметана како процент од сувата материја на добиточната храна од земјоделско потекло.

1.4.3. Напојување во конверзија

1.4.3.1. За земјоделски стопанства кои произведуваат органски добиток:

(а) до 25 % во просек од формулата за храна за оброци може да содржи добиточна храна во конверзија од втората година на конверзија. Овој процент може да се зголеми на 100 % доколку оваа добиточна храна во конверзија доаѓа од стопанството каде што се чува добитокот; и

(б) до 20 % од вкупната просечна количина храна што се храни за добитокот може да потекнува од пасење или бербa на постојани пасишта, повеќегодишни фуражни парцели или протеински култури посеани под органско управување на земјиштата во нивната прва година на пренамена, под услов оние земјиштата се дел од самото стопанство.

Кога двата типа на добиточна храна во конверзија наведени во точките (а) и (б) се користат за исхрана, вкупниот комбиниран процент од таквата добиточна храна не треба да го надминува процентот утврден во точката (а).

1.4.3.2. Бројките во точка 1.4.3.1 се пресметуваат годишно како процент од сувата материја на добиточна храна од растително потекло.

1.5. Здравствена грижа

1.5.1. Превенција на болеста

1.5.1.1. Превенцијата на болеста ќе се заснова на селекција на раса и соеви, практики за управување со сточарството, висококвалитетна добиточна храна, вежбање, соодветна густина на порибување и соодветно и соодветно домување кое се одржува во хигиенски услови.

1.5.1.2. Може да се користат имунолошки ветеринарни медицински производи.

1.5.1.3. Хемиски синтетизираните алопатски ветеринарно-медицински производи, вклучувајќи антибиотици и болуси од синтетизирани алопатски хемиски молекули, нема да се користат за превентивен третман.

1.5.1.4. Супстанции за поттикнување на растот или производството (вклучувајќи антибиотици, кокцидиостатици и други вештачки помагала за цели на поттикнување на растот) и хормони и слични супстанции за целите на контрола на репродукцијата или за други цели (на пр. индукција или синхронизација на еструсот) нема да се користат.

1.5.1.5. Онаму каде што добитокот се добива од неоргански производствени единици, се применуваат посебни мерки како што се тестови за проверка или периоди на карантин, во зависност од локалните околности.

1.5.1.6. Само производите за чистење и дезинфекција во сточарски згради и инсталации овластени согласно За таа цел се користи член 24 за употреба во органско производство.

1.5.1.7. Куќиштето, пенкалата, опремата и приборот треба соодветно да се чистат и дезинфицираат за да се спречи вкрстена инфекција и таложење на организми кои носат болести. Изметот, урината и неизедената или истурената храна треба да се отстрануваат толку често колку што е потребно за да се минимизира мирисот и да се избегне привлекување на инсекти или глодари. Родентициди, кои треба да се користат само во стапици, а производите и супстанцииите одобрени во согласност со членовите 9 и 24 за употреба во органско производство може да се користат за елиминирање на инсекти и други штетници во згради и други инсталации каде што се чува добиток.

1.5.2.4. Со исклучок на вакцини, третмани за паразити и задолжителни шеми за искоренување, кога животно или група животни добиваат повеќе од три курсеви третмани со хемиски синтетизирани алопатски ветеринарни медицински производи, вклучително и антибиотици, во рок од 12 месеци, или повеќе од еден курс на третман ако нивниот продуктивен животен циклус е помал од една година, ниту односниот добиток ниту производите добиени од таков добиток нема да се продаваат како органски производи, а добитокот ќе подлежи на периодите на конверзија наведени во точка 1.2.

1.5.2.5. Периодот на повлекување помеѓу последната администрација на животно на хемиски синтетизиран алопатски ветеринарно-медицински производ, вклучително и антибиотик, во нормални услови на употреба и производството на органски произведени прехранбени производи од тоа животно е двојно поголем од периодот на повлекување наведен во член 11 од Директивата 2001/82/ЕЗ, и треба да биде најмалку 48 часа.

1.5.2.6. Дозволени се третмани поврзани со заштитата на здравјето на луѓето и животните наметнати врз основа на законодавството на Унијата.

1.6. Практики за домување и сточарство

1.6.1. Изолацијата, грееењето и вентилацијата на зградата треба да обезбедат циркулацијата на воздухот, нивото на прашина, температурата, релативната влажност на воздухот и концентрацијата на гасот да се одржуваат во границите што обезбедуваат благосостојба на животните. Зградата треба да дозволи изобилство на природна вентилација и влез на светлина.

1.6.2. Сместувањето на добитокот не е задолжително во области со соодветни климатски услови што им овозможуваат на животните да живеат на отворено. Во такви случаи, животните треба да имаат пристап до засолништа или засенчени области за да ги заштитат од неповолни временски услови.

1.6.3. Густината на порибување во зградите треба да обезбеди удобност, благосостојба и потребите на животните специфични за видот, а особено ќе зависи од видот, расата и возраста на животните. Исто така, треба да ги земе предвид потребите за однесување на животните, кои особено зависат од големината на групата и полот на животните. Густината треба да ја обезбеди благосостојбата на животните со тоа што ќе им обезбеди доволен простор да стојат природно, да се движат, лесно да легнат, да се вртат, да се дотеруваат, да ги преземат сите природни пози и да ги прават сите природни движења, како што се истегнување и мавтање на крилата.

1.6.4. Треба да се почитува минималната површина за внатрешни и надворешни површини и техничките детали во врска со домувањето, утврдени во актите за спроведување наведени во член 14(3).

1.6.5. Отворените површини може да бидат делумно покриени. Верандите не се сметаат за отворени површини.

1.6.6. Вкупната густина на порибување не смее да ја надмине границата од 170 kg органски азот годишно и хектар земјоделска површина.

1.6.7. За да се одреди соодветната густина на добитокот наведена во точка 1.6.6, надлежниот орган ги утврдува сточните единици еквивалентни на границата наведена во точка 1.6.6, следејќи ги бројките утврдени во секое од специфичните барања по тип на животинско производство.

1.6.8. Кафезите, кутиите и рамните палуби за одгледување добиток не треба да се користат за ниту еден вид добиток.

1.6.9. Кога добитокот се третира индивидуално од ветеринарни причини, тој се чува во простори со цврст под и треба да биде обезбеден со слама или соодветна постелнина. Животното мора да може лесно да се врти наоколу и удобно да лежи во целосна должина.

1.6.10. Органскиот добиток не смее да се одгледува во пенкало на многу влажна или мочурлива почва.

1.7. Благосостојба на животните

1.7.1. Сите лица кои се вклучени во чување животни и во ракување со животни за време на транспортот и колењето треба да ги поседуваат неопходните основни знаења и вештини во однос на здравјето и потребите за благосостојба на животните и треба да следат соодветна обука, како што се бара особено во Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 1/2005 (1) и Регулативата на Советот бр. (ЕЗ) 1099/2009 (2), за да се обезбеди правилна примена на правилата утврдени во оваа Регулатива.

1.7.2. Сточарските практики, вклучително и густината на порибување и условите за сместување, треба да обезбедат задоволување на развојните, физиолошките и етолошките потреби на животните.

1.7.3. Добитокот треба да има постојан пристап до отворени површини кои им овозможуваат на животните да вежбаат, по можност на пасишта, секогаш кога временските и сезонските услови и состојбата на теренот дозволуваат, освен кога се наметнати ограничувања и обврски поврзани со заштитата на здравјето на луѓето и животните. основата на законодавството на Унијата.

1.7.4. Бројот на добиток ќе биде ограничен со цел да се минимизира прекумерното пасење, ловокрадството на почвата, ерозијата и загадувањето предизвикано од животни или од ширење на нивното ѓубриво.

1.7.5. Врзувањето или изолирањето на добитокот ќе биде забрането, освен во однос на поединечни животни за ограничен период и доколку тоа е оправдано од ветеринарни причини. Изолацијата на добитокот може да биде дозволена само за ограничен период, кога безбедноста на работниците е загрознена или поради благосостојба на животните. Надлежните органи може да одобрат врзување на добитокот во фарми со најмногу 50 животни (со исклучок на младиот фонд) каде што не е можно да се чува говедата во групи соодветни на нивните барања за однесување, под услов да имаат пристап до пасиштата за време на периодот на пасење, и имаат пристап до подрачја на отворено најмалку двапати неделно кога пасењето не е можно.

1.7.6. Времетраењето на транспортот на добитокот треба да се минимизира.

1.7.7. Секое страдање, болка и вознемиреност треба да се избегнува и да се сведе на минимум во текот на целиот живот на животното, вклучително и за време на колењето.

1.7.8. Без предрасуди на развојот на законодавството на Унијата за благосостојба на животните, прицврстувањето на опашката на овците, отсекувањето на клунот извршено во првите три дена од животот и отсекувањето рогови по исклучок може да се дозволи, но само од случај до случај и само кога тие практики подобрување на здравјето, благосостојбата или хигиената на добитокот или каде безбедноста на работниците инаку би била загрозна. Распрснувањето може да се дозволи само од случај до случај кога тоа го подобрува здравјето, благосостојбата или хигиената на добитокот или кога безбедноста на работниците инаку би била загрозна. Надлежниот орган ќе одобри такви операции само кога операторот соодветно ги известил и оправдал операциите до тој надлежен орган и кога операцијата треба да ја изврши квалификуван персонал.

1.7.9. Секое страдање на животните треба да се намали на минимум со примена на соодветна анестезија и/или аналгезија и со извршување на секоја операција само на најсоодветната возраст од квалификуван персонал.

1.7.10. Физичката кастрација е дозволена со цел да се одржи квалитетот на производите и традиционалните производствени практики, но само под условите наведени во точка 1.7.9.

1.7.11. Товарот и истоварот на животните треба да се врши без употреба на каков било вид електрична или друга болна стимулација за присилување на животните. Употребата на алопатски средства за смирување, пред или за време на транспортот, ќе биде забранета.

1.8. Подготовка на непреработени производи

Доколку се вршат други операции на подготовка на добиток, освен преработката, општите барања утврдени во точките 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 2.2.3 од Дел IV се применуваат *mutatis mutandis* за таквите операции.

1.9. Дополнителни општи правила

1.9.1. За говеда, овци, кози и коњи

1.9.1.1. Исхрана

Во однос на исхраната, се применуваат следниве правила:

(а) најмалку 60% од добиточната храна треба да доаѓа од самата фарма или, доколку тоа не е изводливо или таквата добиточна храна не е достапна, ќе се произведува во соработка со други единици за органско производство или во конверзија и оператори со добиточна храна кои користат добиточна храна и добиточна храна од истиот регион. Овој процент ќе се зголеми на 70% од 1 јануари 2023 година;

(б) животните треба да имаат пристап до пасишта за пасење секогаш кога дозволуваат условите;

(в) без оглед на точката (б), машките говеда постари од една година имаат пристап до пасишта или отворен простор;

(г) кога животните имаат пристап до пасиштата за време на периодот на пасење и каде што системот за зимско сместување им овозможува на животните слободно да се движат, обврската за обезбедување на отворени површини во текот на зимските месеци може да биде укината;

(д) системите за одгледување се засноваат на максимално искористување на пасиштата за пасење, со упатување на достапноста на пасиштата во различни периоди од годината;

(е) најмалку 60 % од сувата материја во дневните оброци се состои од брутална храна, свежа или сушена сточна храна или силажа.

Овој процент може да се намали на 50 % за животни во млечно производство за максимален период од три месеци во рана лактација.

1.9.1.2. Практики за домување и сточарство

Во однос на практиките за домување и сточарство, ќе се применуваат следниве правила: (а) домувањето треба да има мазни, но не и лизгави подови;

(б) домувањето треба да биде обезбедено со удобно, чисто и суво место за положување или одмор со доволна големина, кое треба да се состои од цврста конструкција која не е летва. Во просторот за одмор треба да се обезбеди обилна сува постелнина расфрлана со материјал за отпадоци. Ѓубрето треба да содржи слама или друг соодветен природен материјал. Отпадокот може да се подобри и збогати со кој било минерален производ кој е одобрен во согласност со член 24 како ѓубриво или регенератор на почвата за употреба во органско производство;

(в) и покрај точката (а) од првиот потстав од член 3(1) и вториот потстав од член 3(1) од Директивата на Советот 2008/119/ЕЗ (1), сместувањето на телињата во поединечни кутии е забрането по возраст од една недела, освен ако за поединечни животни за ограничен период, и доколку тоа е оправдано од ветеринарни причини;

(г) кога теле се третира поединечно од ветеринарни причини, тоа треба да се чува во простори кои имаат цврст под и треба да бидат обезбедени со постелнина од слама. Телето мора да може лесно да се врти наоколу и удобно да лежи во целосна должина.

1.9.2. За животни од грлото на матката

1.9.2.1. Исхрана

Во однос на исхраната, се применуваат следниве правила:

(а) најмалку 60% од добиточната храна треба да доаѓа од самата фарма или, доколку тоа не е изводливо или таквата добиточна храна не е достапна, ќе се произведува во соработка со други единици за органско производство или во конверзија и оператори со добиточна храна кои користат добиточна храна и добиточна храна од истиот регион. Овој процент ќе се зголеми на 70% од 1 јануари 2023 година;

(б) животните треба да имаат пристап до пасишта за пасење секогаш кога дозволуваат условите;

(в) кога животните имаат пристап до пасиштата за време на периодот на пасење и каде што системот за зимско сместување им овозможува на животните слободно да се движат, обврската за обезбедување на отворени површини во текот на зимските месеци може да биде укината;

(г) системите за одгледување се засноваат на максимално искористување на пасиштата за пасење во однос на достапноста на пасиштата во различни периоди од годината;

(д) најмалку 60 % од сувата материја во дневните оброци се состои од брутална храна, свежа или сушена сточна храна или силажа.

Овој процент може да се намали на 50 % за женските жили во производството на млеко за максимум период од три месеци во рана лактација;

(ѓ) се обезбедува природно пасење во пенкало за време на периодот на вегетација. Не смеат да се дозволат пенкала кои не можат да обезбедат храна со пасење во периодот на вегетација;

(е) хранењето е дозволено само во случај на недостиг на пасење поради лошите временски услови; (ж) на одгледуваните животни во пенкало им се обезбедува чиста и свежа вода. Ако природен извор на вода што е не е достапно лесно достапно за животните, треба да се обезбедат места за наводнување.

1.9.2.2. Практики за домување и сточарство

Во однос на практиките за домување и сточарство, ќе се применуваат следниве правила:

(а) на житните животни им се обезбедуваат скривалишта, засолништа и огради кои не им штетат на животните;

(б) во пенкалата за црвени елени, животните мора да можат да се тркалаат во калта за да се обезбеди негување на кожата и регулирање на температурата на телото;

(в) секое куќиште треба да има мазни, но не и лизгави подови;

(г) секое куќиште треба да биде обезбедено со удобно, чисто и суво место за положување или одмор со доволна големина, кое се состои од цврста конструкција која не е летва. Во просторот за одмор треба да се обезбеди обилна сува постелнина расфрлана со материјал за отпадоци. Губрето треба да содржи слама или друг соодветен природен материјал. Отпадокот може да се подобри и збогати со кој било минерален производ одобрен во согласност со член 24 како губриво или регенератор на почвата за употреба во органско производство;

(д) местата за хранење треба да се инсталираат во области заштитени од временските услови и достапни и за животните и за лицата кои ги посетуваат. Почвата каде што се наоѓаат местата за исхрана треба да се консолидира, а апаратот за хранење треба да биде опремен со покрив;

(е) ако не може да се обезбеди постојан пристап до добиточната храна, местата за хранење треба да бидат дизајнирани така што сите животни да можат да се хранат во исто време.

1.9.3. За свински животни

1.9.3.1. Исхрана

Во однос на исхраната, се применуваат следниве правила:

(а) најмалку 30% од добиточната храна треба да доаѓа од самата фарма или, доколку тоа не е изводливо или таквата добиточна храна не е достапна, ќе се произведува во соработка со други единици за органско производство или во конверзија и оператори со добиточна храна кои користат добиточна храна и добиточна храна од истиот регион;

(б) во дневниот оброк се додава брутална храна, свежа или сушена сточна храна или силажа;

(в) кога фармерите не можат да добијат протеинска храна исклучиво од органско производство, а надлежниот орган потврдил дека органската протеинска храна не е достапна во доволна количина, неорганската протеинска храна може да се користи до 31 декември 2025 година, под услов следните услови се исполнуваат:

(з) не е достапен во органска форма;

(ii) се произведува или подготвува без хемиски растворувачи;

(iii) неговата употреба е ограничена на хранење на прасиња до 35 kg со специфични протеински соединенија; и

(iv) максималниот процент одобрен по период од 12 месеци за тие животни не надминува 5 %. Се пресметува процентот на сувата материја на добиточна храна од земјоделско потекло.

1.9.3.2. Практики за домување и сточарство

Во однос на практиките за домување и сточарство, ќе се применуваат следниве правила: (а) домувањето треба да има мазни, но не лизгави подови;

(б) куќиштето треба да биде обезбедено со удобен, чист и сув простор за положување или одмор со доволна големина, кој се состои од цврста конструкција која не е летва. Во просторот за одмор треба да се обезбеди

обилна сува постелнина расфрлана со материјал за отпадоци. Ѓубрето треба да содржи слама или друг соодветен природен материјал. Отпадокот може да се подобри и збогати со кој било минерален производ одобрен во согласност со член 24 како ѓубриво или регенератор на почвата за употреба во органско производство;

(в) секогаш треба да има кревет направен од слама или друг соодветен материјал доволно голем за да се осигури дека сите свињи во пенкало можат да легнат во исто време на начин што најмногу одзема простор;

(г) маториците се чуваат во групи, освен во последните фази од бременоста и за време на периодот на цицање, во кое време маторицата мора да може слободно да се движи во своето перо и нејзиното движење ќе биде ограничено само на кратки периоди;

(д) без да се нарушува какви било дополнителни барања за слама, неколку дена пред очекуваното породување, на маториците ќе им се обезбеди количество слама или друг соодветен природен материјал доволно за да им се овозможи да градат гнезда;

(ѓ) местата за вежбање треба да дозволуваат измет и искоренување на свињи. За потребите на искоренувањето, може да се користат различни супстрати.

1.9.4. За живина

1.9.4.1. Потекло на животните

За да се спречи употребата на интензивни методи на одгледување, живината или треба да се одгледува додека не достигне минимална возраст или пак ќе потекнува од бавнорастечки соеви на живина прилагодени за одгледување на отворено.

Надлежниот орган ги дефинира критериумите за бавно растечките соеви или изготвува список на тие соеви и ги обезбедува овие информации до операторите, другите земји-членки и Комисијата.

Кога фармерот не користи бавно растечки соеви на живина, минималната возраст при колење е како што следува:

(а) 81 ден за кокошки; (б) 150 дена за капони;

(в) 49 дена за пекиншки патки;

(г) 70 дена за женски московски патки; (д) 84 дена за машки московски патки;

(ѓ) 92 дена за диви патки; (е) 94 дена за бисерки;

(ж) 140 дена за машки мисирки и гуски за печење; и

(и) 100 дена за женски мисирки.

1.9.4.2. Исхрана

Во однос на исхраната, се применуваат следниве правила:

(а) најмалку 30% од добиточната храна треба да доаѓа од самата фарма или, ако тоа не е изводливо или таквата добиточна храна не е достапна, да се произведува во соработка со други единици за органско производство или во конверзија и оператори со добиточна храна што користат добиточна храна и добиточна храна материјал од истиот регион;

(б) во дневниот оброк се додава брутална храна, свежа или сушена сточна храна или силажа;

(в) кога фармерите не можат да добијат протеинска храна исклучиво од органско производство за видови живина, а надлежниот орган потврдил дека органската протеинска храна не е достапна во доволна количина,

неорганската протеинска храна може да се користи до 31 декември 2025 година, под услов дека се исполнети следните услови:

- (з) не е достапен во органска форма;
 - (ii) се произведува или подготвува без хемиски растворувачи;
 - (iii) неговата употреба е ограничена на хранење на млада живина со специфични протеински соединенија; и
 - (iv) максималниот процент одобрен по период од 12 месеци за тие животни не надминува 5 %.
- Се пресметува процентот на сувата материја на добиточна храна од земјоделско потекло.

1.9.4.3. Благосостојба на животните

Се забранува живо кубење на живината.

1.9.4.4. Практики за домување и сточарство

Во однос на практиките за домување и сточарство, ќе се применуваат следниве правила:

- (а) најмалку една третина од површината на подот треба да биде цврста, односно да не е од летви или решетка, и треба да биде покриена со материјал за отпадоци како што се слама, струготини од дрво, песок или трева;
- (б) во живинарски куќи за кокошки несилки, доволно голем дел од подната површина на располагање на кокошките треба да биде достапен за собирање на птичји измет;
- (в) зградите се празнат од добиток помеѓу секоја серија живина што е одгледана. Зградите и фитинзите ќе се чистат и дезинфицираат за тоа време. Дополнително, кога ќе заврши одгледувањето на секоја серија живина, патеките се оставаат празни во текот на периодот што ќе го утврдат земјите-членки за да се овозможи повторно растење на вегетацијата. Тие барања не се применуваат кога живината не се одгледува во серии, не се чуваат во кругови и се слободни да скитаат во текот на денот;
- (г) живината треба да има пристап до отворен простор најмалку една третина од својот животен век. Меѓутоа, кокошките-несилки и живината ќе имаат пристап до отворен простор најмалку една третина од својот живот, освен кога се наметнати привремени ограничувања врз основа на законодавството на Унијата;
- (д) континуиран дневен пристап на отворено ќе се обезбедува од што е можно порана возраст и секогаш кога тоа го дозволуваат физиолошките и физичките услови, освен кога се наметнати привремени ограничувања врз основа на законодавството на Унијата;
- (ѓ) по пат на отстапување од точка 1.6.5, во случај на размножување на птици и пулети на возраст под 18 недели, кога се наметнати условите наведени во точка 1.7.3 во однос на ограничувањата и обврските поврзани со заштитата на здравјето на луѓето и животните врз основа на законодавството на Унијата се исполнети и спречуваат птиците за размножување на возраст под 18 недели да имаат пристап до подрачја на отворено, чардаците ќе се сметаат за подрачја на отворено и, во такви случаи, ќе имаат жичена мрежа за да ги задржат другите птици. надвор;
- (е) отворените површини за живина треба да им овозможат на птиците лесен пристап до соодветен број корита за пиење; (ж) отворените површини за живина треба да бидат претежно покриени со вегетација;
- (з) под услови кога достапноста на добиточната храна од областа е ограничена, на пример, поради долготрајна снежна покривка или суви временски услови, дополнителното хранење на брутална храна ќе биде вклучено како дел од исхраната на живината;
- (с) кога живината се чува во затворен простор поради ограничувања или обврски наметнати врз основа на законодавството на Унијата, тие ќе имаат постојан пристап до доволно количество брутална храна и соодветен материјал за да ги задоволат нивните етолошки потреби;

(и) водните птици треба да имаат пристап до поток, езерце, езеро или базен секогаш кога тоа го дозволуваат временските и хигиенските услови, со цел да се почитуваат нивните специфични потреби за видот и барањата за благосостојба на животните; кога временските услови не дозволуваат таков пристап, тие треба да имаат пристап до вода што им овозможува да ја натопат главата во неа за да го исчистат пердувот;

(ј) природната светлина може да се надополнува со вештачки средства за да се обезбеди максимум 16 часа светлина дневно, со континуиран ноќен период на одмор без вештачка светлина од најмалку осум часа;

(к) вкупната корисна површина за гоење живина во живинарски куќи од која било производна единица не треба да надминува 1600 m²;

(л) не се дозволени повеќе од 3 000 кокошки несилки во еден оддел од живинарска куќа.

1.9.5. За зајаци

1.9.5.1. Исхрана

Во однос на исхраната, се применуваат следниве правила:

(а) најмалку 70% од добиточната храна треба да доаѓа од самата фарма или, ако тоа не е изводливо или таквата добиточна храна не е достапна, ќе се произведува во соработка со други единици за органско производство или во конверзија и оператори со добиточна храна што користат добиточна храна и добиточна храна од истиот регион;

(б) зајациите треба да имаат пристап до пасиштата за пасење секогаш кога дозволуваат условите;

(в) системите за одгледување се засноваат на максимално искористување на пасиштата за пасење во однос на достапноста на пасиштата во различни периоди од годината;

(г) се обезбедува влакнеста храна како слама или сено кога тревата не е доволна. Сточна храна треба да содржи најмалку 60 % од исхраната.

1.9.5.2. Практики за домување и сточарство

Во однос на практиките за домување и сточарство, ќе се применуваат следниве правила:

(а) домувањето треба да биде обезбедено со удобно, чисто и суво место за положување или одмор со доволна големина, кое се состои од цврста конструкција која не е летва. Во просторот за одмор треба да се обезбеди обилна сува постелнина расфрлана со материјал за отпадоци. Губрето треба да содржи слама или друг соодветен природен материјал. Отпадокот може да се подобри и збогати со кој било минерален производ одобрен во согласност со член 24 како ѓубриво или регенератор на почвата за употреба во органско производство;

(б) зајациите се чуваат во групи.

(в) фармите за зајаци користат робусни раси прилагодени на надворешните услови; (г) зајациите имаат пристап до:

(з) покриено засолниште вклучувајќи темни скривалишта;

(ii) трчање на отворено со вегетација, по можност пасиште;

(iii) подигната платформа на која можат да седат, внатре или надвор; (iv) материјал за гнездење за сите доилки.

1.9.6. За пчелите

1.9.6.1. Потекло на животните

За пчеларството, предност ќе се даде на употребата на *Apis mellifera* и нивните локални екотипови.

1.9.6.2. Исхрана

Во однос на исхраната, се применуваат следниве правила:

- (а) на крајот на производствената сезона на кошниците ќе им се остават доволно резерви на мед и полен за пчелите да ја преживеат зимата;
- (б) пчелните колонии може да се хранат само кога опстанокот на колонијата е загрозен поради климатските услови. Во таков случај, пчелните колонии ќе се хранат со органски мед, органски шеќерни сирупи или органски шеќер.

1.9.6.3. Здравствена грижа

Во однос на здравствената заштита, се применуваат следниве правила:

- (а) за целите на заштита на рамки, коприва и чешли, особено од штетници, се дозволени само глодари кои се користат во стапици и соодветни производи и супстанции одобрени во согласност со членовите 9 и 24 за употреба во органско производство;
- (б) се дозволени физички третмани за дезинфекција на пчеларниците како што се пареа или директен пламен;
- (в) практиката на уништување на мажјакот ќе биде дозволена само заради изолирање на наездата на *Varroa destructor*;
- (г) ако, и покрај сите превентивни мерки, колониите се разболат или заразат, тие веднаш ќе се третираат и, доколку е потребно, може да се стават во изолирани пчеларници;
- (д) мравја киселина, млечна киселина, оцетна киселина и оксална киселина, како и ментол, тимол, еукалиптол или камфор, може да се користат во случаи на наезда со *Varroa destructor*;
- (ѓ) ако се применува третман со хемиски синтетизирани алопатски производи, вклучително и антибиотици, освен производите и супстанциите овластени во согласност со членовите 9 и 24 за употреба во органско производство, за времетраењето на тој третман, третираните колонии се ставаат во изолација пчеларниците и целиот восок ќе се замени со восок од органско пчеларство. Последователно, периодот на конверзија од 12 месеци утврден во точка 1.2.2 ќе се применува на тие колонии.

1.9.6.4. Благосостојба на животните

Во однос на пчеларството, се применуваат следните дополнителни општи правила:

- (а) ќе се забрани уништувањето на пчелите во чешлите како метод поврзан со бербата на пчеларски производи;
- (б) се забранува осакатување како што е сечење крилја на пчели матици.

1.9.6.5. Практики за домување и сточарство

Во однос на практиките за домување и сточарство, ќе се применуваат следниве правила:

- (а) пчеларниците се поставуваат во области кои обезбедуваат достапност на извори на нектар и полен што се состојат главно од органски произведени култури или, каде што е соодветно, од спонтана вегетација или

неоргански управувани шуми или култури кои се третираат само со методи со ниско влијание врз животната средина;

(б) пчеларниците се чуваат на доволно растојание од извори што може да доведат до контаминација на пчеларските производи или до лошо здравје на пчелите;

(в) локацијата на пчеларниците треба да биде таква што, во радиус од 3 km од местото на пчеларникот, изворите на нектар и полен во суштина се состојат од органски произведени култури или спонтана вегетација или култури третирани со методи со ниско влијание врз животната средина, еквивалентни на оние предвидени за во членовите 28 и 30 од Регулативата (ЕУ) бр. 1305/2013 кои не можат да влијаат на квалификацијата на пчеларското производство како органско. Тоа барање не се применува таму каде што цветањето не се одвива, или каде што пчелните семејства се во мирување;

(г) кошниците и материјалите што се користат во пчеларството треба да се направени главно од природни материјали кои не претставуваат ризик од контаминација за животната средина или за пчеларските производи;

(д) пчелин восок за нови темели треба да доаѓа од единици за органско производство;

(ѓ) во коприва може да се користат само природни производи како што се прополис, восок и растителни масла; (е) синтетички хемиски репеленти нема да се користат за време на операциите за екстракција на мед; (ж) чешлите за потомство не се користат за екстракција на мед;

(з) пчеларството нема да се смета за органско кога се практикува во региони или области назначени од членката

Држави како региони или области каде органското пчеларство не е изводливо.

1.9.6.6 Обврски за водење евиденција

Операторите ќе чуваат карта на соодветен размер или географски координатите на локацијата на коприните да се обезбедат на контролата орган или контролно тело кое покажува дека областите достапни до колониите ги исполнуваат условите од оваа регулатива. Во регистарот на пчеларникот се запишуваат следните податоци во однос на хранењето: име на употребениот производ, датуми, количини и коприва каде што се користи производот. Зоната каде што се наоѓа пчеларникот се евидентира заедно со идентификацијата на копривите и периодот на движење. Сите применети мерки се евидентираат во регистарот на пчеларникот, вклучувајќи ги и отстранувањето на супер и екстракцијата на мед операции. Количината и датумите на собирање на мед ќе исто така да се евидентираат.

од 30 мај 2018 година

за органско производство и етикетирање на органски производи и укинување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007

**Пречистен текст: Регулатива (ЕУ) 2018/848
(2023-02-21)**

АНЕКС II

**ДЕТАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
РЕФЕРИРАНИ ВО ПОГЛАВЈЕ III**

Дел IV: Правила за производство на преработена храна

Покрај општите правила за производство утврдени во членовите 9, 11 и 16, правилата утврдени во овој дел се применуваат и за органското производство на преработена храна.

1. Општи барања за производство на преработена храна

1.1. Прехранбените адитиви, помагалата за обработка и другите супстанции и состојки кои се користат за преработка на храна и која било практика на преработка која се применува, како што е пушењето, треба да се усогласат со принципите на добрата производствена пракса (1).

1.2. Операторите кои произведуваат преработена храна ќе воспостават и ажурираат соодветни процедури засновани на систематско идентификување на критичните чекори на обработка.

1.3. Примената на процедурите наведени во точка 1.2 обезбедува дека произведените преработени производи се усогласени со оваа Регулатива во секое време.

1.4. Операторите ќе се придржуваат и ќе ги спроведуваат процедурите наведени во точка 1.2 и, без да се во спротивност со

Член 28, особено:

(а) преземаат мерки на претпазливост;

(б) да спроведува соодветни мерки за чистење, да ја следи нивната ефикасност и да води евиденција за тие операции; (в) гарантира дека неорганските производи не се пласираат на пазарот со назнака која се однесува на органски производство.

1.5. Подготовката на преработени органски, во конверзија и неоргански производи ќе се чува одделно еден од друг во време или простор. Кога органски, во конверзија и неоргански производи, во која било комбинација, се подготвуваат или складираат во односната единица за подготовка, операторот:

(а) соодветно да го информира надлежниот орган или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело; (б) непрекинато да ги извршува операциите додека не заврши производниот циклус, посебно на место или време од слични операции извршени на кој било друг вид производ (органски, во конверзија или неоргански);

(в) складирање на органски, во конверзија и неоргански производи, пред и по операциите, одделно по место или време еден од друг;

(г) има на располагање ажуриран регистар на сите операции и обработени количини;

(д) да ги преземе неопходните мерки за да се обезбеди идентификација на парти и да се избегнат мешавини или размени помеѓу органски, производи кои се во конверзија и неоргански производи;

(ф) врши операции на органски или производи во фаза на конверзија само по соодветно чистење на опремата за производство.

1.5. Подготовката на преработени органски, во конверзија и неоргански производи ќе се чува одделно еден од друг во време или простор. Кога органски, во конверзија и неоргански производи, во која било комбинација, се подготвуваат или складираат во односната единица за подготовка, операторот:

- (а) соодветно да го информира надлежниот орган или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело; (б) непрекинато да ги извршува операциите додека не заврши производниот циклус, посебно на место или време од слични операции извршени на кој било друг вид производ (органичен, во конверзија или не-органичен);
- (в) складирање на органичен, во конверзија и неорганичен производи, пред и по операциите, одделно по место или време еден од друг;
- (г) има на располагање ажуриран регистар на сите операции и обработени количини;
- (д) да ги преземе неопходните мерки за да се обезбеди идентификација на парти и да се избегнат мешавини или размени помеѓу органичен, производи кои се во конверзија и неорганичен производи;
- (е) врши операции на органичен или производи во фаза на конверзија само по соодветно чистење на опремата за производство.

1.6. Производи, супстанции и техники кои ги реконституираат својствата што се изгубени при преработката и складирањето на органична храна, кои ги коригираат резултатите од небрежност при преработката на органична храна или кои на друг начин може да доведат до заблуда во однос на вистинската природа на производите наменети да се пласираат на пазарот како органична храна, не смее да се користи.

2. Детални барања за производство на преработена храна

2.1. Следниве услови се применуваат за составот на преработената органична храна:

- (а) производот се произведува главно од земјоделски состојки или производи наменети за употреба како храна наведени во Анекс I; за да се утврди дали производ е произведен главно од тие производи, додадената вода и сол не се земаат предвид;
- (б) органична состојка не смее да биде присутна заедно со истата состојка во неорганична форма;
- (в) состојка во конверзија нема да биде присутна заедно со истата состојка во органична или неорганична форма.

2.2. Употреба на одредени производи и супстанции во преработката на храната

2.2.1. Само адитиви за храна, помагала за преработка и неорганичен земјоделски состојки овластени во согласност со член 24 или член 25 за употреба во органично производство, и производите и супстанциите наведени во точка 2.2.2 можат да се користат во преработката на храната, со исклучок на производи и супстанции од винскиот сектор, за кои се применува точка 2 од Дел VI и со исклучок на квасец, за кои се применува точка 1.3 од Дел VII.

2.2.2. При преработка на храна може да се користат следниве производи и супстанции:

- (а) препарати од микроорганизми и ензими на храна кои вообичаено се користат во преработката на храна, под услов ензимите на храната што треба да се користат како адитиви за храна се одобрени во согласност со член 24 за употреба во органично производство;
- (б) супстанции и производи дефинирани во точките (в) и (г) (и) од член 3(2) од Регулацијата (ЕЗ) бр. 1334/2008 кои се означени како природни ароматични супстанции или природни ароматични препарати во согласност со член 16(2), (3) и (4) од таа Регулација;
- (в) бои за печат на месо и лушпи од јајца во согласност со член 17 од Регулацијата (ЕЗ) бр. 1333/2008;
- (г) природни бои и природни премачкувачки материји за традиционално украсно бојење на лушпата од варени јајца произведени со намера да се пласираат на пазарот во даден период од годината;
- (д) вода за пиење и органична или неорганична сол (со натриум хлорид или калиум хлорид како основни компоненти) кои генерално се користат во преработка на храна;
- (е) минерали (вклучени елементи во трагови), витамини, аминокиселини и микронутриенти, под услов:
- (з) нивната употреба во храната за нормална конзумација е „директно законски потребна“, во смисла на тоа што директно се бара од одредбите на правото на Унијата или одредбите од националното законодавство компатибилни со правото на Унијата, со последица храната воопшто да не може да се стави на пазарот како храна за нормална потрошувачка доколку тие минерали, витамини, аминокиселини или микронутриенти не се додадат; или

(ii) во однос на храната пласирана на пазарот како со посебни карактеристики или ефекти во однос на здравјето или исхраната или во однос на потребите на одредени групи потрошувачи:

— во производите наведени во точките (а) и (б) од член 1(1) од Регулацијата (ЕУ) бр. 609/2013 на Европскиот парламент и на Советот (1) нивната употреба е одобрена со таа Регулација и усвоените акти врз основа на член 11(1) од таа Регулација за предметните производи, или

— во производите регулирани со Директивата на Комисијата 2006/125/ЕС (2), нивната употреба е одобрена со тоа Директива.

2.2.3. За таа цел ќе се користат само производите за чистење и дезинфекција одобрени согласно член 24 за употреба во преработка.

2.2.4. За целите на пресметката наведена во член 30(5), се применуваат следниве правила:

(а) одредени прехранбени адитиви одобрени во согласност со член 24 за употреба во органско производство се пресметуваат како земјоделски состојки;

(б) препаратите и супстанциите наведени во точките (а), (в), (г), (д) и (ѓ) од точка 2.2.2 не се пресметуваат како земјоделски состојки;

(в) квасецот и производите од квасец се пресметуваат како земјоделски состојки.

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2018/848 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ

од 30 мај 2018 година

за органско производство и етикетање на органски производи и укинување на Регулацијата на Советот
(ЕЗ) бр. 834/2007

Пречистен текст: Регулација (ЕУ) 2018/848

(2023-02-21)

АНЕКС III

СОБИРАЊЕ, ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ

1. Собирање на производи и транспорт до единици за подготовка

Операторите можат да вршат симултано собирање на органски, во конверзија и неоргански производи само кога се преземени соодветни мерки за да се спречи каква било можна мешавина или размена помеѓу органски, во конверзија и неоргански производи и да се обезбеди идентификација на органски и производи кои се во конверзија. Операторот ги чува информациите во врска со деновите, часовите на собирање, колото и датумот и времето на приемот на производите достапни на контролниот орган или контролното тело.

2. Пакување и транспорт на производи до други оператори или единици

2.1. Операторите обезбедуваат органските производи и производите кои се во конверзија да се транспортираат до други оператори или единици, вклучително и трговци на големо и мало, само во соодветно пакување, контејнери или возила затворени на таков начин што замена на содржината не може да се постигне без манипулација или оштетување на печат и обезбеден со етикета на која се наведува, без да се нарушува какви било други индикации што ги бара правото на Унијата:

(а) името и адресата на операторот и, каде што е различно, на сопственикот или продавачот на производот;

(б) име на производот или опис на сложената добиточна храна придружена со упатување на органско производство;

(в) името или шифрата на контролниот орган или контролното тело на кое подлежи операторот; и

(г) каде што е релевантно, идентификациската ознака на лозата во согласност со систем за обележување или одобрен на национално ниво или договорен со контролниот орган или контролното тело и кој дозволува поврзување на лозата со записите наведени во член 34(5).

Информациите наведени во точките од (а) до (г) може да се презентираат и на придружниот документ, доколку таков документ може непобитно да се поврзе со пакувањето, контејнерот или превозот со возило на производот. Овој пропратен документ вклучува информации за добавувачот или транспортерот.

2.2. Затворањето на амбалажата, контејнерите или возилата не е потребно кога:

- (а) транспортот се одвива директно помеѓу два оператори, од кои и двата се предмет на органски контролен систем;
- (б) транспортот вклучува само органски или само производи во конверзија;
- (в) производите се придружени со документ кој ги дава информациите потребни според точка 2.1; и
- (г) и операторите кои брзаат и примателите водат документарна евиденција за таквите транспортни операции достапни за контролниот орган или контролното тело.

3. Посебни правила за транспорт на добиточна храна во други производни или припремни единици или простории за складирање

При транспорт на добиточна храна во други производствени или припремни единици или складишни простории, операторите треба да обезбедат дека се исполнети следниве услови:

- (а) за време на транспортот, органски произведената добиточна храна, добиточната храна во конверзија и неорганската добиточна храна се ефективно физички одвоени;
- (б) возилата или контејнерите што превезувале неоргански производи се користат само за транспорт на органски производи или производи во конверзија ако:
 - (з) соодветни мерки за чистење, чија ефективност е проверена, се спроведени пред да се започне со транспорт на органски производи или производи кои се во фаза на конверзија и операторите водат евиденција за тие операции;
 - (ii) се спроведуваат сите соодветни мерки, во зависност од ризиците проценети во согласност со контролните аранжмани, и каде што е потребно, операторите гарантираат дека неорганските производи не можат да се пласираат на пазарот со назнака што се однесува на органско производство;
 - (iii) операторот води документарна евиденција за таквите транспортни операции достапни за контролниот орган или контролното тело;
- (в) транспортот на готовата органска храна или добиточната храна во конверзија е физички или навреме одвоен од транспортот на други готови производи;
- (г) за време на транспортот, се евидентира количината на производи на почетокот и секоја поединечна количина испорачана во текот на кругот на испорака.

4. Транспорт на живи риби

4.1. Живите риби се транспортираат во соодветни резервоари со чиста вода која ги задоволува нивните физиолошки потреби во однос на температурата и растворениот кислород.

4.2. Пред транспортот на органска риба и производи од риба, резервоарите треба да бидат темелно исчистени, дезинфицирани и исплакнати.

4.3. Треба да се преземат мерки на претпазливост за да се намали стресот. За време на транспортот, густината не треба да достигне ниво што е штетно за видот.

4.4. За операциите наведени во точките 4.1, 4.2 и 4.3 се води евиденција.

5. Прием на производи од други оператори на единици

По приемот на органски производ или производ во конверзија, операторот го проверува затворањето на пакувањето, контејнерот или возилото каде што е потребно и присуството на индикациите предвидени во Дел 2.

Операторот ги вкрстува информациите на етикетата наведени во Дел 2 со информациите на придружните документи. Резултатот од тие проверки ќе биде експлицитно споменат во евиденцијата наведена во член 34(5).

6. Посебни правила за прием на производи од трета земја

Кога органските производи или производите кои се во фаза на конверзија се увезуваат од трета земја, тие се транспортираат во соодветно пакување или контејнери, затворени на начин што спречува замена на содржината и со идентификација на извозникот и какви било други ознаки и броеви кои служат за идентификација на лот, и се придружени со сертификат за контрола за увоз од трети земји каде што е соодветно.

По приемот на органски производ или производ во конверзија увезен од трета земја, физичкото или правното лице на кое е испорачана увезената пратка и кое ја прима за понатамошна подготовка или ставање во промет ќе го провери затворањето на пакувањето или контејнерот и, во случај на производи увезени во согласност со точката (б)(iii) од член 45(1), проверува дали сертификатот за инспекција наведен во тој член го опфаќа видот на производот содржан во пратката. Резултатот од оваа верификација ќе биде експлицитно споменат во евиденцијата наведена во член 34(5).

7. Складирање на производи

7.1. Областите за складирање на производите треба да се управуваат на таков начин што ќе се обезбеди идентификација на делови и да се избегне какво било мешање или контаминација со производи или супстанции кои не се во согласност со правилата за органско производство. Органските производи и производите кои се во конверзија треба да бидат јасно препознатливи во секое време.

7.2. Ниту еден влезен производ или супстанција, освен оние кои се овластени во согласност со членовите 9 и 24 за употреба во органското производство, нема да се складираат во органски или во конверзија погони и сточарски производни единици.

7.3. Алопатските ветеринарно-медицински производи, вклучително и антибиотиците, може да се складираат во земјоделски и аквакултурни стопанства под услов да се препишани од ветеринар во врска со третманот

наведен во точките 1.5.2.2 од Дел II и 3.1.4.2(a) од Дел III од Анекс II, дека се чуваат на надгледувана локација и дека се внесени во евиденцијата наведена во член 34(5).

7.4. Онаму каде што операторите ракуваат со органски, или во конверзија или неоргански производи во која било комбинација, а органските производи или производите што се во конверзија се складираат во складишта во кои се складираат и други земјоделски производи или прехранбени производи:

(а) органските производи или производите кои се во конверзија се чуваат одвоени од другите земјоделски производи или прехранбени производи; (б) се преземаат сите мерки за да се обезбеди идентификација на пратките и да се избегне мешање или размена помеѓу органски, во конверзија и неоргански производи;

(в) соодветни мерки за чистење, чија ефективност е проверена, треба да бидат спроведени пред складирањето на органски производи или производи кои се во фаза на конверзија и операторите ќе водат евиденција за тие операции.

7.5. Во складиштата за таа намена се користат само производите за чистење и дезинфекција одобрени согласно член 24 за употреба во органско производство.

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2018/848 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ

од 30 мај 2018 година

за органско производство и етикетање на органски производи и укинување на Регулацијата на Советот
(ЕЗ) бр. 834/2007

Пречистен текст: Регулација (ЕУ) 2018/848

(2023-02-21)

АНЕКС V

ЛОГО ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И КОДОВИ

1. Лого

1.1. Логото за органско производство на Европската унија треба да одговара на моделот подолу:



1.2. Референтната боја во Pantone е зелена Pantone бр. 376 и зелена (50 % цијан + 100 % жолта), кога се користи процес со четири бои.

1.3. Логото за органско производство на Европската унија може да се користи и во црно-бело како што е прикажано, само таму каде што не е практично да се примени во боја:



1.4. Ако бојата на позадината на пакувањето или етикетата е темна, симболите може да се користат во негативен формат, користејќи ја бојата на позадината на пакувањето или етикетата.

1.5. Ако логото се користи во боја на обоена позадина што го отежнува видот, може да се користи разграничувачка надворешна линија околу логото за да се подобри контрастот со боите на позадината.

1.6. Онаму каде што има индикации во една боја на пакувањето, логото за органско производство на Европската унија може да се користи во иста боја.

1.7. Логото за органско производство на Европската унија треба да има висина од најмалку 9 mm и ширина од најмалку

13,5 mm; односот сооднос висина/ширина секогаш треба да биде 1:1,5. По исклучок, минималната големина може да се намали на висина од 6 mm за многу мали пакувања.

1.8. Логото за органско производство на Европската унија може да се поврзе со графички или текстуални елементи кои се однесуваат на органското производство под услов да не ја менуваат или менуваат природата на логото за органско производство на Европската унија, ниту пак некоја од индикациите дефинирани во согласност со член 32. Кога се поврзува со национални или приватни логоа со зелена боја различна од референтната боја предвидена во точка 1.2, логото за органско производство на Европската унија може да се користи во таа нереферентна боја.

2. Код броеви

Општиот формат на шифрите ќе биде како што следува: AB-CDE-999

каде:

(а) „AB“ е ISO код за земјата каде што се вршат контролите;

(б) „CDE“ е термин, означен со три букви за кој одлучува Комисијата или секоја земја-членка, како „био“ или „џко“ или „org“ или „eko“ што воспоставува врска со органското производство; и

(ц) „999“ е референтниот број, означен со најмногу три цифри, што треба да се додели од:

(i) надлежниот орган на секоја земја-членка на контролните органи или контролните тела на кои им доделила контролни задачи;

(ii) Комисијата, на:

- контролните органи и контролните тела признати од Комисијата во согласност со член 46,

- надлежните органи на трети земји признати од Комисијата во согласност со член 48.

1.2. Референтната боја во Pantone е зелена Pantone бр. 376 и зелена (50 % цијан + 100 % жолта), кога се користи процес со четири бои.

1.3. Логото за органско производство на Европската унија може да се користи и во црно-бело како што е прикажано, само таму каде што не е практично да се примени во боја:

1.4. Ако бојата на позадината на пакувањето или етикетата е темна, симболите може да се користат во негативен формат, користејќи ја бојата на позадината на пакувањето или етикетата.

1.5. Ако логото се користи во боја на обоена позадина што го отежнува видот, може да се користи разграничувачка надворешна линија околу логото за да се подобри контрастот со боите на позадината.

1.6. Онаму каде што има индикации во една боја на пакувањето, логото за органско производство на Европската унија може да се користи во иста боја.

1.7. Логото за органско производство на Европската унија треба да има висина од најмалку 9 mm и ширина од најмалку

13,5 mm; односот сооднос висина/ширина секогаш треба да биде 1:1,5. По исклучок, минималната големина може да се намали на висина од 6 mm за многу мали пакувања.

1.8. Логото за органско производство на Европската унија може да се поврзе со графички или текстуални елементи кои се однесуваат на органското производство под услов да не ја менуваат или менуваат природата на логото за органско производство на Европската унија, ниту пак некоја од индикациите дефинирани во согласност со член 32. Кога се поврзува со национални или приватни логоа со зелена боја различна од референтната боја предвидена во точка 1.2, логото за органско производство на Европската унија може да се користи во таа нереферентна боја.

2. Код броеви

Општиот формат на шифрите ќе биде како што следува: AB-CDE-999

каде:

(а) „AB“ е ISO код за земјата каде што се вршат контролите;

(б) „CDE“ е термин, означен со три букви за кој одлучува Комисијата или секоја земја-членка, како „био“ или

„öko“ или „org“ или „eko“ што воспоставува врска со органското производство; и

(в) „999“ е референтниот број, означен со најмногу три цифри, што треба да се додели од:

(з) надлежниот орган на секоја земја-членка на контролните органи или контролните тела на кои им доделила контролни задачи;

(ii) Комисијата, да:

- контролните органи и контролните тела признати од Комисијата во согласност со член 46,

— до надлежните органи на трети земји признати од Комисијата во согласност со член 48.

РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2020/464

од 26 март 2020 година

утврдување одредени правила за примена на Регулативата (ЕУ) 2018/848 на Европскиот парламент и на Советот како во однос на документите потребни за ретроактивно признавање на периоди со цел конверзија, производство на органски производи и информации што треба да ги обезбедат земјите-членки (Текст со релевантност за ЕЕА)

ПОГЛАВЈЕ I

КОНВЕРЗИЈА

член 1

Документи кои треба да се достават за целта на ретроактивно признавање на претходен период

1. За целите на точка (а) од член 10(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 операторот до надлежните органи во земја-членка во која се врши дејноста и во која таа поседување на операторот е предмет на системот за контрола на службеното документи од соодветните надлежни органи кои докажуваат дека на земјишни парцели за кои ретроактивното признавање на претходен период се бара беа предмет на мерки кои беа дефинирани во а програма имплементирана согласно Регулативата (ЕУ) бр. 1305/2013 на Европскиот парламент и на Советот (1) и дека бр производи или супстанции различни од оние кои се одобрени за употреба во органски производството е искористено на тие земјишни парцели.

2. За целите на точка (б) од член 10(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 операторот до надлежните органи во земја-членка во која се врши дејноста и во која таа сопственост на операторот е предмет на системот за контрола на следново документи кои докажуваат дека земјишните парцели биле природни или земјоделски области кои во период од најмалку три години не биле третираны со производи или супстанции кои не се одобрени за употреба во органски производство во согласност со Регулативата (ЕУ) 2018/848:

(а) мапи кои јасно ја идентификуваат секоја земјишна парцела опфатена со барањето за ретроактивно препознавање и информации за вкупната површина на тие земјишни парцели и, доколку е релевантно, за природата и обемот на тековно производство и, каде што е достапно, нивна геолокација координати;

(б) деталната анализа на ризик спроведена од контролниот орган или контролно тело да процени дали некоја земјишна парцела опфатена со барањето за ретроактивно признавање е третирано со производи или супстанции кои не се одобрени за употреба во органско производство за период од најмалку три години, особено земајќи ги предвид големината на вкупната површина на која се однесува барањето и на агрономски практики спроведени во тој период на секое земјиште парцела предмет на барање;

(в) лабораторија ги анализира резултатите од акредитираните лаборатории на почва и/или примероци од растенија земени од контролниот орган или контролното тело од секоја земјишна парцела идентификувана дека претставува ризик да биде контаминирани како резултат на третирање со производи и супстанции кои не се одобрени за употреба во органско производство следејќи ја деталната анализа на ризикот наведена во точка (б);

(г) извештај за инспекција од контролниот орган или контролното тело по физички преглед на операторот заради проверка на конзистентноста на информациите собрани на земјиштето парцели опфатени со барањето за ретроактивно признавање;

(д) кои било други релевантни документи кои контролата ги смета за неопходни орган или контролен орган да го оцени барањето за ретроактивно препознавање;

(ѓ) конечна писмена изјава на контролниот орган или контролното тело што укажува на тоа дали ретроактивно признавање на претходен период како да се биде дел од периодот на конверзија е оправдано и укажува на почетен период кој се смета за органски за секоја засегната земјишна парцела како и вкупната површина на земјишните парцели што имаат корист од а ретроактивно признавање на период.

ГЛАВА II

СТОЧАРСТВО

ДЕЛ I

ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И КОЊИ

член 2

Минимален период за хранење со мајчино млеко

Минималниот период наведен во точка 1.4.1.(е) од Дел II од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848 за хранење на доилки по можност со мајчиното млеко треба да биде:

(а) 90 дена по раѓањето за говеда и коњи;

(б) 45 дена по раѓањето за овци и кози.

член 3

Густина и минимална површина за внатрешен и надворешен простор области

За говеда, овци, кози и коњи, густината на порибување и минималната површина за внатрешен и надворешен простор областите ќе бидат како што е наведено во Дел I од Анекс I.

член 4

Карактеристики на и технички барања за минимум површина за внатрешниот простор

Најмалку половина од минималната површина на внатрешната површина поставена во Дел I од Анекс I за говеда, овци, кози а коњите треба да се состојат од цврста конструкција, т.е. не е од летва или мрежна конструкција.

ДЕЛ 3

СВИЊИ

член 9

Минимален период за хранење со мајчино млеко

Минималниот период наведен во точка 1.4.1.(е) од Дел II од Анекс II кон Регултивата (ЕУ) 2018/848 за хранење на свињи кои цицаат по можност со мајчиното млеко да биде 40 дена по раѓањето.

член 10

Густина и минимална површина за внатрешен и надворешен простор области

За свињите, густината на порибувањето и минималната површина за внатрешните и надворешните површини се како што е наведено во Дел III од Анекс I.

член 11

Карактеристики на и технички барања за минимум површина за внатрешни и надворешни површини

Најмалку половина од минималната површина и на внатрешниот простор и на надворешната површина утврдена во Дел III од Анекс I се состои од цврст конструкција, односно не од летва или мрежна конструкција.

член 12

Барања за вегетација и карактеристики на отворени површини

1. Отворените површини треба да бидат привлечни за свињите. Каде е можно, предност се дава на полињата со дрвја или шуми.
2. Отворените области треба да обезбедат надворешна клима како и пристап до засолништа и средства кои овозможуваат регулирање на телесната температура на свински животни.

ДЕЛ 4

ЖИВИНА

член 13

Дефиниции

За целите на овој дел, се применуваат следните дефиниции:

- (а) „живина за гоење“ значи живина наменета за производство на месо;
- (б) „јато“ во контекст на прегради во живинарски куќи значи а група на птици кои се чуваат заедно не се мешаат со друга живина видови, и со свои посветени внатрешни и надворешни области;
- (в) „брат петел“ значи машко пилешко од кокошки несилки наменети соеви за производство на месо;
- (г) „poularde“ значи женски Gallus gallus наменет за производство на месо и заклани на минимална возраст од 120 дена.

член 14

Густина и минимална површина за внатрешен и надворешен простор области

За живина, густината на порибување и минималната површина за затворен простор а надворешните површини се наведени во Дел IV од Анекс I.

член 15

Карактеристики и технички барања за живинарски куќи

1. Живинарските куќи треба да се градат на начин што ќе ги дозволува сите птици лесен пристап до отворени области. За таа цел, следните правила ќе примени:

- (а) надворешната граница на живинарницата треба да има излез/влез поп-дупки кои даваат директен пристап до отворени површини;
- (б) секоја излезна/влезна дупка треба да биде со големина соодветна за птици;
- (в) птиците треба да можат да пристапат до отворите без пречка;
- (г) пукачки дупки од надворешната граница на живинарницата треба имаат комбинирана должина од најмалку 4 m на 100 m² од употребливиот површина на минималната површина на внатрешната површина на живината куќа;
- (д) каде што се креваат отворите, треба да се обезбеди рампа.

2. За живинарски куќи со чардаци се применуваат следниве правила:

(а) надворешната граница и од внатрешната куќа до верандата а од верандата до отворениот простор да има излез/влез поп-дупки кои овозможуваат лесен пристап до верандата или до простор на отворено;

(б) отворите од внатрешната куќа до верандата треба да имаат а комбинирана должина од најмалку 2 m на 100 m² од корисна површина на минималната површина на внатрешниот простор на живинарската куќа и отворите од верандата до отворениот простор треба да имаат а комбинирана должина од најмалку 4 m на 100 m² од корисна површина на минималната внатрешна површина на живинарската куќа;

(в) корисната површина на верандата не се зема предвид за пресметка на густината на порибување и минималната површина на внатрешни и надворешни области како што е наведено во Дел IV од Анекс I. Меѓутоа, дополнителен, покривен надворешен дел од зграда наменета за живина, изолиран на начин што нема надворешна клима, може да биде земени во предвид при пресметување на густината на порибувањето и на минималната површина на внатрешните површини како што е наведено во Дел IV од Анекс I, доколку се исполнети следниве услови:

(i) е целосно достапен 24 часа на ден;

(ii) е во согласност со барањата од точките 1.6.1 и 1.6.3 од Дел II од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848;

(iii) е во согласност со истите барања за отворачки дупки како што е поставено чардаци во точките (а) и (б) од овој став;

(г) корисната површина на верандата не се вклучува во вкупниот број корисна површина на живинарски куќи за гоење живина како што е наведено во точка 1.9.4.4.(к) од Дел II од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848 година.

3. За живинарски куќи поделени во посебни прегради по ред да се сместат повеќе стада:

(а) преградите треба да обезбедат ограничување на контактот со други стада и дека птиците од различни јата не можат да се мешаат во живинарницата;

(б) следните максимални големини на стадото во еден оддел од а живинарска куќа се применува:

(i) 3 000 родители Gallus gallus;

(ii) 10 000 пулети;

(iii) 4 800 живина за гоење Gallus gallus;

(iv) 2 500 капони;

(v) 4 000 поларди;

(vi) 2 500 мисирки;

(vii) 2 500 гуски;

(viii) 3 200 машки пекиншки патки или 4 000 женски пекиншки патки;

(ix) 3 200 машки мошусни патки или 4 000 женски московски патки;

(x) 3 200 машки патки мулард или 4 000 женски мулард патки;

(xi) 5 200 бисерки;

(в) преградите се одвојуваат со цврсти прегради за гоење живина освен Gallus Gallus; таквата цврста преграда ќе обезбеди целосно физичко одвојување од подот до покривот на изградба на секој оддел од живинарската куќа;

(г) преградите треба да бидат одделени со цврсти прегради или полузатворени прегради или мрежи или мрежи за родители Gallus gallus, кокошки несилки, пулети, братски петли и гоење живина Gallus gallus.

4. Повеќестепените системи може да се користат во живинарски куќи. Каде се користат повеќестепени системи, се применуваат следниве правила:

(а) повеќестепените системи може да се користат само за родители Gallus gallus, кокошки несилки, пулети за идно производство на јајца, пулети за иднината родители и братски петли;

(б) повеќестепените системи треба да имаат не повеќе од три нивоа на употребливи површина вклучувајќи го и приземјето;

(в) подигнатите нивоа треба да се конструираат на таков начин што спречува дропингите што паѓаат на птиците долу и треба да бидат опремени со ефикасен систем за отстранување на ѓубриво;

(г) сите нивоа треба да овозможат лесна проверка на птиците;

(д) системи со повеќе нивоа треба да гарантираат дека сите птици можат слободно да се движат и лесно до различни нивоа или средни области;

(е) повеќестепените системи треба да се конструираат на таков начин што обезбедуваат лесен еднаков пристап до отворени површини за сите птици.

Куќите за живина треба да бидат опремени со костуми или подигнато седење нивоа или и двете. Седи или подигнати нивоа за седење или и двете треба да бидат се обезбедуваат на птиците од мали нозе во димензии или пропорции пропорционално на големината на групата и на птиците како што е наведено во Дел IV од Анекс I. 6. Подвижните куќички за живина можат да се користат за живина под услов тие се преместуваат редовно во текот на производниот циклус со цел да се обезбеди на достапност на вегетација за птиците и барем помеѓу секоја серија од живина. Густината на порибување за гоење живина наведена во делови 4 до 9 од Дел IV од Анекс I може

да се зголеми до максимум 30 kg жива тежина/м2 обезбедена површината на приземјето на мобилната Куќата не надминува 150 м2 .

член 16

Барања за вегетација и карактеристики на отворени површини

1. Отворените површини за живина треба да бидат привлечни за птиците и треба да бидат целосно достапни за сите птици.
2. За живинарски куќи поделени во посебни прегради по ред да се сместат повеќе стада, просторите на отворено да одговараат на секое поединечно преградата треба да се одвои за да се обезбеди тој контакт со другите јата е ограничено и дека птиците од различни јата не можат да се мешаат.
3. Отворените површини за живина главно треба да бидат покриени со вегетација составена од разновидна палета на растенија.
4. Областите на отворено треба да им обезбедат на птиците доволен број на заштитни објекти или засолништа или грмушки или дрвја распоредени насекаде целиот отворен простор со цел да се осигура дека птиците го користат цела отворена област на балансиран начин.
5. Вегетацијата на отворен простор треба редовно да се одржува да се намали потенцијалот за вишок на хранливи материи.
6. Отворените површини не треба да се протегаат подалеку од радиусот од 150 m од најблискиот излез/влезен отвор на живинарската куќа. Меѓутоа, ан доградба до 350 m од најблиската поп-дупка на зградата е дозволена под услов доволен број засолништа од неволја времето и предаторите се рамномерно распоредени низ целиот отворен простор воздушна површина со најмалку четири засолништа по хектар. За гуски, на отворено областа ќе им овозможи на птиците да ги задоволат своите потреби за јадење трева.

ДЕЛ 5

ЗАЈАЦИ

член 17

Минимален период за хранење со мајчино млеко

Минималниот период наведен во точка 1.4.1.(е) од Дел II од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848 за хранење на зајаци што цицаат по можност со мајчиното млеко се 42 дена по раѓањето.

член 18

Густина и минимална површина за внатрешен и надворешен простор

За зајаци, густината на чорапите и минималната површина за затворен простор а надворешните површини се како што е наведено во Дел V од Анекс I.

член 19

Карактеристики и технички барања за мобилни или фиксни домување

1. За време на сезоната на пасење, зајаци се чуваат во подвижни куќишта на пасишта или во фиксни станови со пристап до пасиште.
2. Надвор од сезоната на пасење, зајаци може да се чуваат во фиксно куќиште со пристап до отворен терен со вегетација, по можност пасиште.
3. Подвижните станови на пасиштата треба да се преместуваат што почесто во обезбедуваат максимална искористеност на пасиштата и ќе бидат изградени во така што е можно зајаци да го пасат пасиштето на подот

член 20

Карактеристики на и технички барања за внатрешни и надворешни површини

1. Внатрешниот простор во фиксно и мобилно куќиште треба да се изгради на таков начин што:
 - (а) неговата висина е доволна за да им дозволи на сите зајаци да стојат со исправени уши;
 - (б) може да прими различни групи зајаци и да овозможи зачувување на интегритетот на потомството при префрлање во фазата на гоење;
 - (в) можно е пари и бремени и репродуктивни да бидат одвоени од групата поради специфични причини за благосостојбата на животните и за ограничен период под услов да можат да одржуваат контакт со очите со други зајаци;
 - (г) можно е срната да се оддалечи од гнездото и да се врати внатре гнездото за доење на комплетите;
 - (д) обезбедува:
 - (i) покриено засолниште, вклучувајќи темни скривалишта во доволно број за сите категории зајаци;
 - (ii) пристап до гнездата за сите го прави најмалку една недела пред очекуваниот датум на раѓање и барем до крајот на доењето период на комплетите;

(iii) пристап до гнезда за комплети во доволен број со минимум едно гнездо по доилка со комплети;

(iv) материјали за да им се овозможи на зајациите да глодаат.

2. Надворешниот простор во објекти со фиксно домување треба да биде конструиран на таков начин што:

(a) има подигнато платформи во доволен број и рамномерно распоредени на нејзината минимална површина;

(б) тој е опкружен со огради кои се доволно високи и длабоки за да се спречи лет или со скокање или копање;

(в) ако има бетонска надворешна површина, има лесен пристап до делот од трчање на отворено со вегетација. Без таков лесен пристап, на површината на бетонската површина може да не биде вклучена во пресметката на минималната површина на надворешната површина;

(г) обезбедува:

(i) покриено засолниште, вклучувајќи темни скривалишта во доволно број за сите категории зајаци;

(ii) материјали за да им се овозможи на зајациите да глодаат.

член 21

Барања за вегетација и карактеристики и отворени површини

1. Вегетацијата на отворените патеки треба редовно да се одржува и на таков начин што е привлечен за зајациите.

2. За време на сезоната на пасишта, пасиштата редовно се ротираат и управувано на таков начин што пасењето на зајациите е оптимизирано.

ГЛАВА III

АКВАКУЛТУРНИ ЖИВОТНИ

член 22

Детални правила за животни од аквакултура по вид или група видови Операторите кои произведуваат животни од аквакултура треба да ги почитуваат детални правила по вид или по група на видови утврдени во Анекс II во однос на густината и специфичните карактеристики на системи за производство и системи за задржување.

ПОГЛАВЈЕ IV

ПРЕБРАБОТЕНА ХРАНА И СТОЧНА ХРАНА

член 23

Техники овластени во преработка на прехранбени производи

1. Само техники кои се во согласност со принципите наведени во Поглавје II од Регулативата (ЕУ) 2018/848, особено релевантните специфични принципи применливи за преработка на органска храна поставени во член 7, со релевантните правила од Поглавје III од таа Регулатива и со деталните правила за производство наведени во Дел IV од Прилог II кон него се овластени при преработка на прехранбени производи во органско производство.

2. Без да е во спротивност со точка 3 од Дел VI од Анекс II кон Регулативата (ЕУ) 2018/848, техниките за размена на јони и адсорпција на смола се овластени кога се користат за подготовка на органски сировини материјали:

(а) за производите наведени во точките (а) и (б), соодветно, на член 1(1) од Регулативата (ЕУ) бр. 609/2013, предвидува дека користењето тие техники се неопходни за да се исполнат барањата на таа регулатива и актите донесени врз основа на член 11(1) од таа регулатива за предметните производи; или

(б) за производи регулирани со Директивата 2006/125/ЕЗ, под услов користењето на тие техники е неопходно за да се исполнат барањата на таа Директива.

3. Кога земја-членка смета дека одредена техника треба да се процени во однос на усогласеноста со начелата и правилата до во став 1 или дека одредени специфични услови за користење на тоа техника треба да биде вклучена во оваа регулатива, таа може да побара од Комисијата да изврши таква проценка. За таа цел ќе ја известува Комисијата и другите земји-членки за досието давајќи ги причините за таквата усогласеност или тие специфични услови и ќе обезбеди дека досието е јавно достапно предмет на Унијата и националното законодавство за заштита на податоците. Комисијата редовно го објавува секое барање наведено во првиот потстав.

4. Комисијата го анализира досието од ставот 3. Доколку анализата што ја спроведе Комисијата констатира дека на техниката опишана во досието е во согласност со принципите и правилата наведени во став 1, Комисијата ќе го измени ова Регулатива заради експлицитно овластување на техниката наведени во досието или вклучувајќи ги неговите специфични услови за употреба во оваа регулатива.

5. Комисијата го разгледува овластувањето за техниките за преработка на органска храна, вклучувајќи го и нивниот опис и услови за употреба секогаш кога ќе станат достапни или се достапни нови докази обезбедени од земја-членка.

член 24

Техники овластени за употреба при преработка на добиточна храна

1. Само техники кои се во согласност со принципите наведени во Поглавје II од Регулативата (ЕУ) 2018/848, особено релевантните специфични принципи применливи за преработка на поставена органска добиточна храна во член 8, со релевантните правила од Поглавје III на таа Регулатива и со деталните правила за производство наведени во Дел V од Анекс II кон него и кои не ги обновуваат имотите што се изгубени при преработка и складирање на органска добиточна храна, кои не ја коригираат резултати од невнимание при обработката или што поинаку може да биде погрешно во однос на вистинската природа на овие производи се овластени во преработката на добиточната храна во органското производство.
2. Кога една земја-членка смета дека одредена техника треба да се процени во однос на усогласеноста со начелата и правилата до во став 1 или дека одредени специфични услови за користење на тоа техника треба да биде вклучена во оваа регулатива, таа може да побара од Комисијата да изврши таква проценка. За таа цел ќе ја известува Комисијата и другите земји-членки за досието давајќи ги причините за таквата усогласеност или тие специфични услови и ќе обезбеди дека досието е јавно достапно предмет на Унијата и националното законодавство за заштита на податоците. Комисијата редовно го објавува секое барање наведено во првиот потстав.
3. Комисијата го анализира досието од ставот 2. Доколку анализата што ја спроведе Комисијата констатира дека на техниката опишана во досието е во согласност со принципите и правилата наведени во став 1, Комисијата ќе го измени ова Регулатива заради експлицитно овластување на техниката наведени во досието или вклучувајќи ги неговите специфични услови за употреба во оваа регулатива.
4. Комисијата го разгледува овластувањето за техниките за преработка на органска добиточна храна, вклучувајќи го и нивниот опис и услови за употреба секогаш кога ќе станат достапни или се достапни нови докази обезбедени од земја-членка.

АНЕКС I

ПРАВИЛА ЗА ГУСТИНАТА И МИНИМАЛНАТА ПОВРШИНА ЗА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ ПРОСТОРИ ЗА СТОЧАРИ ОД ПОГЛАВЈЕ II

Дел I: Густина и минимална површина за внатрешни и надворешни површини за говеда, овци, кози и коњи како што е наведено во член 3

1. Говеда

	Затворен простор (нето површина достапна за животните)		Надворешен простор (површина за вежбање, со исклучок на пасиштето)
	Минимум жива тежина (кг)	m ² /глава	m ² /глава
	До 100	1,5	1,1
	До to 200	2,5	1,9
	До to 350	4,0	3
	До 350	5 со минимум 1 m ² /100 kg	3,7 со минимум 0,75 m ² /100 kg
Млечни крави		6	4,5
Бикови за размножување		10	30

2. Овци и кози

	Затворен простор (нето површина достапна за животните)	Надворешен простор (површина за вежбање, со исклучок на пасиштето)
	m²/глава	m²/глава
Овци	1,5	2,5
Јагне	0,35	0,5
Коза	1,5	2,5
Јаре	0,35	0,5

3. Коњи

	Затворен простор (нето површина достапна за животните)		Надворешен простор (површина за вежбање, со исклучок на пасиштето)
	Минимум жива тежина (кг)	m²/глава [големина на кутиите според висината на коњите]	m²/глава
Одгледување и гоење коњски животни	До 100	1,5	1,1
	До 200	2,5	1,9
	До 350	4,0	3
	Над 350	5 со минимум 1 m ² /100 kg	5 со минимум 1 m ² /100 kg

Дел II: Густина и минимална површина за надворешни површини за цервисти како што е наведено во член 6

Животни на грлото на матката видови	Минимална површина за надворешна површина по куќиште или по пенкало	Густина на порибување максимален број на возрасни животни (*1) на ха
Елен Сика Cervus nippon	1 ha	15
Елен лопатар Дама Дама	1 ha	15
Црвен елен Cervus elaphus	2 ha	7
Еленот на Пер Давид Elaphurus davidianus	2 ha	7
Повеќе од еден вид на грло	3 ha	7 во случај црвениот елен или еленот на Père David да се дел од стадото; 15 во случај ниту црвениот елен ниту еленот на Пер Давид да не се дел од стадото
(*1) Две житни животни до 18 месеци се бројат за едно цервиново животно.		

Дел III: Густина и минимална површина за внатрешни и надворешни површини за свињи како што е наведено во член 10

	Внатрешна површина (нето површина достапна за свињите што значи внатрешни димензии вклучувајќи корита, но со исклучок на хранилки во кои свињите не можат да легнат)	Надворешен простор	
		Минимум жива тежина (кг)	m ² /глава
Породувањето сее со прасиња до одвикнување		7,5 по маторица	2,5
Гоење свински животни Одвикнување, одгледување свињи, назимки, одгледување свињи	Не повеќе од 35 кг	0,6	0,4
	Повеќе од 35 кг, но не повеќе од 50 кг	0,8	0,6
	Повеќе од 50 кг, но не повеќе од 85 кг	1,1	0,8
	Повеќе од 85 кг, но не повеќе од 110 кг	1,3	1
	Повеќе од 110 кг	1,5	1,2
Женско потомство свинско животно Суви труднички маторици		2,5	1,9
Свинско животно од машко потомство Вепар		6 10 ако се користат пенкала за природна услуга	8

Дел IV: Густина и минимална површина за внатрешни и надворешни површини за живина како што е наведено во член 14 и член 15(2)(в) и (6) и костуми или подигнати нивоа за седење како што е наведено во член 15(5)

1. Родители *Gallus gallus* наменети за производство на јајца за ведење за идни несилки и родители *Gallus gallus* наменети за производство на јајца за ведење за идно гоеење *Gallus gallus*:

Возраст	≥18 недели
Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Максимален број на птици за размножување на м2 корисна површина од внатрешната површина на живинарницата	6
Костур за одгледување птици за идни несилки Минимум цм костур/птица	18
Гнезда	7 женски птици по гнездо или во случај на заедничко гнездо 120 cm ² /женска птица
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум m ² по птица од надворешниот простор	4

2. Пулети и братски петли:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Густина на порибување по м2 корисна површина од внатрешната површина на живинарницата	21 kg жива тежина/m ²
Седи или подигнати нивоа на седење или и двете	Секоја комбинација на костуми или подигнати нивоа на седење или и двете кои обезбедуваат минимум 10 cm костур/птица или минимум 100 cm ² подигнато ниво на седење/птица
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум m ² по птица од надворешниот простор	1

3. Кокошки несилки вклучувајќи соеви со двојна намена одгледувани за производство на месо и јајца:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Максимален број на птици на м ² корисна површина од внатрешната површина на живинарницата	6
Перчеви Минимум цм костур/птица	18
Гнезда	7 кокошки несилки по гнездо или во случај на заедничко гнездо 120 см ² /кокошка несилка
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум м ² по птица од надворешниот простор	4

4. Живина за гоење *Gallus gallus*:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Stocking density per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house	21 kg жива тежина/м ²
Седи или подигнати нивоа на седење или и двете	Секоја комбинација на костуми или подигнати нивоа на седење или и двете кои обезбедуваат минимум 5 cm костур/птица или минимум 25 cm ² подигнато ниво на седење/птица
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор за фиксни куќи Минимум м ² по птица од надворешниот простор	4
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор за мобилни куќи Минимум м ² по птица од надворешниот простор	2,5

5. Живина за гоење *Gallus gallus*: капони и пуларди:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Густина на порибување по м2 корисна површина од внатрешната површина на живинарницата	21 kg жива тежина/м2
Седи или подигнати нивоа на седење или и двете	Секоја комбинација на костуми или подигнати нивоа на седење или и двете кои обезбедуваат минимум 5 cm костур/птица или минимум 25 cm ² подигнато ниво на седење/птица
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум м2 по птица од надворешниот простор	4

6. Живина за гоење освен *Gallus gallus*:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Густина на порибување по м2 корисна површина од внатрешната површина на живинарницата	21 kg жива тежина/м2
Седи или подигнати нивоа на седење или и двете	Секоја комбинација на костуми или подигнати нивоа на седење или и двете кои обезбедуваат минимум 10 cm костур/птица или минимум 100 cm ² подигнато ниво на седење/птица
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум м2 по птица од надворешниот простор	10

7. Живина за гоење освен *Gallus gallus*: Гуски *Anser anser domesticus*:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Густина на порибување по м2 корисна површина од внатрешната површина на живинарницата	21 kg жива тежина/м2
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум м2 по птица од надворешниот простор	15

8. Живина за гоење освен *Gallus gallus*: пекиншки патки *Anas platyrhynchos domesticus*, мошусни патки *Cairina moschata* и хибриди и патки *Mulard Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Густина на порибување по м2 корисна површина од внатрешната површина на живинарницата	21 kg жива тежина/м2
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум м2 по птица од надворешниот простор	4,5

9. Живина за гоење освен *Gallus gallus*: бисерки *Numida meleagris f. домашна*:

Густина на порибување и минимална површина за внатрешен простор Густина на порибување по м2 корисна површина од внатрешната површина на живинарницата.	21 kg жива тежина/м2
Седи или подигнати нивоа на седење или и двете	Секоја комбинација на костуми или подигнати нивоа на седење или и двете кои обезбедуваат минимум 5 cm костур/птица или минимум 25 cm ² подигнато ниво на седење/птица
Густина на порибување и минимална површина за надворешен простор Минимум м2/птица на надворешниот простор	4

Дел V: Густина и минимална површина за внатрешни и надворешни површини за зајаци како што е наведено во член 18

1. За затворен простор

	Затворен простор (нето површина употреблива по животно без платформи m²/глава) за просторот за одмор Фиксно куќиште	Затворен простор (нето површина употреблива по животно без платформи m²/глава) за просторот за одмор Мобилно домување
Доењето работи со комплети до одвикнување	0,6 m ² /срна со комплети ако живата тежина на срна е под 6 kg 0,72 m ² /срна со комплети ако живата тежина на срна е над 6 kg	0,6 m ² /срна со комплети ако живата тежина на срна е под 6 kg 0,72 m ² /срна со комплети ако живата тежина на срна е над 6 kg
Бремени прави и репродуктивни женски зајаци	0,5 m ² /бремена срна или репродуктивна женка ако живата тежина е под 6 kg 0,62 m ² /бремена срна или репродуктивна жена ако живата тежина е над 6 kg	0,5 m ² /бремена срна или репродуктивна женка ако живата тежина е под 6 kg 0,62 m ² /бремена срна или репродуктивна жена ако живата тежина е над 6 kg
Гоење зајаци од одвикнување до колење Заменски зајаци (крај на гоење до 6 месеци)	0,2	0,15
Возрасни елени	0,6 1 ако примањето пари прави за парење	0,6 1 ако примањето пари прави за парење

2. За надворешен простор

	Надворешен простор (надворешно трчање со вегетација по можност пасиште) (нето површина употреблива по животно без платформи m2/глава)Fixed housing	Надворешен простор (нето површина употреблива по животно без платформи m2/глава) Мобилно домување
Доењето работи со комплети до одвикнување	2,5 м2/срна со комплети	2,5 м2/срна со комплети
Бремени не/Репродуктивни жени	2,5	2,5
Гоење зајаци од одвикнување до колење Заменски зајаци (крај на гоење до 6 месеци)	0,5	0,4
Возрасни елени	2,5	2,5

АНЕКС II

ДЕТАЛНИ ПРАВИЛА ВО ОДНОС НА ГУСТИНАТА НА ПОЛИДИ И СПЕЦИФИЧНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДНИТЕ СИСТЕМИ И СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ ОД Аквакултура КАКО ШТО НАПРЕДУВААТ ВО ЧЛЕН 22

Дел I: Салмониди во свежа вода

Кафеава пастрмка (*Salmo trutta*) – Виножитна пастрмка (*Oncorhynchus mykiss*) – Американска пастрмка (*Salvelinus fontinalis*) – Лосос (*Salmo salar*) – Арктичка јаглен (*Salvelinus alpinus*) – Сива (*Thymallus thymallus*) – (или езерска тројка) Салвелинус намајкуш – Хучен (Хучо хучо)

Системи за производство	Системите на фарми кои растат мора да се хранат од отворени системи. Стапката на проток мора да обезбеди минимум 60 % заситеност со кислород на залихите и мора да обезбеди нивна удобност и елиминација на отпадните води од земјоделството.
Максимална густина на порибување	Видови салмониди кои не се наведени под 15 kg/m ³ Лосос 20 kg/m ³ Кафеава пастрмка и виножитна пастрмка 25 kg/m ³ Arctic charr 25 kg/m ³

Дел II: Салмониди во морска вода

Лосос (*Salmo salar*), Кафеава пастрмка (*Salmo trutta*) – Виножитна пастрмка (*Oncorhynchus mykiss*)

Максимална густина на порибување	10 kg/m ³ во нето пенкала
----------------------------------	--------------------------------------

Дел III: треска (*Gadus morhua*) и други *Gadidae*, морски бас (*Dicentrarchus labrax*), морска платика (*Sparus aurata*), скудник (*Argyrosomus regius*), калка (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), црвено поргија (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), црвен тапан (*Sciaenops ocellatus*) и други *Sparidae* и 'рбетни стапала (*Siganus spp.*)

Системи за производство	Во системи за задржување на отворени води (нето пенкала/кафези) со минимална брзина на морска струја за да се обезбеди оптимална благосостојба на рибите или во отворени системи на копно.
Максимална густина на порибување	За други риби освен калкула: 15 kg/m ³ За кален: 25 kg/m ²

Дел IV: морски басови, платика, слаби, лопен (*Liza*, *Mugil*) и јагула (*Anguilla spp.*) во земјени бари на плимни области и крајбрежни лагуни

Систем задржување	за	Традиционални тави за сол трансформирани во производни единици за аквакултура и слични земјени езерца во плимните области
Системи за производство	за	Мора да има соодветно обновување на водата за да се обезбеди благосостојба на видот. Најмалку 50% од насипите мора да имаат растителна покривка, потребни езерца за испуштање на мочуриштата.
Максимална густина на порибување		4 kg/m ³

Дел V: есетра во свежа вода

Засегнати видови: фамилија *Acipenser*

Системи за производство		Протокот на вода во секоја единица за одгледување мора да биде доволен за да се обезбеди благосостојба на животните. Истечната вода да биде со еквивалентен квалитет на влезната вода.
Максимална густина на порибување	на	30 кг/м ³

Дел VI: Риба во внатрешните води

Засегнати видови: Семејство крап (*Cyprinidae*) и други придружни видови во контекст на поликултурата, вклучувајќи костур, штука, сом, корегониди, есетра.

Костур (*Perca fluviatilis*) во монокултура

Системи за производство		Во рибниците кои мора периодично целосно да се исцедат и во езерата. Езерата мора да бидат посветени исклучиво на органско производство, вклучително и одгледување на култури на суви области. Областа за заловување на риболовот мора да биде опремена со довод за чиста вода и со големина за да обезбеди оптимална удобност за рибите. По бербата, рибата мора да се чува во чиста вода. Површините со природна вегетација мора да се одржуваат околу
-------------------------	--	--

	<p>единиците за внатрешна вода како тампон зона за надворешни копнени површини кои не се вклучени во земјоделската работа во согласност со правилата за органска аквакултура.</p> <p>За одгледување мора да се користи „поликултура“ под услов критериумите утврдени во сегашните спецификации за другите видови езерски риби соодветно да се почитуваат.</p>
Максимална густина на порибување	Вкупното производство на видовите е ограничено на 1500 кг риба по хектар годишно (обезбедено како принос од земјоделството поради специфичната карактеристика на производниот систем).
Максимална густина на порибување само за седалото во монокултура	20 кг/м ³

Дел VII: ракчиња *Penaeid* и слатководни ракчиња (*Macrobrachium spp.*)

Системи за производство	Локацијата да биде во стерилни глиненни области за да се минимизира влијанието врз животната средина од изградбата на езерцето. Езерата да се градат со природната веќе постоечка глина.
Максимална густина на порибување	Сеење: максимум 22 пост-ларви/м ² Максимална моментална биомаса: 240 g/м ²

Дел VIII: Рак Засегнати видови: *Astacus astacus*.

Максимална густина на порибување	<p>За мали ракови (< 20 mm): 100 единици на м².</p> <p>За рак со средна големина (20-50 mm): 30 единици на м².</p> <p>За возрасни ракови (> 50 mm): 5 единици на м² под услов да има соодветни места за криење.</p>
----------------------------------	--

Дел IX: Мекотели и ехинодерми

Системи за производство	Долги линии, сплавови, култура на дното, мрежни торби, кафези, послужавници, мрежи за фенери, столбови за бушот и други системи за задржување. За одгледување школки на сплавови, бројот на јажиња за капка не смее да надмине една по квадратен метар површина. Максималната должина на јажето не смее да надмине 20 метри. Разредувањето на јажињата за испуштање не
-------------------------	--

	сmee да се случи за време на производниот циклус, но сепак јажињата за капка може да се поделат без да се зголеми густината на складирањето.
--	--

Дел X: тропска слатководна риба: млечна риба (*Chanos chanos*), тилапија (*Oreochromis spp.*), сијамски сом (*Pangasius spp.*)

Системи за производство	Езерца и нето кафези
Максимална густина на порибување	Пангасиус: 10 кг/м ³ Ореохромис: 20 кг/м ³

РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2021/279

од 22 февруари 2021 година

утврдување на детални правила за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2018/848 на Европската Парламентот и Советот за контроли и други мерки кои обезбедуваат следливост и усогласеност во органското производство и етикетањето на органските производи

(Текст со релевантност за ЕЕА)

член 1

Процедуралните чекори што треба да ги следи операторот во случај на сомневање за неусогласеност поради присуство на неовластени производи или супстанции

1. Со цел да се провери дали сомнежот може да се потврди во согласност со член 28(2)(б) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, операторот треба да ги земе предвид следните елементи:

(а) кога сомнежот за неусогласеност се однесува на дојдовен органски производ или производ во конверзија, операторот ќе проверете дали:

(i) информациите на етикетата на органскиот производ или производот во конверзија и информациите на придружните документите се совпаѓаат;

(ii) информациите за сертификатот доставен од добавувачот се однесуваат на навистина купениот производ;

(б) кога постои сомневање дека причината за присуството на неовластените производи или супстанции лежи во контрола на операторот, операторот ја испитува секоја можна причина за присуство на неовластени производи или супстанции.

2. Кога операторот го информира надлежниот орган или, каде што е соодветно, контролниот орган или контролното тело во согласност со член 28(2)(г) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 за оправдано сомневање или кога сомнежот не може да се елиминира, операторот ќе ги обезбеди, доколку е релевантно и кога е достапно, следните елементи:

(а) информации и документи за добавувачот (испратница, фактура, потврда на добавувачот, сертификат за Инспекција за органски производи (COI));

(б) следливоста на производот со идентификација на лота, количина на залиха и количина на продаден производ;

(в) лабораториски резултати, од акредитирана лабораторија кога се релевантни и достапни;

(г) листот за земање мостри со детали за времето, местото и методот користен за земање на примерокот;

(д) какви било информации за кое било претходно сомневање во однос на конкретниот неовластен производ или супстанција;

(ф) секој друг релевантен документ за разјаснување на случајот.

член 2

Методологија на официјална истрага

1. Без да е во спротивност со член 38(2) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, при спроведување на официјална истрага упатена во член 29(1)(а) од таа Регулатива, надлежните органи или, каде што е соодветно, контролните тела или контролните властите ќе го утврдат најмалку следново:

(а) името, идентификацијата на многу, сопственоста и физичката локација на односните органски производи или производи кои се во фаза на конверзија;

(б) дали односните производи сè уште се пласираат на пазарот како органски производи или производи во фаза на конверзија или се користат во органски производство;

(в) видот, името, количината и други релевантни информации на присутните неовластени производи или супстанции; L 62/8 EN Службен весник на Европската Унија 23.2.2021 година

(г) во која фаза на производство, подготовка, складирање или дистрибуција и каде точно има присуство на неовластени откриени се производи или супстанции, особено за растително производство, без разлика дали примерокот е земен пред бербата или по бербата;

(д) дали се засегнати други оператори во синцирот на снабдување;

(ф) резултатите од претходните официјални истраги за засегнатите органски или во конверзија производи и оператори.

2. Официјалната истрага се спроведува со користење на соодветни методи и техники, вклучувајќи ги и оние наведени во член 14 и член 137(3) од Регулативата (ЕУ) 2017/625 на Европскиот парламент и на Советот.

3. Официјалната истрага најмалку ќе заклучи за:

(а) интегритетот на органските производи и производите кои се во фаза на конверзија;

(б) изворот и причината за присуството на неовластени производи или супстанции; (в) елементите предвидени во член 29(2)(а), (б) и

(в) од Регулативата (ЕУ) 2018/848.

4. Надлежните органи или, каде што е соодветно, контролните органи или контролните тела изготвуваат конечен извештај за секоја официјална истрага. Тој конечен извештај содржи:

(а) евиденцијата за специфичните елементи потребни во согласност со овој член;

(б) евиденцијата на информациите разменети со надлежниот орган, други контролни органи и контролни тела и Комисијата поврзана со оваа официјална истрага.

РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2021/1165

од 15 јули 2021 година

одобрување на одредени производи и супстанции за употреба во органско производство и утврдување на нивните списоци (Текст со важност за ЕЕА)

член 1

Активни материи во производите за заштита на растенијата

За целите на точка (а) од член 24(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848, само активните супстанции наведени во Анекс I на оваа регулатива може да се содржат во производите за заштита на растенијата што се користат во органското производство како што е наведено во тој Анекс, под услов тие производи за заштита на растенијата:

- (а) се овластени во согласност со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1107/2009 на Европскиот парламент и на Советот (7);
- (б) се користат во согласност со условите за употреба како што е наведено во одобреноста за производите што ги содржат, дадени од земјите-членки; и
- (в) се користат во согласност со условите наведени во Анексот на Регулацијата за спроведување на Комисијата (ЕУ) бр. 540/2011 (8).

член 2

Ѓубрива, регенератори на почвата и хранливи материи

За целите на точка (б) од член 24(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848, само производите и супстанциите наведени во Анекс II на оваа регулатива може да се користат во органското производство како ѓубрива, регенератори на почвата и хранливи материи за растенијата исхрана, подобрување и збогатување отпадоци или одгледување алги или животна средина за одгледување на животни од аквакултура, под услов тие да се во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата, особено со Регулацијата (ЕЗ) бр. 2003/2003 на Европскиот парламент и на Советот (9), релевантните применливи членови од Регулацијата (ЕУ) 2019/1009 на Европскиот парламент и на Советот (10), Регулацијата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот (11) и Регулацијата на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 (12) и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

член 3

Неоргански добиточен материјал од растително, алги, животинско или квасец или материјал за добиточна храна од микроби или минерално потекло

За целите на точка (в) од член 24(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848, само производите и супстанциите наведени во Дел А од Анексот III кон оваа регулатива може да се користи во органското производство како неоргански добиточна храна од растително, алги, животинско или квасец или како добиточна храна на микробно или минерално потекло, под услов нивната употреба да е во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата, особено Регулацијата (ЕЗ) Бр. 767/2009 на Европскиот парламент и на Советот (7) и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на Право на Унијата.

член 4

Адитиви за добиточна храна и помагала за обработка

За целите на точката (г) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите и супстанцииите наведени во Дел Б од Анекс III на оваа регулатива може да се користат во органското производство како адитиви за добиточна храна и помагала за преработка се користат во исхраната на животните, под услов нивната употреба да е во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата, особено со Регулативата (ЕЗ) бр. 1831/2003 на Европскиот парламент и на Советот (14) и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

член 5

Производи за чистење и дезинфекција

1. За целите на точка (д) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите наведени во Дел А од Анекс IV на оваа регулатива може да се користат за чистење и дезинфекција на езерца, кафези, резервоари, писти, згради или инсталации што се користат за производство на животни, под услов тие производи да се усогласат со одредбите од правото на Унијата, особено со Регулативата (ЕЗ) бр. 648/2004 и Регулативата (ЕУ) бр. 528/2012 и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

2. За целите на точка (ѓ) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите наведени во Дел Б од Анекс IV на оваа регулатива може да се користат за чистење и дезинфекција на згради и инсталации се користи за растително производство, вклучително и за складирање на земјоделско стопанство, под услов тие производи да се усогласат со одредбите од правото на Унијата, особено со Регулативата (ЕЗ) бр. 648/2004 и Регулативата (ЕУ) бр. 528/2012 и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

3. За целите на точка (е) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите наведени во Дел В од Анекс IV на оваа регулатива може да се користат за чистење и дезинфекција во капацитетите за преработка и складирање, под услов тие производи да се усогласат со одредбите на правото на Унијата, особено со Регулативата (ЕЗ) бр. 648/2004 и Регулативата (ЕУ) бр. 528/2012 и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

4. До нивното вклучување во Дел А, Б или В од Анекс IV на оваа регулатива, производите за чистење и дезинфекција наведени во точките (д), (ѓ) и (е) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 кои биле одобрени за употреба во органско производство според Регулативата (ЕЗ) бр. 834/2007 или според националното законодавство пред датумот на примена на Регулативата (ЕУ) 2018/848 може да продолжат да се користат доколку се во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата, особено Регулативата (ЕЗ) бр. 648/2004 и Регулативата (ЕУ) бр. 528/2012 и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

член 6

Прехранбени адитиви и помагала за обработка

За целите на точката (а) од член 24(2) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите и супстанцииите наведени во Дел А од Анекс V на оваа регулатива може да се користат како адитиви на храна, вклучително и ензими за храна кои треба да се користат како адитиви за храна и помагала за преработка во производството на преработена органска храна, под услов нивната употреба да е во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата, особено со Регулативата (ЕЗ) бр. 1333/2008 на Европскиот

парламент и на Советот. 15) и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

член 7

Неоргански земјоделски состојки да се користат за производство на преработена органска храна

За целите на точка (б) од член 24(2) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само неорганските земјоделски состојки наведени во Дел Б од Анекс V на оваа регулатива може да се користат за производство на преработена органска храна, под услов нивната употреба да е во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата. Првиот став не е во спротивност со деталните барања за органско производство на преработена храна дадени во Дел 2 од Дел IV од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848. Особено, првиот став не се применува за неоргански земјоделски состојки кои се користат како адитиви за храна, помагала за преработка или производи и супстанции наведени во точка 2.2.2 од Дел IV од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848.

член 8

Помагала за обработка за производство на квасец и производи од квасец

За целите на точка (в) од член 24(2) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите и супстанциите наведени во Дел В од Анекс V на оваа регулатива може да се користат како помагала за обработка за производство на квасец и производи од квасец за храна и добиточна храна, под услов нивната употреба да е во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата и, каде што е применливо, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

член 9

Производи и супстанции за употреба во органско производство на вино

За целите на точка 2.2 од Дел VI од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите и супстанциите наведени во Дел Г од Анекс V кон оваа регулатива може да се користи за производство и конзервација на органски производи од винова лоза како што е наведено во Дел II од Анекс VII кон Регулатива (ЕУ) бр. 1308/2013, под услов нивната употреба да биде во согласност дитиви во храната (OJ L 354, 31.12.2008, стр. 16). 02021R1165 — МК — 15.11.2023 — 002.001 — 6 со соодветните одредби од правото на Унијата, особено во границите и условите утврдени во Регулативата (ЕУ) бр. 1308/2013 и Делегирана Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/934 (10) и, каде применливи, во согласност со националните одредби засновани на правото на Унијата.

член 10

Постапка за доделување конкретни овластувања за употреба на производи и супстанции во одредени области на трети земји

1. Кога контролниот орган или контролното тело признаено според член 46(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 смета дека на производот или супстанцијата треба да му се даде посебно одобрение за употреба во одредена област надвор од Унијата поради специфичните услови наведено во член 45(2) од таа Регулатива, може да побара од Комисијата да изврши проценка. За таа цел, таа ќе ја извести Комисијата за досието кое го опишува односниот производ или супстанција, давајќи ги причините за таквото специфично овластување и објаснувајќи зошто производите и супстанциите одобрени според оваа регулатива не се соодветни за употреба поради специфичните услови во соодветна област. Тој ќе осигури дека досието е соодветно за јавно достапно предмет на законодавството на Унијата и националното законодавство на земјите-членки за заштита на податоците.

2. Комисијата го проследува барањето наведено во став 1 до земјите-членки и ги објавува сите такви барања.

3. Комисијата ќе го анализира досието наведено во став 1. Комисијата ќе го одобри производот или супстанцијата во светлината на специфичните услови наведени во досието само ако нејзината анализа во целост заклучува дека:

(а) таквото специфично овластување е оправдано во односната област;

(б) производот или супстанцијата опишана во досието е во согласност со принципите утврдени во Поглавје II, критериумите утврдени во член 24(3) и условот утврден во член 24(5) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848 ; и

(в) употребата на производот или супстанцијата е во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата, особено за активните супстанции содржани во производите за заштита на растенијата, со Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Совет (17). Овластениот производ или супстанција се вклучени во Анекс VI на оваа регулатива.

4. Кога истекува периодот од 2 години наведен во член 45(2) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848, овластувањето автоматски се обновува за уште еден период од 2 години, под услов да нема достапни нови елементи и да нема земја-членка или контролниот орган или контролното тело признаено според член 46(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848 се спротивстави, оправдувајќи дека заклучокот од Комисијата наведен во став 3 треба повторно да се процени.

АНЕКС I

Активни супстанции содржани во производи за заштита на растенијата овластени за употреба во органско производство како

наведено во точка (а) од член 24(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848

Активните супстанции наведени во овој Анекс може да се содржат во производите за заштита на растенијата што се користат во органското производство како што е наведено во овој Анекс, под услов овие производи за заштита на растенијата да се овластени во согласност со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1107/2009. Овие производи за заштита на растенијата ќе се користат во согласност со условите утврдени во Анексот на Регулацијата за спроведување (ЕУ) бр. 540/2011 и во согласност со условите наведени во овластувањата дадени од земјите-членки каде што се користат. Порестриктивните услови за употреба во органското производство се наведени во последната колона од секоја табела подолу.

Во согласност со член 9(3) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848, заштитувачите, синергистите и ко-формулантите како компоненти на производите за заштита на растенијата и адјувансите кои треба да се мешаат со производите за заштита на растенијата ќе бидат дозволени за употреба во органското производство , под услов да се овластени во согласност со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1107/2009. Супстанциите во овој Анекс можат да се користат само за контрола на штетници како што е дефинирано во член 3(24) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848.

Во согласност со точка 1.10.2 од Дел I од Анекс II на Регулацијата (ЕУ) 2018/848, овие супстанции може да се користат само кога растенијата не можат соодветно да се заштитат од штетници со мерки предвидени во точка 1.10.1 од тој Дел I, особено со употреба на средства за биолошка контрола, како што се корисни инсекти, грини и нематоди кои се во согласност со одредбите од Регулацијата (ЕУ) бр. 1143/2014 на Европскиот парламент и на Советот (1).

За целите на овој Анекс, активните супстанции се поделени во следните подкатегории:

1. Basic substances

Основни супстанции наведени во Дел В од Анексот на Регулацивата за спроведување (ЕУ) бр. 540/2011, од растително или животинско потекло и врз основа на храна како што е дефинирано во член 2 од Регулацивата (ЕЗ) бр. 178/2002 на Европскиот парламент и на Советот (2) може да се користи за заштита на растенијата во органското производство. Ваквите основни супстанции се означени со ѕвездичка во табелата подолу. Тие се користат во согласност со употребите, условите и ограничувањата поставени во соодветните извештаи за преглед (3) и земајќи ги предвид дополнителните ограничувања, доколку ги има, во последната колона од табелата подолу.

Други основни супстанции наведени во Дел В од Анексот на Регулацивата за спроведување (ЕУ) бр. 540/2011 може да се користат за заштита на растенијата во органското производство само кога се наведени во табелата подолу. Таквите основни супстанции се користат во согласност со употребите, условите и ограничувањата поставени во соодветните извештаи за преглед³ и земајќи ги предвид дополнителните ограничувања, доколку ги има, во десната колона од табелата подолу.

Основните материи не смеат да се користат како хербициди.

Number and Part of Annex (1)	CA S	Name	Specific conditions and limits
1C		<i>Equisetum arvense</i> L.*	
2C	9012-76-4	Хитосан хидрохлорид *	добиели од <i>Aspergillus</i> или органска аквакултура или од одржлив риболов, како што е дефинирано во член 2 од Регулацивата (ЕУ) Бр. 1380/2013 на Европскиот парламент и на Советот (2)
3C	57-50-1	сахароза *	
4C	1305-62-0	Калциум хидроксид	
5C	90132-02-8	Оцет *	
6C	8002-43-5	Лецитини *	
7C	-	<i>Salix</i> spp. Кортекс*	

8C	57-48-7	фруктоза *	
9C	144-55-8	Натриум хидроген карбонат	
10C	92129-90-3	сурутка *	
11C	7783-28-0	Дијамониум фосфат	само во стапици
12C	8001-21-6	Сончогледово масло*	
14C	84012-40-8 90131-83-2	Urtica spp. (Екстракт од Urtica dioica) (Екстракт од Urtica urens)*	
15C	7722-84-1	Хидроген пероксид	
16C	7647-14-5	Натриум хлорид	
17C	8029-31-0	пиво*	
18C	-	Семе од синап во прав *	

20C	8002-72-0	Масло од кромид *	
21C	52-89-1	L-cysteine (E 920)	
22C	8049-98-7	Кравјо млеко *	
23C	-	Allium cepa* L. bulb extract	
		Други основни супстанции од растително или животинско потекло и врз основа на храна*	

2. Нискоризични активни супстанции

Нискоризичните активни супстанции, освен микроорганизмите, наведени во Дел Г од Анексот на Регулацијата за спроведување (ЕУ) бр. 540/2011 може да се користат за заштита на растенијата во органското производство кога се наведени во табелата подолу или на друго место во овој Анекс . Таквите активни супстанции со низок ризик се користат во согласност со употребата, условите и ограничувањата согласно Регулацијата (ЕЗ) бр. 1107/2009 и земајќи ги предвид дополнителните ограничувања, доколку ги има, во последната колона од табелата подолу.

Number and Part of Annex (1)	CA S	Name	Specific conditions and limits
2D		COS-OGA	
3D 5D ортофосфат)	10045-86-6	Церевисан и други производи базирани на фрагменти од клетки на Железо фосфат (железо (III))	Не од ГМО потекло
12D	9008-22-4	Ламинарин	Ламинариите се добиваат од органска аквакултура или се собираат на одржлив начин во согласност со точка 2.4 од Дел III од Анекс II на Регулацијата (ЕУ) 2018/848

3. Микроорганизми

Сите микроорганизми наведени во Деловите А, Б и Г од Анексот на Регулацивата за спроведување (ЕУ) бр. 540/2011 може да се користат во органско производство, под услов да не се од ГМО потекло и само кога се користат во согласност со намената, условите и ограничувањата поставени во соодветните извештаи за преглед3. Микроорганизмите, вклучително и вирусите, се средства за биолошка контрола кои се сметаат за активни супстанции според Регулацивата (ЕЗ) бр. 1107/2009.

4. Активни супстанции кои не се вклучени во ниту една од горенаведените категории

Активните супстанции одобрени во согласност со Регулацивата (ЕЗ) бр. 1107/2009 и наведени во табелата подолу може да се користат како производи за заштита на растенијата во органското производство само кога се користат во согласност со употребата, условите и ограничувањата во согласност со Регулацивата (ЕЗ) бр. 1107/2009 и имајќи ги предвид дополнителните ограничувања, доколку ги има, во десната колона од табелата подолу.

Number and part of Annex (1)	CAS	Name	Specific conditions and limits
139A	131929-60-7 131929-63-0	Спиносад	
225A	124-38-9	Јаглерод диоксид	
227A	74-85-1	Етилен	само на банани и компири; сепак, може да се користи и на цитрус како дел од стратегијата за спречување на оштетувањето на мушичките
230A	i.a. 67701-09-1	Масни киселини	сите употреби се дозволени, освен хербицидот
231A	8008-99-9	Екстракт од лук (<i>Allium sativum</i>)	
234A	CAS No not allocated CIPAC No 901	Хидролизирани протеини со исклучок на желатин	
244A	298-14-6	Калиум хидроген карбонат	
249A	98999-15-6	Репеленти по мирис на животинско или растително потекло/овча маст	
255A and others		Феромони и други семиохемикалии	само во стапици и диспензери
220A	1332-58-7	Алуминиум силикат (каолин)	
236A	61790-53-2	Kieselgur (diatomaceous earth)	
247A	14808-60-7 7637-86-9	Кварцен песок	
343A	11141-17-6 84696-25-3	Azadirachtin (<i>Margosa extract</i>)	извлечено од семе од дрво Neem (<i>Azadirachta indica</i>)

240A	8000-29-1	Масло од цитронела	сите употреби се дозволени, освен хербицидот
241A	84961-50-2	Масло од каранфилче	сите употреби се дозволени, освен хербицидот
242A	8002-13-9	Масло од репка	сите употреби се дозволени, освен хербицидот
243A	8008-79-5	Масло од нане	сите употреби се дозволени, освен хербицидот
56A	8028-48-6 5989-27-5	Масло од портокал	сите употреби се дозволени, освен хербицидот
228A	68647-73-4	Масло од чајно дрво	all uses authorised, except herbicide
246A	8003-34-7	Пиретрини извлечени од растенија	
292A	7704-34-9	Сулфур	
294A 295A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Парафински масла	
345A	1344-81-6	Варов сулфур (калциум)	
44B	9050-36-6	Малтодекстрин	
45B	97-53-0	Еугенол	
46B	106-24-1	Гераниол	
47B	89-83-8	Гимол	
10E	20427-59-2	Бакар хидроксид	во согласност со Регулацијата за спроведување (ЕУ) бр. 540/2011 само користи што резултира со целосна примена на максимум 28 кг бакар по хектар во период од Може да се одобри 7 години
10E	1332-65-6 1332-40-7	Бакар оксихлорид	
10E	1317-39-1	Бакар оксид	
10E	8011-63-0	Мешавина од Бордо	
10E	12527-76-3	Трибазен бакар сулфат	
40A	52918-63-5	Делтаметрин,	само во стапици со специфични привлечни против <i>Vastrocera oleae</i> и <i>Ceratitidis capitata</i>
5E	91465-08-6	Ламбда-цихалотрин	само во стапици со специфични привлечни против <i>Vastrocera oleae</i> и <i>Ceratitidis capitata</i>

АНЕКС II

Овластени ѓубрива, регенератори на почвата и хранливи материи наведени во точка (б) од член 24(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848

Ѓубрива, кондиционери на почвата и хранливи материи (1) наведени во овој Анекс може да се користат во органското производство, под услов да се усогласени со

- релевантното законодавство на Унијата и националното законодавство за ѓубрење производи, особено, каде што е применливо, Регулатива (ЕЗ) бр. 2003/2003 и Регулатива (ЕУ) 2019/1009; и
- Законодавството на Унијата за животински нуспроизводи, особено Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 и Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011, особено Анексите V и XI.

Во согласност со точка 1.9.6 од Дел I од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, препаратите од микроорганизми може да се користат за подобрување на целокупната состојба на почвата или за подобрување на достапноста на хранливи материи во почвата или во културите.

Тие можат да се користат само според спецификациите и ограничувањата за употреба на тие соодветни законодавства на Унијата и националните закони. Порестриктивните услови за употреба во органското производство се наведени во десната колона од табелите.

Сложени производи или производи кои содржат само материјали наведени подолу	Опис, специфични услови и ограничувања
Ѓубриво во фармите	производ кој се состои од мешавина од животински измет и растителна материја (животинска постелнина и добиточна храна) фабричко земјоделско потекло забрането
Суво ѓубриво од фармите и дехидрирано ѓубриво од живина	фабричко земјоделско потекло забрането
Компостирани животински измет, вклучително и ѓубриво од живина и компостирано ѓубриво од фармите	фабричко земјоделско потекло забрането
Течни животински измет	употреба по контролирана ферментација и/или соодветно разредување фабричко земјоделско потекло забрането
Компостирана или ферментирана смеса од домашен отпад	производ добиен од домашен отпад одвоен од изворот, кој е доставен на компостирање или на анаеробна ферментација за производство на биогаз само растителен и животински отпад од домаќинството само кога се произведува во затворен и надгледуван систем за собирање, прифатен од земјата-членка максимални концентрации во mg/kg сува материја: кадмиум: 0,7; бакар: 70; никел: 25; олово: 45; цинк: 200; жива: 0,4; хром (вкупно): 70; хром (VI): не може да се открие
Тресет	употреба ограничена на хортикултура (пазарно градинарство, цвеќарство, дрводелство, расадник)
Отпадоци од култура на печурки	почетниот состав на подлогата е ограничен на производите од овој Анекс
Дејеста од црви (вермикомпост) и мешавина од фрас-супстрат од инсекти	каде што е релевантно во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009
Гуано	
Компостирана или ферментирана мешавина од растителна материја	производ добиен од мешавини од растителна материја, кои се доставени на компостирање или на анаеробна ферментација за биогаз производство

<p>Дигестат на биогаз што содржи животински нуспроизводи кои се истоварени со материјал од растително или животинско потекло како што е наведено во овој Анекс</p>	<p>нуспроизводи од животинско потекло (вклучувајќи нуспроизводи од диви животни) од категорија 3 и содржина на дигестивниот тракт од категорија 2 (категории како што е дефинирано во Регулацијата (ЕЗ) бр. 1069/2009) фабричко земјоделско потекло забрането процесите треба да бидат во согласност со Регулацијата (ЕУ) бр. 142/2011 да не се нанесува на јадливи делови од културата</p>
<p>Производи или нуспроизводи од животинско потекло како подолу: Оброк од крв Оброк од копита Оброк од рогови Коскено брашно или дежелатинизиран коскено брашно Рибен оброк Оброк од месо Оброк со пердуви, коса и кожа („шикет“) Волна Крзно (1) Косага Млечни производи Хидролизирани протеини (2)</p>	<p>(1) Максимална концентрација во mg/kg сува материја на хром (VI): не може да се открие (2) Да не се нанесува на јастиви делови од културата</p>
<p>Производи и нуспроизводи од растително потекло за ѓубрива</p>	<p>на пр.: оброк од колачи од маслодајни семиња, лушпи од какао, лушпи од слад</p>
<p>Хидролизирани протеини од растително потекло</p>	
<p>Алги и производи од алги</p>	<p>колку што е директно добиено од: (з) физички процеси вклучувајќи дехидрација, замрзнување и мелење (ii) екстракција со вода или воден киселински и/или алкален раствор (iii) ферментација</p> <p>само од органски или собрани на одржлив начин во согласност со точка 2.4 од Дел III од Анекс II на Регулацијата (ЕУ) 2018/848</p>
<p>Пилевина и дрвени чипови</p>	<p>дрво не хемиски третирано по сеча</p>
<p>Компостирана кора</p>	<p>дрво не хемиски третирано по сеча</p>
<p>Пепел од дрво</p>	<p>дрво не хемиски третирано по сеча</p>
<p>Мек мелен камен фосфат</p>	<p>производ добиен со мелење меки минерални фосфати и содржи трикалциум фосфат и калциум карбонат како основни состојки минимална содржина на хранливи материи (процент по тежина): 25 % P₂O₅ фосфор изразен како P₂O₅ растворлив во минерални киселини, а најмалку 55% од декларираната содржина на P₂O₅ е растворлив во 2% мравја киселина</p> <p>големина на честичка: - најмалку 90 % од тежината може да помине низ сито со мрежа од 0,063 mm - најмалку 99 % од тежината може да помине низ</p>

	сито со мрежа од 0,125 mm
--	---------------------------

до 15 јули 2022 година, содржина на кадмиум помала или еднаква на 90 mg/kg P2O5; од 16 јули 2022 година, се применуваат релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009	
Алуминиум-калциум фосфат	<p>производ добиен во аморфна форма со термичка обработка и мелење, кој содржи алуминиум и калциум фосфати како основни состојки</p> <p>минимална содржина на хранливи материи (процент по тежина): 30 % P2O5</p> <p>фосфор изразен како P2O5 растворлив во минерални киселини, а најмалку 75 % од декларираната содржина на P2O5 е растворлив во алкален амониум цитрат (Џули)</p> <p>големина на честичка: - најмалку 90 % од тежината може да помине низ сито со мрежа од 0,160 mm - најмалку 98 % од тежината може да помине низ сито со мрежа од 0,630 mm</p> <p>до 15 јули 2022 година, содржина на кадмиум помала или еднаква на 90 mg/kg P2O5; од 16 јули 2022 година, се применуваат релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009 употреба ограничена на основни почви (pH > 7,5)</p>
Основна згура (Томас фосфати или Томас згура)	<p>производ добиен при топење на железо со третман на топи од фосфор и содржи калциум силикофосфати како негови основни состојки</p> <p>минимална содржина на хранливи материи (процент по тежина): 12 % P2O5</p> <p>фосфор изразен како фосфор пентооксид растворлив во минерални киселини, најмалку 75 % од декларираната содржина на фосфор пентооксид е растворлив во 2 % лимонска киселина</p> <p>или 10 % P2O5</p> <p>фосфор изразен како фосфор пентооксид растворлив во 2% лимонска киселина</p> <p>големина на честичка: — најмалку 75 % способни да поминат низ сито со мрежа од 0,160 mm — најмалку 96 % способни да поминат низ сито со мрежа од 0,630 mm</p> <p>од 16 јули 2022 година, се применуваат</p>

	релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009
Сурова калиумова сол	производ добиен од сурови калиумови соли минимална содржина на хранливи материи (процент по тежина): 9 % K ₂ O калий изразен како K ₂ O растворлив во вода 2 % MgO магнезиум во форма на соли растворливи во вода, изразен како магнезиум оксид од 16 јули 2022 година, се применуваат релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009
Калиум сулфат, можеби содржи магнезиумова сол	производ добиен од сурова калиумова сол со физички процес на екстракција, кој веројатно содржи и соли на магнезиум
Стакување и екстракт од миризба	исклучено амониумско мирување

Калциум карбонат, на пример: креда, лапор, мелен варовник, бретонски мелиорант (маерл), фосфатна креда	само од природно потекло
Отпад од мекотели	само од органска аквакултура или од одржлив риболов, во согласност со член 2 од Регулативата (ЕУ) бр. 1380/2013
Луспи од јајца	фабричко земјоделско потекло забрането
Магнезиум и калциум карбонат	само од природно потекло на пр. магнезиска креда, мелен магнезиум, варовник
Магнезиум сулфат (кизерит)	само од природно потекло
Раствор на калциум хлорид	само за фолијарна обработка на јаболкниците, за да се спречи дефицит на калциум
Калциум сулфат (гипс)	производ од природно потекло кој содржи калциум сулфат на различни степени на хидратација минимална содржина на хранливи материи (процент по тежина): 25 % CaO 35 % SO ₃ калциум и сулфур изразени како вкупен CaO + SO ₃ финоста на мелење: - најмалку 80 % да помине низ сито со ширина на мрежа од 2 mm, - најмалку 99 % да помине низ сито со ширина на мрежа од 10 mm од 16 јули 2022 година, се применуваат

	релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009
Индустриска вар од производство на шеќер	нуспроизвод од производството на шеќер од шеќерна репка и шеќерна трска
Индустриска вар од вакуумско производство на сол	нуспроизвод од вакуумското производство на сол од саламура пронајдена во планините
Елементарен сулфур	до 15 јули 2022 година: како што е наведено во согласност со Дел Г од Анекс I на Регулативата (ЕЗ) бр. 2003/2003 од 16 јули 2022 година, се применуваат релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009
Неоргански микронутриенти ѓубрива	до 15 јули 2022 година: како што е наведено во согласност со Дел Е од Анекс I на Регулативата (ЕЗ) бр. 2003/2003; од 16 јули 2022 година, се применуваат релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009
Натриум хлорид	
Камен оброк, глини и глинени минерали	
Леонардит (Сурови органски талог богат со хумински киселини)	само доколку се добиени како нуспроизвод од рударските активности
Хумични и фулвични киселини	само ако се добиени со неоргански соли/раствори со исклучок на соли на амониум; или добиени од прочистување на водата за пиење
Ксилит	само ако се добиени како нуспроизвод на рударски активности (на пр. нуспроизвод од ископување кафеав јаглен)
Хитин (полисахарид добиен од лушпата на ракови)	добиени од органска аквакултура или од одржлив риболов, во согласност со член 2 од Регулативата (ЕУ) бр. 1380/2013

Органски (1) (1) Овде „органско“ се користи во смисла на органска хемија, а не богат талог за органско земјоделство од свежи водни тела формирани под исклучок на кислород (на пр. сапропел)	само органски седименти кои се нуспроизводи од управувањето со слатководните тела или извадени од поранешни слатководни области кога е применливо, екстракцијата треба да се направи на начин да предизвика минимално влијание врз водниот систем само седименти добиени од извори ослободени од контаминации на пестициди, постојани органски загадувачи и супстанции слични на бензин до 15 јули 2022 година: максимални концентрации во mg/kg сува материја: кадмиум: 0,7; бакар: 70; никел: 25; олово: 45; цинк: 200; жива: 0,4; хром (вкупно): 70; хром (VI): не може да се открие од 16 јули 2022 година, се применуваат релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009
Biochar – производ за пиролиза направен од широк спектар на органски материјали од растително потекло и се применува како регенератор на	само од растителни материјали, кога се третираат по бербата само со производи вклучени во Анекс I до 15 јули 2022 година: максимална вредност од 4

почвата	mg полициклични ароматични јаглеводороди (ПАНs) на kg сува материја (DM) од 16 јули 2022 година, се применуваат релевантните граници за загадувачи утврдени во Регулативата (ЕУ) 2019/1009
---------	---

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА, Имајќи го предвид Договорот за функционирање на Европската Унија, Имајќи ја предвид Регулативата (ЕУ) 2018/848 на Европскиот парламент и на Советот од 30 мај 2018 година за органско производство и етикетање на органски производи и укинување на Советот Регулатива (ЕЗ) бр. 834/2007 (1), а особено член 24(9) и точка (а) од член 39(2) од истата, при што:

(1) Согласно член 9(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, само производите и супстанцииите овластени според член 24 од таа Регулатива можат да се користат во органското производство под услов нивната употреба во неорганско производство да е исто така одобрена во согласност со релевантните одредби од правото на Унијата. Комисијата веќе ја процени употребата на одредени производи и супстанции во органското производство врз основа на целите и принципите утврдени во Регулативата (ЕЗ) бр. 834/2007 на Советот (2). Следствено, избраните производи и супстанции беа одобрени под специфични услови со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 889/2008 (3) и наведени во одредени Анекси на таа Регулатива. Целите и принципите утврдени во Регулативата (ЕУ) 2018/848 се слични на оние во Регулативата (ЕЗ) бр. 834/2007. Бидејќи е неопходно да се обезбеди континуитет на органското производство, тие производи и супстанции треба да бидат вклучени во рестриктивните списоци што треба да се утврдат врз основа на Регулативата (ЕУ) 2018/848. (2) Покрај тоа, во согласност со член 24(7) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, земјите-членки доставија досиеја за одредени производи и супстанции до Комисијата и до другите земји-членки, во поглед на нивното овластување и вклучување во списоците што треба да се утврдат според таа Регулатива. (3) Под одредени околности и услови наведени, особено, во точка 1.10.2 од Дел I од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, одредени овластени производи и супстанции може да се користат за заштита на растенијата. За таа цел, Комисијата треба да одобри активните супстанции да се користат во производите за заштита на растенијата како што е наведено во точка (а) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 и да ја утврди листата на тие активни супстанции. (4) Под одредени околности и услови наведени, особено, во точка 1.9.3 од Дел I, точки 1.9.1.2 (б), 1.9.2.2 (г), 1.9.3.2 (б) и 1.9.5.2 (а) од Дел II и точките 2.2.2(в) и 2.3.2 и втората алинеја од четвртиот став од точка 3.1.5.3 од Дел III од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, одредени ѓубрива, регенератори на почвата и хранливи материи може да се користат за исхрана на растенијата, подобрување и збогатување на легло, одгледување алги или животна средина за одгледување на животни од аквакултура. За таа цел, Комисијата треба да одобри ѓубрива, кондиционери на почвата и хранливи материи како што е наведено во точка (б) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 и да ја утврди нивната листа.

АНЕКС III

Овластени производи и супстанции за употреба како добиточна храна или за производство на добиточна храна

ДЕЛ А

Овластен неоргански материјал за добиточна храна од растително, алги, животинско или квасец или материјал за добиточна храна од микробиско или минерално потекло наведено во точка (в) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848

(1)

ХРАНА ЗА ХРАНА ОД МИНЕРАЛНО ПОТЕКЛО

Број во каталогот за добиточна храна (1) (1) Во согласност со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 68/2013 од 16 јануари 2013 година за Каталог на материјали за добиточна храна (OJ L 29, 30.1.2013, стр. 1).	Име	Специфични услови и ограничувања
11.1.1		Калциум карбонат
11.1.2		Варовнички морски школки
11.1.4		Мерл
11.1.5		Литотамн
11.1.13		Калциум глуконат
11.2.1		Магнезиум оксид
11.2.4		Магнезиум сулфат безводен
11.2.6		Магнезиум хлорид
11.2.7		Магнезиум карбонат
11.3.1		Дикалциум фосфат
11.3.3		Монокалциум фосфат
11.3.5		Калциум-магнезиум фосфат
11.3.8		Магнезиум фосфат
11.3.10		Мононатриум фосфат
11.3.16		Калциум натриум фосфат
11.3.17	Моноамониум фосфат (Амониум дихидроген ортофосфат)	само за аквакултура
11.4.1		Натриум хлорид
11.4.2		Сода бикарбона

11.4.4	Натриум карбонат
11.4.6	Натриум сулфат
11.5.1	Калиум хлорид

(2)

ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ХРАНА ЗА ХРАНА

Број во каталогот за добиточна храна (1)	Име	Специфични услови и ограничувања
10	Оброци, масло и други материјали за добиточна храна од риби или други водни животни	под услов тие да се добиени од рибарство што е сертифицирано како одржливо според шемата признаена од надлежниот орган во согласност со принципите утврдени во Регулативата (ЕУ) бр. 1380/2013 под услов да се произведуваат или приготвуваат без хемиски синтетизирани растворувачи нивната употреба е дозволена само за добиток што не е тревопасни животни Употребата на хидролизат на рибен протеин е дозволена само за млади нетревопасни добиток
10	Оброци, масло и други материјали за добиточна храна од риба, мекотели или ракови потекло	за месојадни животни од аквакултура од рибарството кое е сертифицирано како одржливо според шемата признаена од надлежниот орган во согласност со принципите утврдени во Регулативата (ЕУ) бр. 1380/2013, во согласност со точка 3.1.3.1(в) од Дел III од Анекс II кон Регулатива (ЕУ) 2018/848 добиени од исечеци риби, ракови или мекотели веќе фатени за исхрана на луѓето во согласност со точка 3.1.3.3(в) од Дел III од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, или добиени од цели риби, ракови или мекотели уловени и не се користи за исхрана на луѓето во согласност со точка 3.1.3.3(г) од Дел III од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848

10	Рибино брашно и рибино масло	<p>во фаза на растење, за риби во внатрешните води, ракчиња ренаcid и слатководни ракчиња и тропски слатководни риби од рибарството кое е сертифицирано како одржливо според шемата признаена од надлежниот орган во согласност со принципите утврдени во Регулативата (ЕУ) бр. 1380/2013, во согласност со точка 3.1.3.1(в) од Дел III од Анекс II кон Регулатива (ЕУ) 2018/848</p> <p>само таму каде што природната храна во езерата и езерата не е достапна во доволни количини, максимум 25 % од рибино брашно и 10 % од рибино масло во исхраната на ракчиња пенаид и слатководни ракчиња (<i>Macrobrachium spp.</i>) и максимум 10 % од рибино брашно или рибино масло во исхраната на сијамски сом (<i>Pangasius spp.</i>), во согласност со точка 3.1.3.4(в)(i) и (ii) од Дел III од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848</p>
ex 12.1.5	Квасци	<p>квасец добиен од <i>Saccharomyces cerevisiae</i> или <i>Saccharomyces carlsbergensis</i>, инактивиран што резултира со отсуство на живи микроорганизми кога не се достапни од органско производство</p>
ex 12.1.12	Производи од квасец	<p>производ за ферментација добиен од <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, <i>Saccharomyces carlsbergensis</i>, инактивиран што резултира со отсуство на живи микроорганизми и содржи делови од квасец кога не се достапни од органско производство</p>

Холестерол	<p>производ добиен од волнена маст (ланолин) со сапонификација, сепарација и кристализација, од школки или други извори да се обезбедат квантитативните диететски потреби на ракчиња и слатководни ракчиња (<i>Macrobrachium spp.</i>) во фазата на растење и во раните</p>
------------	---

	фази од животот во расадници и мрестилишта кога не се достапни од органско производство
Билки	во согласност со точка (д)(iv) од член 24(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, особено: - кога не е достапен во органска форма — произведен/приготвен без хемиски растворувачи — максимум 1 % во исхраната
Меласа	во согласност со точка (д)(iv) од член 24(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, особено: - кога не е достапен во органска форма — произведен/приготвен без хемиски растворувачи — максимум 1 % во исхраната
Фитопланктон и зоопланктон	само при одгледување ларви на органски младенчиња
специфични протеински соединенија	Во согласност со точка 1.9.3.1(в) и 1.9.4.2(в) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, особено: - до 31 декември 2026 година, - кога не е достапен во органска форма, — произведен/приготвен без хемиски растворувачи, - за хранење на прасиња до 35 kg или млада живина, — најмногу 5 % од сувата материја на добиточна храна од земјоделско потекло по период од 12 месеци
Зачини	во согласност со точка (д)(iv) од член 24(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, особено: - кога не е достапен во органска форма — произведен/приготвен без хемиски растворувачи — максимум 1 % во исхраната

ДЕЛ Б

Овластени адитиви за добиточна храна и помагала за обработка што се користат во исхраната на животните наведени во точка (г) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848
Овластени адитиви за добиточна храна и помагала за обработка што се користат во исхраната на животните наведени во точка (г) од член 24 (1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848

Адитивите за добиточна храна наведени во овој дел мора да бидат одобрени според Регулативата (ЕЗ) бр. 1831/2003.

Специфичните услови наведени овде треба да се применат како дополнување на условите од овластувањата според Регулацијата (ЕЗ) бр. 1831/2003.

(1)

ТЕХНОЛОШКИ АДТИВИ

(а) Конзерванси

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
E 200		Скорбинска киселина
E 236		Мравја киселина
E 237		Натриум формат

E 260		Оцетна киселина
E 270		Млечна киселина
E 280		Пропионска киселина
E 330		Лимонска киселина

(б)

Антиоксиданси

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
1b306(i)		Екстракти од токоферол од растителни масла
1b306(ii)		Екстракти богати со токоферол од растителни масла (богати со делта)

(в)

Емулгатори, стабилизатори, згуснувачи и средства за гелирање

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
1c322, 1c322i	Лецитини	само кога се добиени од органска суровина

		употреба ограничена на добиточна храна за аквакултура
--	--	---

(г)

Средства за врзување и средства против стврднување

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
E 412	Гуар за цваќање	
E 535	Натриум фeroцианид	максимална содржина: 20 mg/kg NaCl пресметан како ањон на фeroцианид
E 551b	Колоиден силициум диоксид	
E 551c	Кизелгур (дијатомејска земја, прочистена)	
1m558i	Бентонит	
E 559	Каолинитни глини, без азбест	
E 560	Природни мешавини на стеатити и хлорити	
E 561	Вермикулит	
E 562	Сепиолит	
E 566	Натролит-Фонолит	
1g568	Клиноптилолит од седиментно потекло	
E 599	Перлит	

(д)

Адитиви за силажа

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
1k	Ензими, микроорганизми	само овластени да обезбедат соодветна ферментација
1k236	Мравја киселина	
1k237	Натриум формат	
1k280	Пропионска киселина	
1k281	Натриум пропионат	

(2)

СЕНЗОРНИ АДТИВИ

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
ex2a	Астаксантин	само кога се добиени од органски извори, како што се органски луспи од ракови само во храната за лосос и пастрмка во границите на нивните физиолошки потреби ако не е достапен астаксантин добиен од органски извори, астаксантин од природни извори може да се користи како што е <i>Phaffia rhodozyma</i> богат со астаксантин
ex2b	Соединенија за арома	само екстракти од земјоделски производи, вклучително и екстракт од костен (лат. <i>Castanea sativa</i> Mill.)

(3)

ХРАНТИВНИ АДТИВИ

(a)

Витамини, провитамини и хемиски добро дефинирани супстанции кои имаат сличен ефект

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
ex3a	Витамини и провитамини	добиени од земјоделски производи ако не е достапно од земјоделски производи: - добиени синтетички, само оние кои се идентични со витамините добиени од земјоделски производи може да се користат за моногастрични животни и животни од аквакултура — добиени синтетички, за преживари може да се користат само витамини А, Д и Е идентични со витамините добиени од земјоделски производи; употребата е предмет на претходно

		овластување на земјите-членки врз основа на проценката на можноста органските преживари да ги добијат потребните количини на споменатите витамини преку нивните оброци за храна.
3a920	Бетаин безводен	само за моногастрични животни од органско производство; ако не е достапно, од природно потекло

(б)

Соединенија на елементи во трагови

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
3b101	Железо (II) карбонат (сидерит)	
3b103	Железо(II) сулфат монохидрат	
3b104	Железо(II) сулфат хептахидрат	
3b201	Калиум јодид	
3b202	Калциум јодат, безводен	
3b203	Премачкан безводен гранулиран калциум јодат	
3b301	Кобалт (II) ацетат тетрахидрат	
3b302	Кобалт (II) карбонат	
3b303	Кобалт(II) карбонат хидроксид (2:3) монохидрат	
3b304	Обложен гранулиран кобалт(II) карбонат	
3b305	Кобалт (II) сулфат хептахидрат	
3b402	Бакар (II) карбонат дихидрокси монохидрат	
3b404	Бакар (II) оксид	
3b405	Бакар (II) сулфат пентахидрат	
3b409	Добакар хлорид трихидроксид	
3b502	Манган (II) оксид	
3b503	Манган сулфат, монохидрат	
3b603	Цинк оксид	
3b604	Цинк сулфат хептахидрат	

3b605	Цинк сулфат монохидрат
3b609	Цинк хлорид хидроксид монохидрат
3b701	Натриум молибдат дихидрат
3b801	Натриум селенит
3b802 3b803	Обложен гранулиран натриум селенит
3b810	Натриум селенат
3b811	Селенизиран квасец, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, инактивиран
3b812	Селенизиран квасец, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, инактивиран
3b813	Селенизиран квасец, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, инактивиран
3b817	Селенизиран квасец, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, инактивиран

(в)

Амино киселини, нивни соли и аналози

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
3c3.5.1 and 3c352	Л-хистидин монохидрохлорид монохидрат	произведени преку ферментација може да се користи во исхраната за салмониди кога изворите на храна наведени во точка 3.1.3.3 од Дел II од Анекс II на Регултивата (ЕУ) 2018/848, не обезбедуваат доволна количина на хистидин за да ги задоволат потребите за исхрана на рибите.

(4)

ЗООТЕХНИЧКИ АДТИВИ

Идентификациски број или функционална група	Име	Специфични услови и ограничувања
4a, 4b, 4c and 4d	Ензими и микроорганизми	

АНЕКС IV

Овластени производи за чистење и дезинфекција наведени во точките (д), (ѓ) и (е) од член 24(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848

Дел А

Производи за чистење и дезинфекција на езерца, кафези, резервоари, писти, згради или инсталации кои се користат за производство на животни

Дел Б

Производи за чистење и дезинфекција на згради и инсталации кои се користат за растително производство, вклучително и за складирање на земјоделско стопанство

Дел Ц

Производи за чистење и дезинфекција во капацитети за преработка и складирање

Дел Д

Производи наведени во член 12(1) од оваа регулатива

Следниве производи или производи кои ги содржат следните активни супстанции наведени во Анекс VII на Регулативата (ЕЗ) бр. 889/2008 не можат да се користат како биоцидни производи:

- сода бикарбона;
- каустична поташа;
- оксална киселина;
- природни есенции од растенија, со исклучок на ленено масло, масло од лаванда и масло од пеперминт;
- азотна киселина;
- фосфорна киселина;
- натриум карбонат;
- бакар сулфат;
- калиум перманганат;
- колач со семе од чај направен од природно семе од камелија;
- хуминска киселина;
- пероксиоцетна киселина со исклучок на пероцетна киселина.

АНЕКС V

Овластени производи и супстанции за употреба во производството на преработена органска храна и квасец што се користи како храна или добиточна храна

ДЕЛ А

Овластени прехранбени адитиви и помагала за преработка наведени во точка (а) од член 24(2) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848

ДЕЛ А1 – АДТИВИ НА ХРАНА, ВКЛУЧУВАЈЌИ НОСИТЕЛИ

Органските прехранбени производи на кои може да се додаваат прехранбени адитиви се во границите на одобреноста дадени во согласност со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1333/2008.

Специфичните услови и ограничувања наведени овде треба да се применат како додаток на условите на овластувањата според Регулацијата (ЕЗ) бр. 1333/2008.

За потребите на пресметката на процентите наведени во член 30(5) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848, адитивите за храна означени со ѕвездичка во колоната на шифрата се пресметуваат како состојки од земјоделско потекло.

Код	Име	Органски прехранбени производи на кои може да се додаде	Специфични услови и ограничувања
Е 153	Јаглород од зеленчук		јадливо сирење кора од козјо сирење од пепел
Е 160b(i)*	Анато биксин		Морбиерско сирење
Е 160b(ii)*	Анато норбиксин		Црвено Лестер сирење
Е 170	Калциум карбонат	производи од растително и животинско потекло	не треба да се користи за боеење или збогатување со калциум на производите
Е 220	Сулфур диоксид	овошни вина (вино направено од овошје, освен грозје, вклучително и јаболковина и пери) и медовина со и без додаден шеќер	100 mg/l (максимални нивоа достапни од сите извори, изразени како SO ₂ во mg/l)
Е 223	Натриум метабисулфит		ракови

E 224	Метабисулфит на калиум	овошни вина (вино направено од овошје, освен грозје, вклучително и јаболковина и пери) и медовина со и без додаден шеќер	100 mg/l (максимални нивоа достапни од сите извори, изразени како SO ₂ во mg/l)
E250	Натриум нитрит	производи од месо	може да се користи само доколку се докаже на задоволство на надлежниот орган дека не е достапна технолошка алтернатива која ги дава истите гаранции и/или дозволува одржување на специфичните карактеристики на производот.

не во комбинација со E252 максимална влезна количина изразена како NaNO ₂ : 80 mg/kg, максимална резидуална количина изразена како NaNO ₂ : 50 mg/kg			
E252	Калиум нитрат	производи од месо	може да се користи само доколку се докаже на задоволство на надлежниот орган дека не е достапна технолошка алтернатива која ги дава истите гаранции и/или дозволува одржување на специфичните карактеристики на производот. не во комбинација со E250 максимална влезна количина изразена како NaNO ₃ : 80 mg/kg, максимална резидуална количина изразена како NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Млечна киселина	производи од растително и животинско потекло	
E 290	Јаглерод диоксид	производи од растително и животинско потекло	
E 296	Јаболкова киселина	производи од растително потекло	
E 300	Аскорбинска киселина	производи од растително потекло	

			производи од месо
E 301	Натриум аскорбат	производи од месо	може да се користи само во врска со нитрати и нитрити
E 306*	Богат токоферол екстракт	производи од растително и животинско потекло	антиоксиданс
E 322*	Лецитини	производи од растително потекло млечни производи	само од органско производство
E 325	Натриум лактат	производи од растително потекло	производи на база на млеко и месо
E 330	Лимонска киселина	производи од растително и животинско потекло	
E 331	Натриум цитрати	производи од растително и животинско потекло	
E 333	Калциум цитрати	производи од растително потекло	
E 334	Винска киселина (L(+)-)	производи од растително потекло медовина	
E 335	Натриум тартрати	производи од растително потекло	
E 336	Калиум тартрати	производи од растително потекло	
E 341(i)	Монокалциум фосфат	само растечко брашно	агент за подигање
E 392*	Екстракти од рузмарин	производи од растително и животинско потекло	само од органско производство

E 400	Алгинска киселина	производи од растително потекло млечни производи	
E 401	Натриум алгинат	производи од растително потекло млечни производи колбаси врз основа на месо	
E 402	Калиум алгинат	производи од растително потекло	производи на база на млеко
E 406	Агар	производи од растително потекло	производи на база на млеко и месни производи
E 407	Карагенан	производи од растително потекло	производи на база на млеко
E 410*	Гума за цвакање од скакулец	производи од растително и животинско потекло	само од органско производство
E 412*	Гуар за цвакање	производи од растително и	само од органско производство

		животинско потекло	
E 414*	Арапска гума за цвакање	производи од растително и животинско потекло	само од органско производство
E 415	Ксантин гума	производи од растително и животинско потекло	
E 417	Tara gum	производи од растително и животинско потекло	згуснувач само од органско производство
E 418	Gellan gum	производи од растително и животинско потекло	само високо-ацилна форма само од органско производство, применливо од 1 јануари 2023 година
E 422	Глицерол	растителни екстракти ароми	само од растително потекло растворувач и носител во растителни екстракти и ароми навлажнувач во гел капсули површинска обвивка на таблети само од органско производство
E 440(i)*	Пектин	производи од растително потекло	производи на база на млеко
E 460	Целулоза	желатин	
E 464	Хидроксипропил метил целулоза	производи од растително и животинско потекло	материјал за капсули за капсули
E 500	Натриум карбонати	производи од растително и животинско потекло	
E 501	Калиум карбонати	производи од растително потекло	
E 503	Амониум карбонати	производи од растително потекло	
E 504	Магнезиум карбонати	производи од растително потекло	
E 509	Калциум хлорид	Производи на база на млеко	средство за коагулација

E 516	Калциум сулфат	производи од растително потекло	носител
E 524	Натриум хидроксид	„Лаугенбек“ ароми	површински третман регулатор на киселост
E 551	Силикон диоксид	билки и зачини во сушен прав, ароми	

			прополис
E 553b	Талк	колбаси врз основа на месо	површински третман
E 901	Пчелин восок	кондиторски производи	средство за застаклување само од органско производство
E 903	Карнауба восок	кондиторски производи агруми	средство за застаклување метод за ублажување за задолжително екстремно студено третирање на овошјето како задолжителна карантинска мерка против штетните организми во согласност со Директивата за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2017/1279(1) (1) Директива за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2017/1279 од 14 јули 2017 година за изменување и дополнување на Анексите I до V на Директивата на Советот 2000/29/ЕЗ за заштитни мерки против внесување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата (OJ L 184, 15.7.2017, стр. 33). само од органско производство
E 938	Аргон		производи од растително и животинско потекло
E 939	Хелиум		производи од растително и животинско потекло
E 941	Азот		производи од растително и животинско потекло
E 948	Кислород		производи од растително и

			животинско потекло
E 968	Еритритол	производи од растително и животинско потекло	само од органско производство без користење на технологија за јонска размена

ДЕЛ А2 – ПОМАГАЛА ЗА ОБРАБОТКА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ, КОИ МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СОСТОЈКИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО ПОТЕКЛО ОД ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

Специфичните услови и ограничувања наведени овде треба да се применат како додаток на условите на овластувањата според Регулативата (ЕЗ) бр. 1333/2008.

Име	Овластени само за преработка на следните органски прехранбени производи	Специфични услови и ограничувања
Вода	производи од растително и животинско потекло	вода за пиење во смисла на Директивата на Советот 98/83/ЕЗ(1)
Калциум хлорид	производи од растително потекло колбаси врз основа на месо	средство за коагулација
Калциум карбонат		производи од растително потекло
Калциум хидроксид		производи од растително потекло

Калциум сулфат	производи од растително потекло	средство за коагулација
Магнезиум хлорид (или нигари)	производи од растително потекло	средство за коагулација
Калиум карбонат	Грозје	средство за сушење
Натриум карбонат		производи од растително и животинско потекло
Млечна киселина	Сирење	за регулирање на рН на саламура во производството на сирење
L(+)млечна киселина од ферментација		екстракти од растителни протеини
Лимонска киселина		производи од растително и животинско потекло
Натриум хидроксид		Шеќер(и) масло од растително потекло без маслиново масло екстракти од растителни протеини
Сулфурна киселина		желатин шеќер(и)
Екстракт од хмељ	шеќер	само за антимикробни цели од органско производство, доколку е достапно
Екстракт од боровиот колофон	шеќер	само за антимикробни цели од органско производство, доколку е достапно
Хлороводородна киселина	желатин Сирења Гауда-, Едам и Маасдамер, Боренкаас, Фризе и Леидсе Нагелкаас	Производство на желатин во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот(2) за регулирање на рН на саламурата при преработка на сирења
Амониум хидроксид	Желатин	производство на желатин во

		согласност со Регулацијата (ЕЗ) бр. 853/2004
Hydrogen peroxide	Желатин	производство на желатин во согласност со Регулацијата (ЕЗ) бр. 853/2004
Јаглерод диоксид	производи од растително и животинско потекло	
Азот	производи од растително и животинско потекло	
Етанол	производи од растително и животинско потекло	растворувач
Танинска киселина	производи од растително потекло	помош за филтрирање
Албумин од белка од јајце	производи од растително потекло	
Казеин	производи од растително потекло	
Желатин	производи од растително потекло	
Исинглас	производи од растително потекло	

Растителни масла	производи од растително и животинско потекло	средство за подмачкување, ослободување или против пенење само од органско производство
Силикон диоксид гел или колоиден раствор	производи од растително потекло	
Активиран јаглерод (CAS-7440-44-0)	производи од растително и животинско потекло	
Талк	производи од растително потекло	во согласност со специфичните критериуми за чистота за адитив за храна Е 553б
Бентонит	производи од растително потекло медовина	средство за лепење за медовина
Целулоза	производи од растително потекло желатин	
Дијатомејска земја	производи од растително потекло желатин	
Перлит	производи од растително потекло желатин	
Лушпи од лешник	производи од растително потекло	
Оброк од ориз	производи од растително потекло	
Пчелин восок	производи од растително потекло	агент за ослободување само од органско производство
Карнауба восок	производи од растително потекло	агент за ослободување само од органско производство
Оцетна киселина/оцет	производи од растително потекло; Риба	само од органско производство од природна ферментација
Тиамин хидрохлорид	овошни вина, јаболковина, пери и медовина	
Дијамониум фосфат	овошни вина, јаболковина, пери и медовина	
Дрвени влакна	производи од растително и животинско потекло	изворот на дрва треба да биде ограничен на сертифицирано, одржливо ожеано дрво дрвото што се користи не смее да содржи токсични компоненти (третман по бербата, природни

		токсини или токсини од микроорганизми)
--	--	--

Дел Б

Овластени неоргански земјоделски состојки што ќе се користат за производство на преработена органска храна наведена во точка (б) од член 24(2) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848

Име	Специфични услови и ограничувања
Алга Араме (<i>Eisenia bicyclis</i>), непреработена, како и производи од прва фаза на преработка директно поврзани со оваа алга	
Алга Хицики (<i>Hizikia fusiforme</i>), непреработена, како и производи од прва фаза на обработка директно поврзани со оваа алга	
Кората на дрвото Pau d'arco <i>Handroanthus impetiginosus</i> („лапачо“)	само за употреба во мешавини од комбуха и чај
Куќишта	од природни суровини од животинско или од материјал од растително потекло
Желатин	од други извори освен свински
Млечен минерал во прав/течност	само кога се користи за неговата сензорна функција да го замени целосно или делумно натриум хлоридот
Диви риби и диви водни животни, непреработени, како и производи добиени од нив со процеси	само од рибарство што е сертифицирано како одржливо според шемата признаена од надлежниот орган во согласност со принципите утврдени во Регулацијата (ЕУ) бр. 1380/2013, во согласност со точка 3.1.3.1 (в) од Дел III од Анекс II кон Регулацијата (ЕУ) 2018/848 само кога не е достапно во органската аквакултура

Дел Ц

Овластени помагала за преработка и други производи за производство на квасец и производи од квасец наведени во точка (в) од член 24(2) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848

Име	Примарен квасец	Производство на квасец/ конфекција/ формулација	Специфични услови и ограничувања
Калциум хлорид		Х	
Јаглерод диоксид	Х		Х
Лимонска киселина	Х		за регулирање на рН во производството на квасец
Млечна киселина	Х		за регулирање на рН во производството на квасец
Азот	Х		Х
Кислород	Х		Х
Компиров скроб	Х	Х	за филтрирање само од органско производство
Натриум карбонат	Х	Х	за регулирање на рН вредноста
Растителни масла	Х	Х	средство за подмачкување,

			ослободување или средство против пенење само од органско производство
--	--	--	---

Дел Д

Овластени производи и супстанции за производство и конзервација на органски производи од винова лоза од винскиот сектор наведени во точка 2.2 од Дел VI од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848

II

(Незаконски акти)

ПРОПИСИ ДЕЛЕГИРАНА РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2021/1697

од 13 јули 2021 година

за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) 2018/848 на Европскиот парламент и на Советот во однос на критериуми за признавање на контролните органи и контролните тела кои се надлежни за извршување контроли на органски производи во трети земји и за повлекување на нивното признавање

(Текст со релевантност за ЕЕА)

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА,

Имајќи го предвид Договорот за функционирање на Европската унија, Имајќи ја предвид Регулативата (ЕУ) 2018/848 на Европскиот парламент и на Советот од 30 мај 2018 година за органски производство и означување на органски производи и укинување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 (1), а особено точка (а) од член 46(7) од истиот,

Со оглед на тоа што:

(1) Согласно член 46 од Регулативата (ЕУ) 2018/848, Комисијата може да признае контролни органи и контрола органи кои се надлежни да вршат контроли на увезените органски производи и да издаваат органски сертификати во трети земји.

(2) Надоврзувајќи се на искуството на Комисијата со надзорот на контролните органи и контролните тела кои работат во трети земји и со цел да се обезбеди робусност на контролите што ги вршат контролните органи и контролата органи и за гарантирање на интегритетот на органските производи увезени од трети земји, неопходно е да се зајакне капацитетот на контролните органи и контролните тела да вршат ефективни контроли на операторите производство на органски производи во трети земји. За да се постигне оваа цел, дополнителни критериуми за треба да се воведат признавање на контролните органи и контролните тела.

(3) Конкретно, точката (б) од член 46(2) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 бара контролни органи и контролни тела да има капацитет да врши контроли за да се осигура дека условите утврдени во точките (а), (б) (i) и (в) од член 45(1) од таа Регулатива се исполнети во однос на органските производи и производите во конверзија. Како што се тие контроли од суштинско значење за да се обезбеди усогласеност со Регулативата (ЕУ) 2018/848, контролниот орган или контролното тело не треба да бидат дозволено е да делегираат контролни задачи. Меѓутоа, со цел да се даде потребната флексибилност на контролните органи или контрола тела, земање мостри не треба да биде вклучено во забраната за делегирање контролни задачи.

(4) Во случај на сериозни или повторливи прекршоци во однос на сертификацијата на операторите или контролите и дејствијата врши од страна на контролниот орган или контролното тело, или кога контролниот орган или контролното тело не успеале преземе соодветни и навремени мерки за поправка, Комисијата треба да може да го повлече признавањето на контролен орган или контролно тело. Затоа, во интерес на транспарентноста, критериумите за повлекување на признавањето на контролните органи и контролните тела треба да бидат утврдени.

(5) Затоа Регулативата (ЕУ) 2018/848 треба соодветно да се измени.

(6) Во интерес на јасност и правна сигурност, оваа регулатива треба да се применува од датумот на примена на Регулативата (ЕУ) 2018/848,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА РЕГУЛАТИВА:

член 1

Во член 46 од Регулативата (ЕУ) 2018/848, ставот 2 се заменува со следново:

„2. Контролните органи и контролните тела се признаваат во согласност со став 1 за контрола на увоз на категориите производи наведени во член 35(7) доколку ги исполнуваат следните критериуми:

(а) тие се законски основани во една земја-членка или трета земја;

(б) тие имаат капацитет да вршат контроли за да се осигураат дека условите утврдени во точките (а), (б) (i) и (в) од член 45(1) и во овој член се исполнети во однос на органските производи и производите во конверзија наменети за увоз во Унијата, без делегирање контролни задачи; за целите на оваа точка, контролните задачи што ги извршуваат лица кои работат според индивидуален договор или формален договор што ги става под управна контрола и на постапките на договорните контролни органи или контролните тела нема да се сметаат за делегирање и на забраната за делегирање контролни задачи нема да се применува за земање мостри;

(в) тие нудат соодветни гаранции за објективност и непристрасност и се ослободени од каков било конфликт на интереси во однос на остварување на нивните контролни задачи; особено, тие имаат воспоставено процедури кои обезбедуваат дека персоналот врши контроли и други дејствија е ослободена од каков било конфликт на интереси и дека операторите не се проверуваат од истите инспектори повеќе од 3 години последователно;

(г) во случај на контролни тела, тие се акредитирани за целите на нивното признавање во согласност со ова Регулатива од само едно тело за акредитација според релевантниот хармонизиран стандард за „Оцена на сообразност – Барања за тела кои ги потврдуваат производите, процесите и услугите“, чија референца е објавена во Службен весник на Европската Унија;

(д) имаат експертиза, опрема и инфраструктура потребни за извршување на контролните задачи и имаат доволен број соодветен квалификуван и искусен кадар;

(ѓ) тие имаат капацитет и компетентност да ги извршуваат своите активности за сертификација и контрола во согласност со барањата на оваа регулатива и особено Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2021/1698 (*) за секој тип на оператор (поединечен оператор или група на оператори) во секоја трета земја и за секоја категорија производи што тие ја сакаат да се признае за;

(е) тие имаат процедури и аранжмани за да обезбедат непристрасност, квалитет, конзистентност, ефективност и соодветноста на контролите и другите дејствија што ги вршат;

(ж) имаат доволно квалификуван и искусен персонал за да може ефективно да се извршуваат контролите и другите активности и во догледно време;

(з) имаат соодветни и соодветно одржувани капацитети и опрема за да се осигура дека персоналот може да врши контроли и други активности ефективно и во догледно време;

(с) тие имаат воспоставено процедури со цел да обезбедат дека нивниот персонал има пристап до просториите и документите што ги чува оператори за да можат да ги остварат своите задачи;

(и) имаат внатрешни вештини, обука и процедури погодни за извршување ефективни контроли, вклучително и инспекции, на оператори, како и на системот за внатрешна контрола на група оператори, доколку ги има;

(ј) нивното претходно признавање за одредена трета земја и/или за категорија производи не е повлечено во согласност со став 2а или нивната акредитација не е повлечена или суспендирана од ниту едно тело за акредитација во согласност со своите процедури за суспензија или повлекување утврдени во согласност со релевантните меѓународен стандард, особено на Меѓународната организација за стандардизација (ISO) стандард 17011 - Оценка на сообразност – општи барања за телата за акредитација кои ги акредитираат телата за оценка на сообразност, во текот на претходните 24 месеци:

(i) нивното барање за признавање за истата трета земја и/или за иста категорија производи, освен кога претходното признавање беше повлечено во согласност со точка (и) од став 2а;

(ii) нивното барање за проширување на опсегот на признавање на дополнителна трета земја во согласност со Член 2 од Делегирана регулатива (ЕУ) 2021/1698, освен кога претходното признавање е повлечено во согласност со точка (и) од став 2а на овој член;

(iii) нивното барање за проширување на опсегот на признавање на дополнителна категорија производи во согласност со Член 2 од Делегирана регулатива (ЕУ) 2021/1698;

(к) во случај на контролни органи, тие се јавни административни организации во третата земја за која тие барање признавање;

(л) ги исполнуваат процедуралните барања утврдени во Поглавје I од Делегираната регулатива (ЕУ) 2021/1698; и

(љ) тие ги исполнуваат сите дополнителни критериуми што може да се утврдат во делегиран акт донесен во согласност со став 7.

2а. Комисијата може да го повлече признавањето на контролен орган или контролно тело за одредена трета земја и/или категорија на производи ако:

(а) еден од критериумите за признавање наведени во став 2 повеќе не е исполнет;

(б) Комисијата не го добила годишниот извештај наведен во член 4 од Делегираната регулатива (ЕУ) 2021/1698 до рокот наведен во тој член или информациите вклучени во годишниот извештај се нецелосни, неточни или не ги почитуваат барањата наведени во таа Регуллатива;

(в) контролниот орган или контролното тело не ги става достапни или не ги соопштува сите информации поврзани со техничкото досие наведено во став 4, на контролниот систем што го применува, или на ажурираната листа на оператори или групи на оператори или на органски производи опфатени со опсегот на неговото признавање;

(г) контролниот орган или контролното тело не ја извести Комисијата во рок од 30 календарски дена од промените на нејзините техничко досие од став 4;

(д) контролниот орган или контролното тело не обезбедува информации што ги бара Комисијата или земја-членка во предвидените рокови, или информациите се нецелосни, неточни или не се во согласност со барањата утврдени во оваа Регуллатива, во Делегирана регулатива (ЕУ) 2021/1698 и во акт за спроведување што ќе се донесе согласно став 8, или не соработува со Комисијата, особено за време на истрагите за неусогласеност;

(ѓ) контролниот орган или контролното тело не се согласува со испитување или ревизија на самото место иницирана од Комисија;

(е) резултатот од прегледот или ревизијата на лице место укажува на систематско неисправно функционирање на контролните мерки или контролниот орган или контролното тело не е во можност да ги спроведе сите препораки дадени од Комисијата по теренско испитување или ревизија, во нивниот предлог-акциски план доставен до Комисијата;

(ж) контролниот орган или контролното тело не преземаат соодветни корективни мерки како одговор на неусогласеноста и констатирани прекршоци во рок определен од Комисијата според сериозноста на состојбата не треба да биде пократок од 30 календарски дена;

(з) во случај операторот да го промени својот контролен орган или контролно тело, контролниот орган или контролното тело не го прави тоа доставете до новиот контролен орган или контролно тело релевантните елементи од контролното досие, вклучително и писмено евиденција, на

операторот во рок од најмногу 30 календарски дена по приемот на барањето за пренос од операторот или новиот контролен орган или контролно тело;

(с) постои ризик потрошувачот да биде заведен за вистинската природа на производите опфатени со опсегот на препознавање; или

(и) контролниот орган или контролното тело нема овластено ниту еден оператор 48 последователни месеци во третата земја за кој е препознаен.

член 2

Оваа регулатива влегува во сила на дваесеттиот ден од нејзиното објавување во Службениот весник на Европска унија. Ќе се применува од 1 јануари 2022 година.

Оваа регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји-членки.

Составено во Брисел, 13 јули 2021 година.

КОМИСИЈА ДЕЛЕГИРА РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2021/1698 од 13 јули 2021 година за дополнување на Регулативата (ЕУ) 2018/848 на Европскиот парламент и на Советот со процедурални барања за признавање на контролните органи и контролните тела кои се надлежни да вршат контроли на операторите и групи на оператори сертифицирани за органски и органски производи во трети земји и со правила за нивен надзор и контроли и други дејствија што треба да ги вршат тие контролни органи и контролни тела (Текст со релевантност за ЕЕА)

ДЕЛЕГИРАНА РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2021/1698

од 13 јули 2021 година

член 24

Проверки што треба да се извршат заради ретроактивно признавање на претходен период

1. Пред да се одобри ретроактивно признавање на претходниот период како дел од периодот на конверзија за целите на точката (б) од член 10(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, контролниот орган или контролното тело обезбедува дека операторот ги доставува следните документи со кои докажува дека земјишните парцели биле природни или земјоделски површини кои за период од на најмалку 3 години, не биле третирани или не биле контаминирани со производи или супстанции кои не се овластени за употреба во органско производство во согласност со Регулативата (ЕУ) 2018/848:
 - (а) карти кои јасно ја идентификуваат секоја земјишна парцела опфатена со барањето за ретроактивно признавање и информации за вкупната површина на тие земјишни парцели и, доколку е релевантно, за природата и обемот на тековното производство и нивно координати за геолокација;
 - (б) кој било друг релевантен документ што контролниот орган или контролното тело ги смета за неопходни за да го оцени барањето ретроактивно признавање.
2. Покрај тоа, контролниот орган или контролното тело ги презема следните чекори:
 - (а) ќе спроведе детална анализа на ризик врз основа на документарен доказ за да процени дали некоја земјишна парцела е опфатена со барањето за ретроактивно признавање е третирано со производи или супстанции кои не се овластени за употреба во органско производство за период од најмалку 3 години, особено земајќи ја предвид големината на вкупната површина до кои се однесуваат на барањето и агрономските практики извршени во тој период на секоја земјишна парцела предмет на барање. Контролниот орган или контролното тело чува документи за анализа на ризик;
 - (б) зема примероци од почва и/или растенија од секоја земјишна парцела во согласност со резултатите од анализата на ризик наведени во точка (а), вклучувајќи ги и оние земјишни парцели идентификувани дека претставуваат ризик да бидат контаминирани;
 - (в) ќе состави извештај од инспекцијата на еден од официјалните јазици на Унијата, вклучувајќи фотографии од парцелите, по физички преглед на операторот вклучувајќи ги и земјишните парцели опфатени со барањето за ретроактивно признавање со цел да се потврди конзистентноста на собраните информации, но пред секое одгледување преземени се мерки од страна на операторот.
3. Врз основа на информациите дадени од операторот во согласност со став 1 и откако ќе го заврши чекорите наведени во став 2, контролниот орган или контролното тело изготвува конечен писмен извештај. Конечното напишано извештајот содржи оправдување зошто претходниот период може да се признае ретроактивно како дел од конверзијата период. Овој конечен писмен извештај, исто така, го означува почетниот период кој се смета за органски за секоја засегната земјишна парцела како и вкупната површина на земјишните парцели кои имаат корист од ова ретроактивно признавање на период.

L 336/26 МК Службен весник на Европската Унија 23.9.2021

4. Контролниот орган или контролното тело веднаш ќе ја извести Комисијата, земјите-членки и во случај на а контролно тело неговото тело за акредитација на кое било доделено ретроактивно признавање. За секое доделено ретроактивно признавање, на контролниот орган или контролното тело го обезбедува конечниот писмен извештај од став 3.

5. Контролниот орган или контролното тело обезбедува дека операторот на кој му е доделено ретроактивно признавање применува чува документарен доказ во врска со тоа признавање, како и документарен доказ за користењето на земјиштето парцели опфатени со тоа признание, за 3 години

Член 25

Овластувања за употреба на неоргански репродуктивни растенија материјал

1. Пред давање одобренија за употреба на неорганско растение репродуктивен материјал како што е наведено во точка 1.8.5.2 од Дел I од Анекс II кон Регулативата (ЕУ) 2018/848, контролниот орган или контролното тело ќе процени ги следните информации и изготви оправдување за секоја од нив доделена отстапка:

(а) научно и заедничко име (заедничко и латинско име);

(б) сорта;

(в) вкупна тежина на семиња или број на засегнати растенија;

(г) достапноста на органски или репродуктивни растенија во фаза на конверзија материјал;

(д) документација или изјава од операторот со која се докажува дека барањата наведени во точка 1.8.5.2 од Дел I од Анекс II кон Регулативата (ЕУ) 2018/848 се исполнети.

2. За секое одобрение за употреба на неоргански растителен репродуктивен материјал како што е наведено во точка 1.8.5.2 од Дел I од Анекс II кон Регулативата (ЕУ) 2018/848, контролниот орган или контролното тело ќе вклучете ги релевантните информации во годишниот извештај наведен во член 4 од овој правилник.

член 26

Отстапувања во однос на употребата на неоргански животни и малолетници од аквакултура

1. Пред да се доделат отстапувања во однос на употребата на неоргански видови на добиток (говеда, коњи, овци, кози, свињи и вратови животни, зајаци и живина) во согласност со точките 1.3.4.3 и 1.3.4.4 од Дел II од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, контролниот орган или контролното тело ги оценува следните информации и изготви оправдување за секое отстапување:

(а) научно и заедничко име (заедничко и латинско име, т.е. вид и родот);

(б) раси и соеви;

(в) производствени цели: месо, млеко, јајца, двојна намена или одгледување;

(г) вкупен број на животни;

(д) достапност на релевантните органски видови добиток;

(е) документација или изјава од операторот што докажува дека барањата наведени во точка 1.3.4.3 и 1.3.4.4 од Дел II од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848 се исполнети.

2. За секој неоргански вид добиток (говеда, коњи, овци, кози, свињи и жили, зајаци и живина), контролата орган или контролно тело ги вклучува релевантните информации за отстапувања доделени во согласност со точките 1.3.4.3 и 1.3.4.4 од Дел II од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848 во годишниот извештај од член 4 од оваа регулатива.

3. Пред да се доделат отстапувања во однос на употребата на неоргански малолетници од аквакултура согласно точка 3.1.2.1 од Дел III од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, контролниот орган или контролното тело ги проценува следните информации и изготвува а оправдување за секое отстапување:

(а) вид и род (заедничко и латинско име);

(б) раси и соеви кога е применливо;

(в) животна фаза (како јајца, пржени, младенчиња) колку што е достапно за продажба органски;

- (г) расположлива количина проценета од операторот;
- (д) вкупен број на малолетници;
- (ѓ) достапност на релевантните органски видови аквакултура;
- (е) документација или изјава од операторот со која се докажува дека барањата наведени во точка 3.1.2.1 од Дел III од Анекс II кон Регулативата (ЕУ) 2018/848 се исполнети.

4. За секое доделено отстапување во однос на употребата на неорганички малолетници од аквакултура согласно точка 3.1.2.1 од Дел III од Анекс II на Регулативата (ЕУ) 2018/848, контролниот орган или контролното тело ги вклучува релевантните информации во годишниот извештај од член 4 од оваа регулатива.

член 27

Известување за привремено одобрение за употреба на неорганички земјоделски состојки за преработена органска храна

Контролниот орган или контролното тело веднаш ќе го известат Комисијата, земјите-членки, телата за акредитација и друго контролни органи и контролни тела признати во согласност со Член 46(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 од кое било привремено одобрение доделено за употреба на неорганички земјоделски состојки за преработена органска храна во согласност со член 25(4) од таа Регулатива. Тоа известување го вклучува оправдувањето, претставено во наменски образец достапен од Комисијата, дека таквото овластување е дадено во согласност со член 25(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848.

ПОГЛАВЈЕ V

ДЕРОГАЦИИ ОД РЕГУЛАЦИЈАТА (ЕУ) 2018/848 ВО КАТАСТРОФАЛНИ ОКОЛНОСТИ

член 28

Препознавање на катастрофални околности

За целите на исклучителните правила за производство наведени во членовите 22(1) и 45(3) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, со цел ситуацијата да се квалификува како катастрофални околности кои произлегуваат од „неповолни климатски настани“, „болести на животните“, „еколошки инцидент“, „природна катастрофа“ или „катастрофален настан“, како и секоја споредлива ситуација, контролата орган или контролно тело може да препознае ситуација како катастрофални околности врз основа на изјава издадена од релевантните органи на третата земја во која се јавува ситуацијата, онаму каде што е достапно. Ако таква изјава не е достапна, секое такво признавање од страна на контролниот орган или контролното тело се заснова на податоци обезбедени од официјални организации оправдувајќи ги катастрофалните околности.

член 29

Услови за отстапки

1. По признавањето наведено во член 28, контролниот орган или контролното тело може, по идентификација на засегнатите оператори во односната област или на барање од поединечниот

оператор или членот на групата на засегнатите оператори, да ги одобрат релевантните отстапувања утврдени во член 3 од Делегираната регулатива (ЕУ) 2020/2146 и услови поврзани со тоа, под услов да се применуваат тие отстапувања и услови:

(а) за ограничен период и не подолг од потребното, а во никој случај подолго од 12 месеци, да продолжи или повторно да започне органско производство како што е извршено пред датумот на примена на тие отстапувања;

L 336/28 МК Службен весник на Европската Унија 23.9.2021

(б) во однос на конкретно погодените видови на производство или, каде што е релевантно, земјишни парцели; и

(в) на поединечниот оператор или членот на засегнатата група на оператори.

2. Примената на отстапувањата наведени во став 1 нема да биде во спротивност со валидноста на сертификати наведени во точка (б)(i) од член 45(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/848 во периодот кога отстапувањата се применуваат, под услов засегнатиот оператор или оператори да ги исполнуваат условите под кои се одобрени отстапувањата.

3. Контролните органи и контролните тела веднаш ја известуваат Комисијата, земјите-членки и, во случај на а контролно тело нивното тело за акредитација, на отстапувањата доделени од нив во согласност со оваа Регулација преку системот наведени во член 20(1). Контролниот орган или контролното тело особено го наведува името на операторот или засегнатите оператори, временскиот период за отстапувањето, видот на производството или, каде што е релевантно, земјишните парцели, оправдување за отстапувањето и вклучи изјава од релевантниот орган на третата земја како што е наведено во Член 28. Кога таква изјава не е достапна, контролниот орган или контролното тело ќе го оправда невклучувањето на таква изјава и да ги обезбеди релевантните податоци на кои се заснова признавањето.

4. Контролниот орган или контролното тело гарантира дека секој оператор на кој важат доделените отстапувања го задржува документарни докази кои се однесуваат на доделените отстапувања како и документарни докази за употребата на тие отстапувања во периодот кога се применуваат тие отстапувања. Контролниот орган или контролното тело ги потврдува усогласеност на операторот или операторите со условите од доделените отстапувања.

РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2021/2119

од 1 декември 2021 година

утврдување на детални правила за одредени записи и декларации се бара од оператори и групи на оператори и на технички средства за издавање на сертификати во согласност со Регулатива (ЕУ) 2018/848 на Европскиот парламент и на Советот и дополнување на Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2021/1378 за издавање на сертификат за оператори, групи на оператори и извозници во трети земји

член 1

Издавање на сертификатот наведен во член 35(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848

во електронска форма

Сертификатот наведен во член 35(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 ќе се издаваат на следниов начин:

(а) во согласност со моделот наведен во Анекс VI од Регулативата (ЕУ) 2018/848;

(б) во електронска форма, користејќи електронска контрола и експерт за трговија Систем (TRACES) наведен во член 2, точка (36), од Регулативата за спроведување (ЕУ) 2019/1715.

▼ M1 Сертификатот наведен во член 35(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 ќе носи квалификуван електронски печат како што е дефинирано во член 3, точка (27), на Регулативата (ЕУ) бр. 910/2014 на Европскиот парламент и на Советот (1).

член 2

Евиденција што треба да ја водат операторите и групите на оператори

1. Операторите и групите на оператори ги чуваат сите потребни документи, вклучувајќи залихи и финансиска евиденција, кои ќе овозможат надлежните органи или, каде што е соодветно, контролните органи или контролните тела да ги спроведат, особено, следните проверки:

(а) проверки на превентивните и превентивните мерки преземени во согласност со член 9(6) и член 28 од Регулативата (ЕУ) 2018/848 година;

(б) проверката на следливост во согласност со член 1(4) од Делегирана Регулатива (ЕУ) 2021/771;

(в) проверка на рамнотежата на масата во согласност со член 1(5) од Делегирана регулатива (ЕУ) 2021/771.

2. Документите што треба да се чуваат за целите на упатените проверки во став 1, точка (а), особено ги вклучува документите потврдувајќи дека операторот или групата на оператори презеле пропорционални и соодветни мерки со цел да:

(а) спречува штетници и болести;

(б) избегнувајте контаминација со производи и супстанции кои не се овластени за употреба во органско производство во согласност со Регулативата (ЕУ) 2018/848 и мешањето со неоргански производи.

член 3

Декларации и други соопштенија неопходни за службено контроли

Операторите и групите на оператори го вклучуваат следново информации во нивните декларации или комуникации во согласност со член 39(1), точка (б) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 до надлежен орган, контролен орган или контролно тело кое врши официјални контроли:

(а) кои активности се опфатени со сертификатот наведен во член 35(1) од Регулативата (ЕУ) 2018/848 се поддоговори;

(б) адресата или геолокацијата на органското, во конверзија и неоргански производствени единици, подрачјето на собирање на диви растенија или алги и други простории и единици кои се користат за нивните активности;

(в) во случај на стопанства поделени на различни производни единици во во согласност со член 9(7) од Регулативата (ЕУ) 2018/848, на опис и адреса или геолокација на неоргански производствени единици;

(г) нивната планирана прогноза на производството. Тие декларации и соопштенија ќе се ажурираат каде што е соодветно.